



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 24 септември 1999
Скопје

Број 61

Год. LV

Претплата за 1999 година изнесува
7.500 денари. Овој број чини 150
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1562.

Врз основа на член 73 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/95 и 55/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.09.1999 година, донесе

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ НА УНИФОРМАТА НА ПОЛИЦИЈАТА ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Во Уредбата за униформата и ознаките на униформата на полицијата во Министерството за внатрешни работи („Службен весник на РМ“ бр. 20/98) во членот 14 во точка 2 ставот 3 се брише.

По точката 2 се додава нова точка 2-а која гласи:

„Со зимската и летната маскирна униформа се носи беретка со зелена боја изработена од чоја. Внатрешниот дел на беретката е обложен со платно (постава), а долниот раб е опишен со црна кожна лента.

На горниот дел од десниот ракав на виндјакната од зимската и летната маскирна униформа и на маскирната кошула со кратки ракави, на растојание од 10 см од горниот раб на ракавот е вишен правоаголен амблем со димензии 10,5 x 2,5 см, изработен од чоја со светлосина боја, на кој со бели букви е извезено „СПЕЦИЈАЛНА ПОЛИЦИЈА“, а од внатрешната страна на растојание од 0,5 см од надворешниот раб е опишена жолта лента (Прилог број 7-а). На горниот дел од левиот ракав на виндјакната од зимската и летната маскирна униформа и на маскирната кошула со кратки ракави на растојание од 10 см од горниот раб на ракавот е вишен амблем во облик на штит со димензии 11 x 9,5 см, изработен од чоја со светлосина боја, на кој со бели букви е извезено „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, под тоа „ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ“ подвлечена со жолта линија по должината на целиот натпис, под која линија е извезено „SPECIAL POLICE FORCE“, а под тоа со големи букви е извезено „ТИГАР“. Под сите натписи, во комбинација од бела, кафеава, црвена и жолта боја е извезен тигар, под него две молњи со жолта боја, а целиот амблем на растојание од 0,5 см од надворешниот раб е извезен со жолта лента (Прилог број 7-б). Овој амблем во намалена форма со димензии 5,5 x 4 см е вишен на маскирната капа, а на десната страна од зелената беретка е поставена значка во форма на штит со испакнат знак на тигар со димензии 3 x 3 см (Прилог број 7-в).“

Во точка 8 по ставот 2 се додаваат два нови става кои гласат:

„На летачкиот комбинезон на десниот и левиот ракав се вишени истоветни амблеми како и на зимската и летната маскирна униформа.

Со летачкиот комбинезон се носи беретка со црна боја изработена од чоја. Внатрешниот дел на беретката е обложен со платно (постава), а долниот раб е опишен со црна кожна лента. На десната страна од црната беретка е поставена значка истоветна со значката на зелената беретка, на капата од летачката униформа е

вишен амблем истоветен со амблемот на маскирната капа.“

Ставот 3 на точката 8 станува став 5.

Член 2

Во член 20 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: „Беретката (зелена и црна) се носи со значката од десна страна, а другиот дел од беретката остро паѓа на левата страна. Беретката се носи во сите сезони.“

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4344/1


14 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

Прилог бр. 7-а



Прилог бр. 7-в



1563.

Врз основа на член 3, а во врска со член 2, став 2 од Законот за сметање на времето („Службен весник на РМ“ бр. 17/96 и 16/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.09.1999 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ЗАВРШУВАЊЕ НА ЛЕТНОТО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО 1999 ГОДИНА**

1. Летното сметање на времето во 1999 година се завршува на 31 октомври во 03 h 00 min 00 s, така што со поместување за еден саат наназад времето во 03 h 00 min 00 s, се смета како 02 h 00 min 00 s.
2. Саатот кој на 31 октомври 1998 година, поради поместувањето за еден саат наназад се појавува двапати помеѓу 02 h 00 min 00 s и 03 h 00 min 00 s се означува – првиот пат како саат 2А, а вториот пат како саат 2Б.
3. Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4304/1
14 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1564.

Врз основа на член 24-а од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/95, 30/95, 40/95, 23/95 и 43/99), член 10, став 4 од Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/93, 70/94, 14/95, 42/95, 5/97, 36/97, 7/98, 63/98, 39/99 и 43/99) и Одлуката за формирање на Комисија за формирање највисоки цени на одделни нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.09.1999 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ИЗЛЕЗНАТА РАФИНЕРИСКА ЦЕНА НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ**

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-

тени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
– МБ-86	до 13,819
– МБ-98	до 14,106
– БМБ-95	до 14,380
б) Дизел гориво	ден/лит
– Д-1	до 11,450
– Д-2	до 11,259
в) Масло за горење	ден/лит
– екстра лесно (ЕЛ)	до 11,998
г) Мазут	до 8,616 ден/кг

2. Износите на акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно тарифниот број 1 од точките 1), 2), 3) и 7) од Законот за акцизи, како разлика помеѓу излезната рафинериска цена и производната рафинериска цена изнесуваат:

а) Моторни бензини	ден/лит
– МБ-86	21,531
– МБ-98	22,744
– БМБ-95	20,470
б) Дизел гориво	ден/лит
– Д-1	11,400
– Д-2	11,091
в) Масло за горење	ден/лит
– екстра лесно (ЕЛ)	2,852
г) Мазут	0,064 ден/кг

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4360/1
14 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1565.

Врз основа на член 72, став 2 од Законот за радиодифузна дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 20/97), Владата на Република Македонија на Предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одржана на 14.09.1999 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И ТВ ПРИЕМНИЦИ ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ КВАЛИТЕТЕН РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ**

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса корисниците на радио и ТВ приемници од подрачјата – населбите кои не се покриени со квалитетен радиотелевизишки сигнал и тоа:

– с. Габалавци (општина Кукуречани), с. Смилево (општина Демир Хисар), с. Вирово (општина Сопотница) и с. Туралево (општина Кратово).

2. Од плаќање радиодифузна такса се ослободуваат и дел од корисниците на радио и ТВ приемници од следниве подрачја:

– с. Ново Село (општина Боговиње) и с. Кркља (општина Крива Паланка).

Стручните служби на МРТ и мерната група на ЈП „Македонска радиодифузија“ да извршат идентификација на оние домаќинства кои се наоѓаат во зони кои немаат добар прием во горенаведените населени места и кои домаќинства ќе бидат изземени од регистарот на корисници на радио и ТВ приемници.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-4297/1
15 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1566.

Врз основа на член 72, став 2 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 20/97), Владата на Република Македонија на Предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одржана на 14.09.1999 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИ- ФУЗНА ТАКСА НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И ТВ ПРИЕМНИЦИ ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ КВАЛИТЕТЕН РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса корисниците на радио и ТВ приемници од подрачјата – населбите кои не се покриени со квалитетен радиотелевизишки сигнал и тоа:

– с. Буковљане (општина Старо Нагоричане), с. Длабочица (општина Старо Нагоричане), с. М'гленце (општина Старо Нагоричане), с. Осиче (општина Старо Нагоричане), с. Пузајка (општина Старо Нагоричане), с. Рамно (општина Старо Нагоричане), Цветишница (општина Старо Нагоричане), с. Враховце (општина Старо Нагоричане), с. Степанце (општина Старо Нагоричане), с. Долно Дивјаци (општина Крушево), с. Норово (општина Крушево), с. Алдинци (општина Крушево) и с. Куратица (општина Косел).

2. Од плаќање радиодифузна такса се ослободуваат и дел од корисниците на радио и ТВ приемници од следниве подрачја:

– с. Драгоманце /маалото Долно Драгоманце/ (општина Старо Нагоричане), Пелинце /маалата Костинци и Златарци/ (општина Старо Нагоричане), с. Стрновац /маалата Челопахани и Јовановци/ (општина Старо Нагоричане), с. Челопах /маалото Дошљази/ (општина Старо Нагоричане) и М.З. „Населба Стара Воденица“ /место Самоков/ (општина Самоков).

Стручните служби на МРТ и мерната група на ЈП „Македонска радиодифузија“ да извршат идентификација на оние домаќинства кои се наоѓаат во зони кои немаат добар прием во горенаведените населени места и кои домаќинства ќе бидат изземени од регистарот на корисници на радио и ТВ приемници.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-4297/2
14 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1567.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија („Службен весник на РМ“ бр. 23/95, 30/95, 43/95 и 43/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.09.1999 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОД- ДЕЛНИ ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ

1. Цените на одделни поштенски услуги формирани и применети со Одлуката за зголемување на цените на услугите во внатрешниот поштенски сообраќај на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ бр. 4188/1 од 23 декември 1997 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/97), можат да се зголемат и тоа:

– цените на писмоносните услуги до 25%
– цените на услугите на весници и списанија до 25%
– цените на услугите на пакетите до 25%
– кај цените на забрзаната пошта не се врши зголемување доколку услугите се вршат меѓу две населени ме-

ста, а доколку тие услуги се вршат во исто населено место цените се намалуваат за 41%,

– кај цените на поштенските уплатници, поштенско штедната служба, паричното работење и останатите услуги не се врши зголемување.

2. Цените на услугите од точката 1 алинеи 1,2 и 3 од групите писмоносните услуги, весници и списанија и цените на услугите на пакетите се зголемуваат соодветно на зголемувањето на основните цени одделно по групи, освен за цените на услугите на одделни услуги за кои ЈП „Македонска пошта“ предлага да не се врши зголемување.

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Министерството за трговија.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2435/1
14 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1568.

Врз основа на член 17-6 од Законот за промет со земјишта и згради („Службен весник на СРМ“ бр. 36/75, 41/75, 10/79 и 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91 и 4/93), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.09.1999 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАМЕНА НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ – ШУМИ

Член 1

Се врши замена на правото на сопственост на дел од земјоделско земјиште – шума кое претставува КП бр. 2764 во површина од 294 м², 3 класа во м.в. „Габреш“ КО Кратово, заведено во имотен лист бр. 706, сопственост на Република Македонија, со земјоделско земјиште – шума кое претставува КП бр. 473, во површина од 625 м² 5 класа во м.в. „Облавска“ КО Куново-Кратово заведено во имотен лист бр. 12, сопственост на Боривоје Јаковски.

Член 2

За евентуалната разлика во вредноста на земјиштето лицето Боривоје Јаковски не бара надомест.

Член 3

Договорот за замена на правото на сопственост на недвижностите од член 1 на оваа одлука ќе го склучи министерот за финансии.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4391/1
14 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1569.

Врз основа на член 17-6 од Законот за промет со земјишта и згради („Службен весник на СРМ“ бр. 36/75, 41/75, 10/79, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/93), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.09.1999 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАМЕНА НА НЕДВИЖНОСТИ БРОЈ 23-2709/1 ОД 8.02.1999 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за замена на недвижности бр. 23-2709/1 од 8.02.1999 година („Службен весник на РМ“ бр. 8/99)

во членот 1 се бришат точката 2 која се однесува на имотот во КО Брвеница во сопственост на Република Македонија, а на користење на Земјоделската задруга „Вардар“ – Брвеница и точката 3 која се однесува на имотот во КО Радиовце во сопственост на Република Македонија, а на користење на Земјоделското стопанство „Шар“ – Жеровјане и на Земјоделско индустрискиот комбинат „Тетово“ – Тетово, заклучно со зборовите „–Радиовце 53395 м²,“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-4215/1
14 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1570.

Врз основа на член 12 од Законот за надворешно трговско работење („Службен весник на РМ“ бр. 31/93, 41/93, 78/93, 59/96, 15/97, 13/98, 13/99 и 50/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.09.1999 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ

Член 1

Во Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз („Службен весник на РМ“ бр. 39/96, 64/96, 66/96, 67/96, 45/97, 66/97, 20/98, 17/99, 20/99, 21/99, 23/99, 24/99, 28/99, 33/99, 42/99, 49/99 и 55/99), во Списокот на стоките со форми на извоз и увоз, за производот од тарифната ознака 1701 99 10 00 бел шеќер, во колоната на увозот кратенката: „лб-8“ се заменува со кратенката: „лб“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4333/1
14 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1571.

Врз основа на член 12 од Законот за надворешно трговско работење („Службен весник на РМ“ бр. 31/93, 41/93, 78/93, 59/96, 15/97, 13/98, 13/99 и 50/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.09.1999 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ

Член 1

Во Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз („Службен весник на РМ“ бр. 39/96, 64/96, 66/96, 67/96, 45/97, 66/97, 20/98, 17/99, 20/99, 21/99, 23/99, 24/99, 28/99, 33/99, 42/99, 49/99 и 55/99), во членот 2, броевите „15.09.“ се заменуваат со броевите „15.10.“ за производите од следните тарифни ознаки и броеви:

0709 Пиперки од родот *Capiscim* или од родот *Pimenta*
0709 60 90 11 --- од 15 мај до 14 ноември
0709 60 90 19 --- од 15 ноември до 14 мај

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4398/1
14 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1572.

Врз основа на член 1, став 2 од Законот за царинска тарифа („Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 45/97, 54/97, 61/97 и 26/98) и член 2 од Законот за посебните давачки при увоз на земјоделски и прехранбени производи („Службен весник на РМ“ бр. 2/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.09.1999 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОСЕБНА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Одлуката за определување на посебни давачки при увоз на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен весник на РМ“ бр. 66/97, 20/99, 49/99 и 53/99), во точката 1, под реден број 8. За шеќер, кај тарифниот број:

1701 99 10 00 --- Бел шеќер

бројот „2,90“ се заменува со бројот „8,90“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4281/1
14 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1573.

Врз основа на член 92 од Законот за минералните сировини („Службен весник на РМ“ бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.09.1999 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОНЦЕСИИ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА И ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Член 1

Во Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини („Службен весник на РМ“ бр. 35/99), членот 5 се менува и гласи:

„Член 5

Висината на надоместокот на концесијата за вршење експлоатација на минералните сировини изнесува, и тоа за:

1. Енергетски сировини
 - за јаглен најмалку 90.000,00 ден./км² годишно; и
 - за геотермална енергија најмалку 60.000,00 ден./км² годишно.
2. Металични минерални сировини
 - За металични минерални сировини најмалку по 75.000,00 ден./км² годишно.

3. Неметални минерални сировини, украсен камен и градежно – технички камен

За неметални минерални сировини, украсен камен и градежно-технички камен најмалку по 30.000,00 ден./км² годишно.

4. Скапоцени и полускапоцени камења

За скапоцени и полускапоцени камења најмалку по 60.000,00 ден./км² годишно.

5. Подземни води

– за вода за пиење и минерална вода најмалку по 30.000,00 ден./км² годишно.

Доколку површината на експлоатационото поле е помала од еден кавадратен километар надоместокот се пресметува во износ од еден квадратен километар “.

Член 2

Член 8 се менува и гласи:

„Член 8

За експлоатација на минералните сировини од член 3, точките 1,3,4 и 5 од оваа одлука се плаќа концесиски надоместок во висина од најмалку 0,2% од вредноста на продадената руда.

Ако концесионерот ископаната руда истовремено ја преработува во финален производ се плаќа концесиски надоместок од најмалку 0,2% од пресметаната вредност на издадената ископана руда во натамошна преработка.

Обврската за плаќање на надоместокот од став 1 и 2 на овој член доспева до 15-ти во месецот по истекот на месецот во кој е продадена односно издадена рудата.

За експлоатација на минералните сировини од член 3 точка 2 на оваа одлука се плаќа концесиски надоместок во висина од најмалку 2% на делот од остварената добивка од продадената руда на основица утврдена согласно на одредбите на Законот за данокот од добивка кои се однесуваат на даночната основа.

Во поглед на жалбената постапка, присилната плата, каматата застареноста на обврската за плаќање на надоместокот на концесијата од став 1, 2 и 3 на овој член соодветно се применуваат одредбите од Законот за персоналниот данок од доход.

Пресметувањето и плаќањето на концесискиот надоместок од став 4 на овој член се врши врз основа на посебен друг образец „ДБ“ – даночен биланс, кој се доставува до носителот на платен промет кај кој субјектот има жиро-сметка, во рокови утврдени за пресметување и плаќање на данокот од добивка (член 39 од Законот за данокот од добивка) “.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4350/1
14 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1574.

Врз основа на член 22, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 4/96, 28/97 и 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.09.1999 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИОТ ПЛАН ЗА ГРАНИЧНИОТ ПРЕМИН „БОГОРОДИЦА“

1. Со оваа одлука се донесува измена и дополнување на урбанистичкиот план на граничниот премин „Богородица“ помеѓу Република Македонија и Република Грција.

2. Составен дел на оваа одлука е елаборатот: Измена и дополна на урбанистичкиот план за граничниот премин „Богородица“ – Гевгелија, изготвен од „Македонија-проект“ со тех. бр. 2732 од 1998 година, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам и градежништво.

3. Елаборатот од точка 2 на оваа одлука содржи:

I. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:

- вовед,
- цели и задачи,
- анализа на состојбата,
- предлог концепт за уредување на просторот,
- техничко образложение за новите објекти,
- техничко образложение за сообраќајно решение, хоризонтална и вертикална сигнализација,
- техничко образложение за хортикултурно уредување,
- основно решение за водовод, фекална и атмосферска канализација,
- основно решение за НН и ВН електрична мрежа,
- основно решение за улично осветление.

II. ОДРЕДБИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА

III. ГРАФИЧКИ ДЕЛ:

усвоен ДУП

- наменски план 1:500
- предлог измена на ДУП
- наменски план, граница на зафат 1:500
- висински и котен план 1:500
- сообраќајно решение 1:500
- план за озеленување 1:500
- водовод и канализација 1:500
- енергетски и ППТ развод 1:500
- надворешно светло 1:500
- ажурирана геодетска подлога 1:1000

4. Се овластува министерот за урбанизам и градежништво да ги завери графичките прилози на урбанистичкиот план.

5. Со денот на донесување на оваа одлука престанува да важи Одлуката за измена и дополнување на урбанистичкиот план на граничниот премин „Богородица“ број 23-2797/1 од 15 јуни 1999 година („Службен весник на РМ“ број 36/99).

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4289/1
14 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1575.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.09.1999 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за основање на Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 37/98, 45/98 и 28/99), во членот 2 и член 4 став 2, по зборовите: „Владата на Република Македонија“ се додаваат зборовите: „Уставен суд на Република Македонија, Републичкиот судски совет“.

Член 2

По членот 17 се додава нов член 18 кој гласи:

„За потребите на Уставниот суд на Република Македонија и Републичкиот судски совет Службата ги извршува услугите определени во член 4 од оваа одлука.“

Член 3

Услугите, определени во член 18 од оваа одлука, Службата ќе ги извршува од 01.01.2000 година, со обезбедувањето средства во Буџетот на Службата. Дотогаш овие услуги Службата ќе ги извршува со надоместок утврден во Ценовникот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4349/1
14 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1576.

Врз основа на член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.09.1999 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

1. Со ова решение се пренесува правото на користење и располагање на товарни моторни возила, и тоа:

ред. број	тип на возило	број на мотор	број на шасија
1.	ДАФ У – 4440	E39283	00194151
2.	ДАФ У – 4440	E42007	00181531
3.	ДАФ У – 4440	E44873	00187738
4.	ДАФ У – 4440	E55297	00224087
5.	ДАФ У – 4440	43802	00183305
6.	ЛАНЧИЈА НЦА 75	664380	002834
7.	ЛАНЧИЈА НЦА 75	664383	002830
8.	ЛАНЧИЈА НЦА 75	667665	006427
9.	ЛАНЧИЈА НЦА 75	667172	006113
10.	ЛАНЧИЈА НЦА 75	664368	002826
11.	ЛАНЧИЈА НЦА 75	665510	003804
12.	ЛАНЧИЈА НЦА 75	8062.02*070-664285	002756

од Министерството за одбрана на Министерството за внатрешни работи.

2. Примопредавањето на возилата од точка 1 на ова решение ќе го изврши Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-4282/1
14 септември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1577.

Врз основа на член 29 од Законот за личните доходи и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката („Службен весник на Република Македонија“ број 36/90, 38/91 и 23/97) и член 2 точка 6 став 3 алинеја 4 од Одлуката за основање на постојани работни тела на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 61/98), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 17 септември 1999 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА РАБОТНИТЕ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕДОТ НА НАУЧНИТЕ И СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ

1. За присуство на седница на работно тело на Собранието на Република Македонија на членовите на работните тела од редот на научните и стручните работници, им се определува надоместок на трошоци во висина на дневницата за службено патување во земјата и надоместок на патни трошоци во висина на надоместоците утврдени за пратениците.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на висината на месечниот надоместок во паушален износ за надворешните членови во комисиите во Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 42/91).

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 мај 1999 година.

Број 14-3573/3
17 септември 1999 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Чедомир Краљевски, с.р.

1578.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 9 септември 1999 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинуваат точките а), б) и в) од став 2 на член 2 од Одлуката за определување на цените за вода, канализација и одведување и пречистување на отпадните води за корисници од општина Охрид и општина Струга, донесена од Управниот одбор на МЈП „Проаква“ – Струга, на седницата од 1 февруари 1999 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по иницијатива на Милован Ѓуровски од Охрид, со решение У.бр. 89/99 од 16 јуни 1999 година поведе постапка за оценување законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со Законот за водите и Законот за комуналните дејности.

4. Судот на седницата утврди дека со оспорената одлука се определуваат цените на услугите за корисниците на вода, канализација и одведување и пречистување на отпадните води од општините Охрид и Струга.

Ставот 2 на членот 2 од оваа одлука го регулира прашањето на користењето на вода, канализација и одведување и пречистување на отпадните води од страна на корисниците – домакинства што немаат вградено мерни инструменти според кои ќе се определува цената за извршената услуга.

Притоа, Одлуката предвидува индивидуалните корисници – домакинства за вода да плаќаат по 75,00 денари за член; за канализација по 20,00 денари за член и за одведување и пречистување по 30,00 денари за член.

5. Во членот 18 од Законот за водите меѓу другото, е предвидено дека водостопански објекти во смисла на овој закон се објектите со кои се врши обезбедување,

зафаќање, доведување и подготовки на вода за водоснабдување на населението, индустриските и другите стопански и комунални потреби (водоснабдителни објекти) и дека водостопански објекти и постројки се и објекти со кои се врши зафаќање, доведување и пречиштување на загадени отпадни води и нивно одведување до реципиентот (објекти за заштита на водите).

Во тој контекст, согласно член 97 став 1 од Законот хидросистем, во смисла на овој закон, е хидротехничка или организационо-техничка целина која се состои од водостопански објекти и постројки, со кои се уредува режимот на водите, се обезбедува и доведува вода за потребите на разните видови корисници, како и објекти за одведување на отпадните води, заштитни објекти и објекти за одведување на одвишни, површински и подземни води.

Согласно член 101 од овој закон, меѓу другото, правните и физичките лица кои користат вода од хидросистемите се должни да вградат уреди за мерење на искористената или употребената вода.

Исто така, согласно член 19 од Законот за комуналните дејности, канализациони системи со пречистителни станици претставуваат колекторските системи за заштита на: Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро и други системи утврдени со закон.

Членот 27 од овој закон предвидува висината на цената и начинот на плаќање на комуналните услуги, да ја определува управниот одбор на јавното претпријатие, по претходна согласност на основачот.

Согласно член 29 алинеи 1 и 4 од овој закон, плаќањето на комунални услуги се врши во следниве мерни единици: обработка и испорака на вода – ден/ m^3 и одведување и пречиштување на отпадни води – ден/ m^3 .

Од наведените одредби, произлегува дека: во хидросистемот, меѓу другото, спаѓаат и објектите за одведување на отпадните води; дека правните и физичките лица кои користат вода од хидросистемите се должни да вградат уреди за мерење на искористената или употребената вода; дека канализационите системи со пречистителните станици всушност претставуваат колекторски системи; дека висината на цената и начинот на плаќањето на комуналните услуги ја определува управниот одбор на јавното претпријатие и дека обработката и испораката на вода и одведувањето и пречиштувањето на отпадните води се врши според мерни единици: ден/ m^3 .

Имајќи го предвид изнесеното, Судот утврди дека корисниците на вода, канализација и одведување на пречиштување на отпадните води, кои немаат мерни инструменти, се должни истите да ги вградат, односно дека не е согласно со Законот за водите и Законот за комуналните дејности овој надоместок да се наплатува во паушален износ.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У.бр. 89/99

9 септември 1999 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Милан Недков, с.р.

АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

16.

Врз основа на член 163, а во врска со став 7,8,9 и 10 на член 180 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 80/93, 14/95, 71/96 и 32/97), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 22.09.1999 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ ЗА ПЕРИОДОТ ЈУЛИ – СЕПТЕМВРИ 1999 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основниците на осигурување според кои се пресметува и плаќа придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за обврзниците на данок од приход од земјоделска дејност на кои земјоделската дејност им е единствено занимање (во натамошниот текст: индивидуални земјоделци).

Член 2

Индивидуалните земјоделци, заради пресметување и плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување се распоредуваат во основници на осигурување според висината на катастарскиот приход, и тоа:

ред. бр.	катастарски приход (во денари)	месечна основница на осигурување
1.	до 400,00	2.853,00
2.	од 400,01 до 900,00	4.031,50
3.	од 900,01 до 2.000,00	5.182,50
4.	од 2.000,01 до 4.500,00	5.760,00
5.	од 4.500,01 до 7.000,00	6.334,50
6.	над 7.000,01	6.913,00

Член 3

Индивидуалните земјоделци можат по сопствен избор да се определат да плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурување на повисока основница на осигурување.

Индивидуалните земјоделци кои се определиле да плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурување на повисока основница на осигурување должни се до 31 март во тековната година да поднесат писмено барање до органот за јавни приходи во општината.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ а ќе се применува од 1 јули заклучно со септември 1999 година.

Бр. 02-4110/1
22 септември 1999 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
д-р Марика Јорданова, с.р.

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II-СКОПЈЕ**

Пред Основниот суд Скопје II-Скопје, заведена е тужба за развод на брак по тужбата на тужителот Насер Беџул од Скопје, ул. "Пелагонија" бр.90, против тужената Бехара Беџул, сега со непозната адреса.

Се повикува тужената да се јави во Основниот суд Скопје II-Скопје во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или во истиот рок да достави своја точна адреса на живеење. Во спротивно ќе и биде поставен привремен застапник кој ќе ги застапува нејзините интереси во спорот.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, XVIII.П.бр.1768/99. (31962)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје заведен е спор за неисплатен долг по тужбата на тужителот Ристо Михаилов од Скопје, ул. "Струма" бр.1-14/4/1, против тужениот Амед Јашар од Скопје ул. "395" бр. 11, Дуќанчик, а сега со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 1.000 ДМ.

Се повикува Амед Јашар да се јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави својата адреса на живеење. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе ги штити неговите интереси во постапката.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, III.П.бр.663/99. (31162)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Пред Основниот суд во Велес се води парнична постапка за утврдување на постоење на договорен однос по тужбата на тужителката Алексова Роса од с.Лисиче против тужениот Јашар Фејзовски Имер од с.Г.Врановци, а сега со непозната адреса на престојување во Турција.

За привремен застапник на тужениот судот го одреди Димов Никола, стручен соработник во овој суд, кој ги има сите права и должности на законски застапник се додека тужениот или неговиот полномошник не се јават пред судот односно додека Центарот за социјални работи не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Велес, П.бр.255/99. (31315)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд поведена е постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Самет Сакип од с.Горно Којнаре против тужената Селвије Сакип, моминско Ајети, со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 60.000 денари.

На тужената од страна на Основниот суд во Куманово и се одредува привремен застапник адвокатот Зоран Соларски од Куманово, кој ќе ја застапува тужената се додека таа или нејзиниот полномошник не се појават пред овој суд.

Од Основниот суд во Куманово, I.П.бр.09-1791/99. (31177)

Пред Основниот суд во Куманово во тек е постапка за оспорување на татковство по тужбата на малолетната тужителка Бранкица Митевска, застапувана од

зак.застапник Јасминка Митевска од с.Доброшане, против тужениот Андра Ѓурѓевиќ од СРЈ, со непозната адреса на живеење.

На тужениот за привремен застапник му се назначува адвокатот Славе Илиевски од Куманово, кој ќе го застапува тужениот во постапката се додека тој или неговиот полномошник не се појават пред судот односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Куманово, VII.П.бр.1777/99.

(31313)

ИСПРАВКА

Во судскиот оглас бр.31098, објавен во "Службен весник на РМ" бр.60 од 21 септември 1999 година на стр.3058, во третиот ред наместо:"Светланка Станојковска" треба да стои:"Светланка Стојановска".

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 555/99, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Централното основно училиште "САНДЕ ШТЕРЈОСКИ" ЦО, ул. „11-ти Септември“ бр. 143, Кичево.

Да се брише Јованоски Томислав, вд директор без ограничување.

Да се запише Стефаноски Лазе, вд директор без ограничување.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 555/99. (27623)

Основниот суд во Битола, со решението П. Трег. бр. 174/99, на регистарска влошка бр. 01005227?-4-09-000, го запиша во трговскиот регистар „ЕМО ОХРИД“ Акционерско друштво за истражување, проектирање и изградба на енергетски и индустриски објекти со полна одговорност, со скратен назив на фирмата „ЕМО ОХРИД“ АД.

Се врши промена на уписот на овластен потписник: Мр. Драго Шајноски, претседател на Управен одбор со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Мр. Драго Шајноски, генерален директор со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, П. Трег. бр. 174/99. (27624)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 508/99, на регистарска влошка бр. 1-681, го запиша во судскиот регистар бришењето на Јавното претпријатие за унапредување на индивидуалното земјоделство Охрид ПО, ул. „Димитар Влахов“ бр. 60, Охрид.

Престанок со работа и бришење од судскиот регистар на Јавното претпријатие за унапредување на индивидуалното земјоделство Охрид, ПО, ул. „Димитар Влахов“ бр. 60, Охрид, согласно Законот за основање Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството (Сл. весник на РМ бр. 3/98).

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 508/99. (27625)

Основниот суд во Битола, со решението П. Трег. бр. 280/99, на регистарска влошка бр. 000329, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Мелничко пекарска индустрија „ЖИТО КАРАОРМАН“ АД ул. „Булевар Илинден“ бр. 44, Кичево.

Се врши промена на овластено лице и тоа на Блаже-ски Киро, претседател на Управен одбор на Акционер-ското друштво, без ограничувања и застапник во надво-решно-трговскиот промет без ограничувања.

Се запишува Настески Јово, претседател на Управ-ен одбор на Акционерското друштво без ограничу-вања и застапник во надворешно-трговскиот промет без ограничувања.

Од Основниот суд во Битола, П. Трег. бр. 280/99.
(29478)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 223/99, на регистарска влошка бр. 006364, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Друштвото за трговија на големо и мало Трајанчо Ни-коловски „БЕЛЧЕ ПРОМ“ с. Белче Демир Хисар.

Основач: Трајанчо Николовски од с. Белче Демир Хисар.

Основачи влог од 10.100,00 ДЕМ по извештај на овластен судски проценител.

Дејности: 02.62, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.57, 51.70, 50.30., откуп и преработка на шумски плодови и лековити билки.

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-пува во свое име и за своја сметка со полни овласту-вања, додека за своите обврски одговара со сиот свој имот со полна одговорност.

Лице овластено за застапување е Николче Николов-ски, управител со неограничени овластувања во рам-ките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 223/99.
(29479)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1931/99, на регистарска влошка бр. 008087, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ТУП во ДООЕЛ на Трговско друштво за производство, трговија и услуги Дејкоски Филип „ФИДЕКО“ увоз-извоз ДООЕЛ ул. „Кеј Борис Кидрик“ бр. 49 – Струга.

Усогласување со Законот за трговските друштва. Претворање на трговското служно претпријатие „ФИ-ДЕКО“ увоз-извоз Струга со п.о. во друштво со ограни-чена одговорност.

Содружник е Дејкоски Филип од Струга.

Основна главнина на друштвото е 5.100,00 ДЕМ во денарска противвредност од 158.100,00 денари во опрема чија вредност ја утврдил овластен проценител.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.32, 52.33, 52.50, 52.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.65, 51.66, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22, 17.25, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.60, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 24.12, 24.16, 24.20, 24.30, 24.51, 24.62, 24.63, 24.64, 24.65, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, над-ворешна трговија со прехранбени производи, надво-решна трговија со непрехранбени производи, малогри-ничен промет, работи на посредување во наворешнотр-говскиот промет, работи на посредување во надво-трговскиот промет, продажба на стоки од консигнаци-они складови на странски стоки, изведување на инве-стициони работи во странство и отстапување на инве-стициони работи на странски лица во Р. Македонија, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓуна-родна шпедиција, угостителски и туристички услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица има полни овластувања и полна одговорност.

Лице овластено за застапување и управител е Дејко-ски Филип.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1931/99.
(29480)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 657/99, на регистарска влошка бр. 006804, го запиша во трговскиот регистар претворањето на пп во ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија, услуги и посред-ништво Гани „ШЕМ-ГАН“ увоз-извоз ДООЕЛ ул. „Братство Единство“ бр. 17 – Струга.

Дејности: 50.10, 50.30, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.24, 01.25, 01.41, 15.51, 19.20, 19.30, 22.21, 22.22, 22.23, 24.51, 24.52, 24.70, 25.22, 25.24, 28.61, 28.62, 28.63, 51.16, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, надво-решна трговија со прехранбени и непрехранбени произ-води, малогриичен промет, меѓународна шпедиција и транспорт, продажба на стоки од слободни царински продавници, продажба од консигнациони складови на странски стоки, меѓународен транспорт на стоки и па-тници.

Во правниот промет со трети лица друштвото има полни овластувања и полна одговорност.

Основна главнина на друштвото изнесува 5.000 ДЕМ.

Единствен содружник на друштвото е Шемо Гани управител без ограничувања.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 657/99.
(29481)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2889/99, на регистарска влошка бр. 009045, го запиша во трговскиот регистар претворањето на пп во ДООЕЛ на Друштво за производство, услуги и трговија „ЛЕН-БИЛ“ Ленче ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Нико Фундали“ 11/15 – Битола.

Основач е Митковска Ленче од Битола.

Дејности: 25.22, 25.21, 25.24, 20.10/1, 20.20, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 20.40, 20.30, 20.51, 20.52, 21.21, 21.25, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/2, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.45, 60.24, 60.22, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.44/1, 52.46, 52.47, 52.48, 51.21, 51.31, 51.34, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.55, 51.70, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 74.12, 74.84, над-ворешна трговија со прехранбени и непрехранбени про-изводи, малогриичен промет со странство, меѓунаро-ден транспорт и шпедиција, изведување инвестициони работи во странство.

Друштвото има полна одговорност.

Управител е Митковска Ленче.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2889/99.
(29482)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 607/99, на регистарска влошка бр. 006754, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ усогласување според ЗТД. Трговско друштво за произ-водство, промет и услуги Игор Шаркоски ЦЕПИ-ПРОМ“ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, ул. „Александар Македонски“ бр. 2/80.

Дејности: 51.11, 51.12, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.28, 52.10, 50.20, 50.30, 50.40.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка – полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за превземените обврски одговара со целокупниот имот со кој располага – полни одговорности.

Лице овластено за застапување е Игор Шаркоски, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 607/99.

(29483)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 532/97, на регистарска влошка бр. 000632, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговското друштво „ВИКТОРИ“ увоз-извоз Горѓи Димитар Донку Крушево ДООЕЛ Крушево, Нико Доага 62.

Основач е Горѓи Димитар Донку од Крушево, Нико Доага 62.

Дејности: 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070132, 070140, 070211, 070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 080190, 080202, 110309, 110909, 090140, 013050, 013121, надворешна трговија: 070310 и 070320.

Друштвото во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка и одговара со целиот свој имот. Полни овластувања и полна одговорност.

Со друштвото управува управител основачот Горѓи Димитар Донку од Крушево со стан на ул. „Нико Доага“ 62 – Крушево.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 532/97.

(29484)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2368/99, на регистарска влошка бр. 008525, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ Друштво за производство, услуги и трговија Исмаили Нашит „ДИТИ“ увоз-извоз ДООЕЛ с. Мамудовци – Кичево.

Основање на Друштво за производство, услуги и трговија Исмаили Нашит „ДИТИ“ увоз-извоз ДООЕЛ с. Мамудовци Кичево, со изјава бр. 01/1 од 7.07.1999 година основано од Нашит Исмаили. Основна главница на друштвото изнесува 5.000 ДЕМ или во денарска противредност од 155.000,00 денари, во предмети по проценка на овластен судски проценител.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.51, 15.31, 15.32, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.23, 25.12, 25.22, 28.52, 28.63, 36.11, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 45.22, 45.25, 45.33, 45.32, 45.31, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.50, 51.13, 51.15, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 1.64, 51.65, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 65.12/3, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски према трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Исмаили Нашит, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2368/99.

(29485)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2458/99, на регистарска влошка бр. 008615, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за произведство, трговија и услуги Трајанка Илоска – ЕЛАН, дооел Охрид, ул. „Веле Марков“ бр. 39.

Основач: Трајанка Илоска од Охрид, ул. „Веле Марков“ бр. 39.

Основачки влог: 5.200. ДЕМ во денарска противредност од 161.200. ден во предмети по проценка од овластен проценител.

Дејности: 25.22, 28.11, 28.12, 28.52, 45.21/1, 45.22/2, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 61.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 74.12, 74.14, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, реекспорт, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка – полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот – полна одговорност.

Трајанка Илоска, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2458/99.

(29486)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2534/99, на регистарска влошка бр. 008691, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговецот поединец за превоз на стоки во друмскиот сообраќај Томевски Блаже Борис „ПРЕСТОН“ ТП ул. „Горѓи Сугарев“ бр. 14 – Демир Хисар.

Дејност: 60.24.

Во правниот промет и односите со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет и односите со трети лица трговецот поединец одговара со целиот свој имот.

Томевски Борис управител без ограничување.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2534/99.

(29487)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1509/99, на регистарска влошка бр. 007737, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за производство, трговија и услуги Настески Љупчо „КИЧО“ ДООЕЛ ул. „Александар Гушо“ бр. 22 – Охрид.

Содружник е Настески Љупчо од Охрид.

Дејности: 01.11, 01.12, 01.11/3, 01.12/1, 01.21, 01.21/1, 01.23/2, 01.22/2, 01.24, 01.25, 01.41, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81, 15.84, 15.85, 15.98/2, 25.21, 25.22, 25.24, 50.10, 50.30/1, 50.40/1, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, 74.12, 74.14, 74.40, 74.81, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во промет со стоки и услуги, консигнациони и комиси-

они работи, реекспорт и малограничен промет со соседните земји: Албанија, Бугарија, Грција и Југославија, угостителски и туристички услуги, превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај.

Трговското друштво во прометот со трети лица настапува во свое име и за своја сметка полни овластувања, а за обврските одговара со целиот имот полна одговорност.

Лице овластено за застапување – управител е лицето Настески Љупчо од Охрид на ул. „Александар Гушо“ бр. 22.

Содружникот вложува во друштвото средства во износ од 5.700 германски марки во денарска противвредност и се состои во вложени предмети или 182.400,00 денари.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1509/99.

(29488)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2829/99, на регистарска влошка бр. 008973, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговецот поединец за превоз на стоки во друмскиот сообраќај Злате Борис Златаноски „ТП“ ул. „Партизанска“ бр. 107 – Демир Хисар.

Основачот Злате Златаноски за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот.

Дејност: 60.24.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Лице овластено за застапување на субјектот е Злате Златаноски.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2829/99.

(29489)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2529/99, на регистарска влошка бр. 008686, го запиша во трговскиот регистар Трговец поединец за превоз Агим Таир Ибраими Агим ТП с. Заграчани – Струга.

Дејности: 60.22, 60.23, 60.24.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица настапува во име и за своја сметка, а за своите обврски одговара со целиот свој имот и лично. Овластен потписник со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности е лицето Ибраими Агим од с. Заграчани – Струга.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2529/99.

(29490)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 317/99, на регистарска влошка бр. 006458, го запиша во трговскиот регистар основањето на Јавно трговско друштво за производство, промет и услуги Христо Велески и др. „ФИБРА“ увоз-извоз ЈТД Прилеп ул. „Пиринска“ бр. 117.

Дејности: 51.11, 51.12, 51.31, 51.32, 51.33, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.50, 52.26, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка – полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за превземените обврски одговара со сите свои средства со кои располага – полни одговорности. Лице овластено за застапување е Христо Велески – управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 317/99.

(29491)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 774/99, на регистарска влошка бр. 006920, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство промет и транспортни услуги Це-

маил Алимоски „ЦЕМАИЛ-ТРАНС“ увоз-извоз ДООЕЛ с. Јакреново Крушево.

Дејности: 01.11/1, 01.21, 15.11, 15.13, 15.51, 15.86, 18.22, 19.20, 19.30, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.21, 51.23, 51.24, 51.26, 51.27, 51.28, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.43, 51.44, 51.46, 51.53, 51.54, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.26, 52.28, 52.33, 52.34, 52.42, 52.43, 52.45, 52.48, 52.50, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 63.21, 63.40, 67.13, 71.10.

Друштвото ќе работи во надворешно трговскиот промет, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка-полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за превземените обврски одговара со сите свои средства со кои располага-полни одговорности.

Лице овластено за застапување е Цемаил Алимоски – управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основна главница на друштвото изнесува 5500 ДМ, по извештај за извршена проценка од овластен судски проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 774/99.

(29492)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 927/99, на регистарска влошка бр. 007777, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за трговија на големо и мали угостителски услуги Христовска Елизабета „АБА-ХРИС“ увоз-извоз ДООЕЛ, Битола, ул. „Партизанска“ бр. 39/2.

Дејности: 51.16, 51.17, 51.33, 51.34, 51.36, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.55, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 70.31, 71.34, 74.11, 92.34, 92.72, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, посредување и застапување во надворешниот промет со стоки и услуги, продажба од консигнациони складови на странски стоки и меѓународен транспорт и шпедиција.

Трговското друштво во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица, трговското друштво одговара со целиот свој имот.

За управител на друштвото се именува лицето Милошевска Злата од Битола, ул. „Алексо Наневски“ бр. 26.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 927/99.

(29493)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1115/99, на регистарска влошка бр. 007271, го запиша во трговскиот регистар основање на друштвото за услуги и трговија Младеноски Ристо „СТАРТЕР“ увоз-извоз ДООЕЛ с. Враништа – Струга.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 62.47, 52.48, 52.63, 51.31, 51.34, 51.35, 51.36, 51.38, 51.70, 51.41, 50.20, 45.21/2, 45.21/1, 45.25, 45.31, 45.42, 45.41, 45.43, 60.22, 55.30/1, 55.30/2, 20.30, 20.51, 25.24, 45.43, 63.30, 15.98/2, 74.12, 36.13, 36.14, 36.63, 52.50, 52.62, 60.24, 60.23, 55.40, 52.72/1, 52.72/2, 61.20, 70.31, 51.32, 80.41, 92.34, 92.20, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во надворешно трговското работење. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот

свој имот со полна одговорност и одговара со полни овластувања. Овластен потписник Горан Јовчевски-управител основна главница на друштвото 163.200 денари во предмети по приложен извештај од овластен проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1115/99.

(29501)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2996/99, на регистарска влошка бр. 009151, го запиша во трговскиот регистар запишување на ТП трговец поединец за продажба на мало на делови и прибор за моторни возила Благојче Стојо Јованчевски „БАЛЕ“ тп Битола, ул. „Дебарска“ бр. 120 Битола.

Дејности во вид на занимање: 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2.

Истапува во свое име и за своја сметка. Одговара лично со целиот свој имот. Овластен потписник с Благојче Стојо Јованчевски.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2996/99.

(29502)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3003/99, на регистарска влошка бр. 009158, го запиша во трговскиот регистар основање на јавно трговско друштво за производство, промет и транспортни услуги Исеин Јашароски и др. „БЕЛО-ТУРС“ увоз-извоз ЈТД с.Дебреште Долнени с.Дебреште Долнени.

дејности: 01.11/1, 01.21, 15.11, 15.13, 15.15, 15.86, 18.22, 19.10, 19.20, 19.30, 50.120, 50.20, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.26, 51.28, 51.29, 51.31, 51.32, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.53, 51.50, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.27, 52.28, 52.29, 52.30, 52.33, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.49, 52.62, 52.63, 52.48, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 65.12/3, 71.10. јавното трговско друштво одговара во правниот промет со трети лица за превземните обврски за сите свои средства со кои располага – полни одговорности. Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка-полни овластувања.

Друштвото ќе работи во надворешниот трговски промет надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна ипедиција, малограничен промет, реекспорт, угостителски и туристички услуги, агенциски услуги во транспортот. Овластено лице за застапување с Исеин Јашароски управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности. Содружниците одговарат лично со целиот свој имот-солидарно.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3003/99.

(29503)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2999/99, на регистарска влошка бр. 009154, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец основање на Друштвото за превоз и трговија „ДВА БРАКА“ Амди Асани ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Караорман“ бр. 21 Битола.

Основач: Амди Асани с. Чифлик Тетово.

Дејности: 01.41, 01.41/3, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.53, 51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 55.30, 55.30/1, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40., надворешна трговија со прехранбени производи, меѓународна ипедиција, малограничен промет, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-

рени во прометот со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2999/99.

(29508)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2987/99, на регистарска влошка бр. 009142, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец основање на Трговското друштво за трговија на големо и мало „АНИМУС“ извоз-увоз ул. „Цар Самоил“ бр. 190, Битола.

Основач: Јанкуловски Зоран од Битола.

Дејности: 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.53, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.40, 55.30, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 45.21., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги.

Овластување на субјектот на уписот, полни овластувања.

Лице овластено за застапување Јанкуловски Зоран.

Главница на руштвото 5.700 ДЕМ ден. прот

176.700,00 ден.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2987/99.

(29509)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2176/99, на регистарска влошка бр. 008332, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги „ТРИТЕКС ТРЕЈД“ Наумоски Ратко и др. ДОО увоз-извоз ул. „Трајко Николоски“ бр. 5, Прилеп.

Дејности: 17.30, 17.40, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 50.10, 51.11, 51.16, 51.39, 51.41, 51.42, 41.42/1, 51.47, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.41, 52.42, 52.44, 52.48, 52.63, 74.84., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, реекспорт, комисиона продажба на странски стоки.

Содружници на друштвото се Наумоски Ратко, Наумоски Нане и Друштвото за производство промет и услуги „ТРИТЕКС“ Наумоски Нане и Наумоски Ратко ДОО увоз-извоз Прилеп.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува со полни овластувања и полна одговорност. Наумоски Ратко управител без ограничувања.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2176/99.

(29510)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2975/99, на регистарска влошка бр. 009097, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец основање на Друштво за превоз и трговија „КВАЛИТЕТ“ Котевски Вангел и др. ДОО увоз-извоз с. Логоварди општина Битола Новаци.

Назив на фирмата: Друштво за превоз и трговија „КВАЛИТЕТ“ Котевски Вангел и др. ДОО увоз-извоз с. Логоварди општ. Битола.

Основачи Котевски Вангел и Котевски Стевче:

Дејности: 01.41, 01.41/3, 50.10, 50.20, 51.21, 51.23, 51.31, 51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 55.30/1, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехран-

бени производи, меѓународна шпедиција, реекспорт, малограничен промет.

Управител Котевски Вангел без ограничувања.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2975/99.

(29511)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2878/99, на регистарска влошка бр. 009034, го запиша во трговскиот регистар основање на додел друштво за производство, промет и услуги Сафет Лимкоски „КРО-НИН“ увоз-извоз додел Кичево ул. „Васил Главинов“ бб. Кичево.

Основач е Лимкоски Сафет од Кичево. Основна главница на друштвото изнесува 5.000 ДЕМ или во денарска противредност од 155.000,00 денари во предмети по проценка на овластен судски проценител.

Дејности со кои ќе работи друштвото се: 15.13, 15.31, 15.32, 15.51, 15.81/1, 15.98/1, 15.98/2, 25.12, 45.21/1, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.13, 51.15, 51.17, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.43, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 62.33, 52.41, 52.52, 52.43, 52.44, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/11, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 563.30, 65.12/3, 63.40, 70.31, 71.10, 71.40, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен транспорт на патници во друмскиот сообраќај, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со целокупниот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Сафет Лимкоски Управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2878/99.

(29523)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2879/99, на регистарска влошка бр. 009035, го запиша во трговскиот регистар запишување на трговец поединец за превоз на патници Нафија Саит Амчоски „НАЈКО ТРАНС“ Т.П. с.Преглово – Пласница.

Вршител на дејност е Нафија Амчоски од с. Преглово.

Дејност со која ќе работи е 60.23.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со целокупниот свој имот и лично.

Лице овластено за застапување во внатрешниот промет е Нафија Амчоски – овластен потписник во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2879/99.

(29524)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2960/99, на регистарска влошка бр. 009056, го запиша во трговскиот регистар запишување трговец поединец за превоз Талевски Трајан Вецко „ПАЈО-ТРАНС“ Сопотница Т.П. с.Вирово Сопотница.

Запишување на трговец поединец во трговскиот регистар со фирмаа Трговец поединец за превоз Талевски Трајан Вецко „ПАЈО-ТРАНС“ Сопотница Т.П. с. Вирово Сопотница.

Седиштето е во с. Вирово Општина Сопотница.

Дејности: 60.24, 60.23.

Трговец поединец во правниот промет со трети лица истапува за свое име и за своја сметка.

Трговецот поединец Талевски Вецко од с. Вирово општина Сопотница за преземените обврски одговара лично со целокупниот свој имот. Овластено лице – овластен потписник е лицето Талевски Вецко.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2960/99.

(29525)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2965/99, на регистарска влошка бр. 009061, го запиша во трговскиот регистар запишување трговец поединец за превоз Горѓиовски Секула Љубе „АПЧЕ-ТРАНС“ Демир Хисар Т.П. с. Загориче Демир Хисар.

Дејности 60.24, 60.23, трговец поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Трговец поединец Горѓиовски Љубе од с. Загориче Општина Демир Хисар за превземените обврски одговара лично со целокупниот свој имот. Овластено лице – овластен потписник е лицето Горѓиовски Љубе.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2965/99.

(29526)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1113/99, на регистарска влошка бр. 007269, го запиша во трговскиот регистар основање Друштво за трговија и услуги Милован Стефановски „ЛУКС“ увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. „Игнат Атанасовски“ бр. 35/15.

Дејности: 60.22, 60.21, 60.23, 60.24, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44, 52.48, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.10, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 74.40, 74.13, 74.14, 74.84, 74.20/3, 74.12, 55.30, 55.51, 55.52, 51.70.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка и одговара со сите свои средства.

Друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет ќе го застапува основачот Милован Стефановски управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1113/99.

(29530)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2393/99, на регистарска влошка бр. 008550, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец за превоз „Гоце Петар Тасески“ „ПЕ-ЕМ“, Битола Т.П. Битола, ул. „Браќа Миладиновци“ бр. 137.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Трговецот поединец одговара за своите обврски лично, со целиот свој имот.

Гоце Тасески, овластен застапник со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2393/98.

(29531)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 822/99, на регистарска влошка бр. 1-334-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Државното училиште за средно образование „Браќа Миладиновци“ Скопје, ул. „Китка“ бр. 66.

Се врши промена на лице овластено за застапување и тоа:

Се брише: Јован Лозановски, директор без ограничување.

Се запиша: Ангеле Трајковски, в.д. директор без ограничување.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 822/99.

(29538)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 501/99, на регистарска влошка бр. 1-65430-0-0-0, го запиша во судскиот регистар истапувањето на основач на Претпријатието за производство, градежништво и трговија „КОБИР“ ДОО експорт-импорт Скопје, Бул. „Маркс и Енгелс“ бр. 3/7-22 Скопје.

На ден 24.2.1999 год. истапил Зоран Печенковиќ.

Се брише Зоран Печенковиќ, директор, а се запишува Виолета Печенковиќ, директор.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 501/99.

(29539)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 660/99, на регистарска влошка бр. 02013567?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, истапување на содружник на Друштвото за производство на тестенини и др. трговија и услуги „АНИ ТРЕЈД 99“ експорт-импорт Анита и Неби ДОО ул. „Сречко Пужалка“ бр. 100 Скопје.

Друштвото за производство на тестенини и др. трговија и услуги „АНИ ТРЕЈД 99“ експорт-импорт Анита ДООЕЛ ул. Среќко Пужалка“ бр. 100 Скопје.

Скратен назив гласи: „АНИ ТРЕЈД 99“ експорт-импорт Анита ДООЕЛ.

Од фирмата истапува содружникот Неби Алими од Скопје со одлука од 22.06.1999 год.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 660/99.

(29540)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 534/99, на регистарска влошка бр. 02008560?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз „ЕРВРО-КОМЕРЦ-V“ Николоски Живко ДООЕЛ Гостивар, ул. „Богџе Велјаноски“ бр. 15 Гостивар.

Друштвото се проширува со следните дејности: 52.11, 52.12.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 534/99.

(29541)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 793/99, на регистарска влошка бр. 1-37540-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на „АЛМАКО БАНКА“ акционерско друштво Скопје бул. „Васил Главинов“ бб, мезанин во блок 10.

Предмет на упис – промена на лице овластено за застапување.

Се брише: лицето Методија Тошевски, директор на Алмако банка А.Д. Скопје без ограничување.

Се запишува: Владо Трајковски в.д. директор на Алмако Банка а.д. Скопје, без ограничување.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Трег. бр. 793/99.

(29542)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12228/98, на регистарска влошка бр. 02015471?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво за производство, промет и услуги „ЕУРОТРАНС“ Трајко ДООЕЛ експорт-импорт ул. „Иван Наумов Алајбакот“ бр. 26, Скопје.

Основач: Трајко Мирковиќ од Скопје.

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.91, 15.92, 15.98/1, 15.98/2, 24.12, 24.15, 24.30, 24.51, 24.52, 24.62, 24.63, 24.66, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 36.40, 36.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 52.51, 52.52, 52.53, 52.54, 52.55, 52.56, 52.57, 52.58, 52.59, 52.60, 52.61, 52.62, 52.63, 52.64, 52.65, 52.66, 52.67, 52.68, 52.69, 52.70, 52.71, 52.72, 52.73, 52.74, 52.75, 52.76, 52.77, 52.78, 52.79, 52.80, 52.81, 52.82, 52.83, 52.84, 52.85, 52.86, 52.87, 52.88, 52.89, 52.90, 52.91, 52.92, 52.93, 52.94, 52.95, 52.96, 52.97, 52.98, 52.99, 53.00, 53.01, 53.02, 53.03, 53.04, 53.05, 53.06, 53.07, 53.08, 53.09, 53.10, 53.11, 53.12, 53.13, 53.14, 53.15, 53.16, 53.17, 53.18, 53.19, 53.20, 53.21, 53.22, 53.23, 53.24, 53.25, 53.26, 53.27, 53.28, 53.29, 53.30, 53.31, 53.32, 53.33, 53.34, 53.35, 53.36, 53.37, 53.38, 53.39, 53.40, 53.41, 53.42, 53.43, 53.44, 53.45, 53.46, 53.47, 53.48, 53.49, 53.50, 53.51, 53.52, 53.53, 53.54, 53.55, 53.56, 53.57, 53.58, 53.59, 53.60, 53.61, 53.62, 53.63, 53.64, 53.65, 53.66, 53.67, 53.68, 53.69, 53.70, 53.71, 53.72, 53.73, 53.74, 53.75, 53.76, 53.77, 53.78, 53.79, 53.80, 53.81, 53.82, 53.83, 53.84, 53.85, 53.86, 53.87, 53.88, 53.89, 53.90, 53.91, 53.92, 53.93, 53.94, 53.95, 53.96, 53.97, 53.98, 53.99, 54.00, 54.01, 54.02, 54.03, 54.04, 54.05, 54.06, 54.07, 54.08, 54.09, 54.10, 54.11, 54.12, 54.13, 54.14, 54.15, 54.16, 54.17, 54.18, 54.19, 54.20, 54.21, 54.22, 54.23, 54.24, 54.25, 54.26, 54.27, 54.28, 54.29, 54.30, 54.31, 54.32, 54.33, 54.34, 54.35, 54.36, 54.37, 54.38, 54.39, 54.40, 54.41, 54.42, 54.43, 54.44, 54.45, 54.46, 54.47, 54.48, 54.49, 54.50, 54.51, 54.52, 54.53, 54.54, 54.55, 54.56, 54.57, 54.58, 54.59, 54.60, 54.61, 54.62, 54.63, 54.64, 54.65, 54.66, 54.67, 54.68, 54.69, 54.70, 54.71, 54.72, 54.73, 54.74, 54.75, 54.76, 54.77, 54.78, 54.79, 54.80, 54.81, 54.82, 54.83, 54.84, 54.85, 54.86, 54.87, 54.88, 54.89, 54.90, 54.91, 54.92, 54.93, 54.94, 54.95, 54.96, 54.97, 54.98, 54.99, 55.00, 55.01, 55.02, 55.03, 55.04, 55.05, 55.06, 55.07, 55.08, 55.09, 55.10, 55.11, 55.12, 55.13, 55.14, 55.15, 55.16, 55.17, 55.18, 55.19, 55.20, 55.21, 55.22, 55.23, 55.24, 55.25, 55.26, 55.27, 55.28, 55.29, 55.30, 55.31, 55.32, 55.33, 55.34, 55.35, 55.36, 55.37, 55.38, 55.39, 55.40, 55.41, 55.42, 55.43, 55.44, 55.45, 55.46, 55.47, 55.48, 55.49, 55.50, 55.51, 55.52, 55.53, 55.54, 55.55, 55.56, 55.57, 55.58, 55.59, 55.60, 55.61, 55.62, 55.63, 55.64, 55.65, 55.66, 55.67, 55.68, 55.69, 55.70, 55.71, 55.72, 55.73, 55.74, 55.75, 55.76, 55.77, 55.78, 55.79, 55.80, 55.81, 55.82, 55.83, 55.84, 55.85, 55.86, 55.87, 55.88, 55.89, 55.90, 55.91, 55.92, 55.93, 55.94, 55.95, 55.96, 55.97, 55.98, 55.99, 56.00, 56.01, 56.02, 56.03, 56.04, 56.05, 56.06, 56.07, 56.08, 56.09, 56.10, 56.11, 56.12, 56.13, 56.14, 56.15, 56.16, 56.17, 56.18, 56.19, 56.20, 56.21, 56.22, 56.23, 56.24, 56.25, 56.26, 56.27, 56.28, 56.29, 56.30, 56.31, 56.32, 56.33, 56.34, 56.35, 56.36, 56.37, 56.38, 56.39, 56.40, 56.41, 56.42, 56.43, 56.44, 56.45, 56.46, 56.47, 56.48, 56.49, 56.50, 56.51, 56.52, 56.53, 56.54, 56.55, 56.56, 56.57, 56.58, 56.59, 56.60, 56.61, 56.62, 56.63, 56.64, 56.65, 56.66, 56.67, 56.68, 56.69, 56.70, 56.71, 56.72, 56.73, 56.74, 56.75, 56.76, 56.77, 56.78, 56.79, 56.80, 56.81, 56.82, 56.83, 56.84, 56.85, 56.86, 56.87, 56.88, 56.89, 56.90, 56.91, 56.92, 56.93, 56.94, 56.95, 56.96, 56.97, 56.98, 56.99, 57.00, 57.01, 57.02, 57.03, 57.04, 57.05, 57.06, 57.07, 57.08, 57.09, 57.10, 57.11, 57.12, 57.13, 57.14, 57.15, 57.16, 57.17, 57.18, 57.19, 57.20, 57.21, 57.22, 57.23, 57.24, 57.25, 57.26, 57.27, 57.28, 57.29, 57.30, 57.31, 57.32, 57.33, 57.34, 57.35, 57.36, 57.37, 57.38, 57.39, 57.40, 57.41, 57.42, 57.43, 57.44, 57.45, 57.46, 57.47, 57.48, 57.49, 57.50, 57.51, 57.52, 57.53, 57.54, 57.55, 57.56, 57.57, 57.58, 57.59, 57.60, 57.61, 57.62, 57.63, 57.64, 57.65, 57.66, 57.67, 57.68, 57.69, 57.70, 57.71, 57.72, 57.73, 57.74, 57.75, 57.76, 57.77, 57.78, 57.79, 57.80, 57.81, 57.82, 57.83, 57.84, 57.85, 57.86, 57.87, 57.88, 57.89, 57.90, 57.91, 57.92, 57.93, 57.94, 57.95, 57.96, 57.97, 57.98, 57.99, 58.00, 58.01, 58.02, 58.03, 58.04, 58.05, 58.06, 58.07, 58.08, 58.09, 58.10, 58.11, 58.12, 58.13, 58.14, 58.15, 58.16, 58.17, 58.18, 58.19, 58.20, 58.21, 58.22, 58.23, 58.24, 58.25, 58.26, 58.27, 58.28, 58.29, 58.30, 58.31, 58.32, 58.33, 58.34, 58.35, 58.36, 58.37, 58.38, 58.39, 58.40, 58.41, 58.42, 58.43, 58.44, 58.45, 58.46, 58.47, 58.48, 58.49, 58.50, 58.51, 58.52, 58.53, 58.54, 58.55, 58.56, 58.57, 58.58, 58.59, 58.60, 58.61, 58.62, 58.63, 58.64, 58.65, 58.66, 58.67, 58.68, 58.69, 58.70, 58.71, 58.72, 58.73, 58.74, 58.75, 58.76, 58.77, 58.78, 58.79, 58.80, 58.81, 58.82, 58.83, 58.84, 58.85, 58.86, 58.87, 58.88, 58.89, 58.90, 58.91, 58.92, 58.93, 58.94, 58.95, 58.96, 58.97, 58.98, 58.99, 59.00, 59.01, 59.02, 59.03, 59.04, 59.05, 59.06, 59.07, 59.08, 59.09, 59.10, 59.11, 59.12, 59.13, 59.14, 59.15, 59.16, 59.17, 59.18, 59.19, 59.20, 59.21, 59.22, 59.23, 59.24, 59.25, 59.26, 59.27, 59.28, 59.29, 59.30, 59.31, 59.32, 59.33, 59.34, 59.35, 59.36, 59.37, 59.38, 59.39, 59.40, 59.41, 59.42, 59.43, 59.44, 59.45, 59.46, 59.47, 59.48, 59.49, 59.50, 59.51, 59.52, 59.53, 59.54, 59.55, 59.56, 59.57, 59.58, 59.59, 59.60, 59.61, 59.62, 59.63, 59.64, 59.65, 59.66, 59.67, 59.68, 59.69, 59.70, 59.71, 59.72, 59.73, 59.74, 59.75, 59.76, 59.77, 59.78, 59.79, 59.80, 59.81, 59.82, 59.83, 59.84, 59.85, 59.86, 59.87, 59.88, 59.89, 59.90, 59.91, 59.92, 59.93, 59.94, 59.95, 59.96, 59.97, 59.98, 59.99, 60.00, 60.01, 60.02, 60.03, 60.04, 60.05, 60.06, 60.07, 60.08, 60.09, 60.10, 60.11, 60.12, 60.13, 60.14, 60.15, 60.16, 60.17, 60.18, 60.19, 60.20, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.25, 60.26, 60.27, 60.28, 60.29, 60.30, 60.31, 60.32, 60.33, 60.34, 60.35, 60.36, 60.37, 60.38, 60.39, 60.40, 60.41, 60.42, 60.43, 60.44, 60.45, 60.46, 60.47, 60.48, 60.49, 60.50, 60.51, 60.52, 60.53, 60.54, 60.55, 60.56, 60.57, 60.58, 60.59, 60.60, 60.61, 60.62, 60.63, 60.64, 60.65, 60.66, 60.67, 60.68, 60.69, 60.70, 60.71, 60.72, 60.73, 60.74, 60.75, 60.76, 60.77, 60.78, 60.79, 60.80, 60.81, 60.82, 60.83, 60.84, 60.85, 60.86, 60.87, 60.88, 60.89, 60.90, 60.91, 60.92, 60.93, 60.94, 60.95, 60.96, 60.97, 60.98, 60.99, 61.00, 61.01, 61.02, 61.03, 61.04, 61.05, 61.06, 61.07, 61.08, 61.09, 61.10, 61.11, 61.12, 61.13, 61.14, 61.15, 61.16, 61.17, 61.18, 61.19, 61.20, 61.21, 61.22, 61.23, 61.24, 61.25, 61.26, 61.27, 61.28, 61.29, 61.30, 61.31, 61.32, 61.33, 61.34, 61.35, 61.36, 61.37, 61.38, 61.39, 61.40, 61.41, 61.42, 61.43, 61.44, 61.45, 61.46, 61.47, 61.48, 61.49, 61.50, 61.51, 61.52, 61.53, 61.54, 61.55, 61.56, 61.57, 61.58, 61.59, 61.60, 61.61, 61.62, 61.63, 61.64, 61.65, 61.66, 61.67, 61.68, 61.69, 61.70, 61.71, 61.72, 61.73, 61.74, 61.75, 61.76, 61.77, 61.78, 61.79, 61.80, 61.81, 61.82, 61.83, 61.84, 61.85, 61.86, 61.87, 61.88, 61.89, 61.90, 61.91, 61.92, 61.93, 61.94, 61.95, 61.96, 61.97, 61.98, 61.99, 62.00, 62.01, 62.02, 62.03, 62.04, 62.05, 62.06, 62.07, 62.08, 62.09, 62.10, 62.11, 62.12, 62.13, 62.14, 62.15, 62.16, 62.17, 62.18, 62.19, 62.20, 62.21, 62.22, 62.23, 62.24, 62.25, 62.26, 62.27, 62.28, 62.29, 62.30, 62.31, 62.32, 62.33, 62.34, 62.35, 62.36, 62.37, 62.38, 62.39, 62.40, 62.41, 62.42, 62.43, 62.44, 62.45, 62.46, 62.47, 62.48, 62.49, 62.50, 62.51, 62.52, 62.53, 62.54, 62.55, 62.56, 62.57, 62.58, 62.59, 62.60, 62.61, 62.62, 62.63, 62.64, 62.65, 62.66, 62.67, 62.68, 62.69, 62.70, 62.71, 62.72, 62.73, 62.74, 62.75, 62.76, 62.77, 62.78, 62.79, 62.80, 62.81, 62.82, 62.83, 62.84, 62.85, 62.86, 62.87, 62.88, 62.89, 62.90, 62.91, 62.92, 62.93, 62.94, 62.95, 62.96, 62.97, 62.98, 62.99, 63.00, 63.01, 63.02, 63.03, 63.04, 63.05, 63.06, 63.07, 63.08, 63.09, 63.10, 63.11, 63.12, 63.13, 63.14, 63.15, 63.16, 63.17, 63.18, 63.19, 63.20, 63.21, 63.22, 63.23, 63.24, 63.25, 63.26, 63.27, 63.28, 63.29, 63.30, 63.31, 63.32, 63.33, 63.34, 63.35, 63.36, 63.37, 63.38, 63.39, 63.40, 63.41, 63.42, 63.43, 63.44, 63.45, 63.46, 63.47, 63.48, 63.49, 63.50, 63.51, 63.52, 63.53, 63.54, 63.55, 63.56, 63.57, 63.58, 63.59, 63.60, 63.61, 63.62, 63.63, 63.64, 63.65, 63.66, 63.67, 63.68, 63.69, 63.70, 63.71, 63.72, 63.73, 63.74, 63.75, 63.76, 63.77, 63.78, 63.79, 63.80, 63.81, 63.82, 63.83, 63.84, 63.85, 63.86, 63.87, 63.88, 63.89, 63.90, 63.91, 63.92, 63.93, 63.94, 63.95, 63.96, 63.97, 63.98, 63.99, 64.00, 64.01, 64.02, 64.03, 64.04, 64.05, 64.06, 64.07, 64.08, 64.09, 64.10, 64.11, 64.12, 64.13, 64.14, 64.15, 64.16, 64.17, 64.18, 64.19, 64.20, 64.21, 64.22, 64.23, 64.24, 64.25, 64.26, 64.27, 64.28, 64.29, 64.30, 64.31, 64.32, 64.33, 64.34, 64.35, 64.36, 64.37, 64.38, 64.39, 64.40, 64.41, 64.42, 64.43, 64.44, 64.45, 64.46, 64.47, 64.48, 64.49, 64.50, 64.51, 64.52, 64.53, 64.54, 64.55, 64.56, 64.57, 64.58, 64.59, 64.60, 64.61, 64.62, 64.63, 64.64, 64.65, 64.66, 64.67, 64.68, 64.69, 64.70, 64.71, 64.72, 64.73, 64.74, 64.75, 64.76, 64.77, 64.78, 64.79, 64.80, 64.81, 64.82, 64.83, 64.84, 64.85, 64.86, 64.87, 64.88, 64.89, 64.90, 64.91, 64.92, 64.93, 64.94, 64.95, 64.96, 64.97, 64.98, 64.99, 65.00, 65.01, 65.02, 65.03, 65.04, 65.05, 65.06, 65.07, 65.08, 65.09, 65.10, 65.11, 65.12, 65.13, 65.14, 65.15, 65.16, 65.17, 65.18, 65.19, 65.20, 65.21, 65.22, 65.23, 65.24, 65.25, 65.26, 65.27, 65.28, 65.29, 65.30, 65.31, 65.32, 65.33, 65.34, 65.35, 65.36, 65.37, 65.38, 65.39, 65.40, 65.41, 65.42, 65.43, 65.44, 65.45, 65.46, 65.47, 65.48, 65.49, 65.50, 65.51, 65.52, 65.53, 65.54, 65.55, 65.56, 65.57, 65.58, 65.59, 65.60, 65.61, 65.62, 65.63, 65.64, 65.65, 65.66, 65.67, 65.68, 65.69, 65.70, 65.71, 65.72, 65.73, 65.74, 65.75, 65.76, 65.77, 65.78, 65.79, 65.80, 65.81, 65.82, 65.83, 65.84, 65.85, 65.86, 65.87, 65.88, 65.89, 65.90, 65.91, 65.92, 65.93, 65

правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Овластен потписник е Марјан Дончев, управител без ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9521/98. (27506)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 143/99, на регистарска влошка бр. 020154847-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија, производство и услуги „ВИЛТЕКС-КОМЕРЦ“ Мухарем ДООЕЛ ул. „Алија Авдовиќ“ бр. 16, Скопје.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 28.21, 28.40, 28.52, 28.75, 33.20, 33.30, 50.20, 52.11, 652.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.33, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 55.11, 55.12, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во надворешно трговскиот промет, продажба на странска стока од консигнација, малограничен промет со СРЈ, Грција, Бугарија и Албанија, превоз на патници во меѓународен сообраќај, туризам и реекспорт.

Мухарем Амети, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 143/99. (27507)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12685/98, на регистарска влошка бр. 020158347-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за производство, трговија, промет и посредување „ЈАСЕН“ Димитар и Зоран ДОО увоз-извоз ул. „Горноврановска“ бр. 122, Скопје.

Содружници: Димитар Димовски и Зоран Петрески.

Дејности: 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 74.40, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.12, 52.44, 52.11, 51.41, 52.42, 51.56, 52.47, 51.21, 51.31, 51.32, 51.34, 51.42, 51.43, 50.30/1, 51.33, 61.62, 17.54/1, 63.12, 74.12, 45.31, 52.44/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 60.21, 60.24, 63.40, 45.45, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, реекспорт, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ.

Управител е Димитар Димовски.

Основна главнина: 10.152 ДЕМ, во денарска противвредност 314.600,00 денари.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12685/98. (27508)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 8265/98, на регистарска влошка бр. 020159107-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето Друштвото за производство, трговија и водоводни услуги „ХИДРАНТ Г.Б.“ Бајрам ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Струмичка“ бр. 6-2/8, Скопје.

Основач: Бајрам Гиџиќ од Скопје.

Дејности: 01.30, 01.41, 01.50, 02.01, 14.11, 14.12, 14.21, 14.40, 15.12, 15.33, 15.41, 15.81, 15.85, 15.98, 16.00, 17.40, 17.51, 18.10, 19.30, 20.30, 20.40, 20.51, 25.22, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 37.10, 37.20, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.19, 52.19, 52.11, 52.21, 52.33, 52.44, 52.47, 52.50, 52.62, 55.30, 60.22, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.30, 72.60, 74.12, надворешна трговија со прехранбени производи, на-

дворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнација, комисиона продажба, транспорт и шпедиција, трговско посредување, малограничен промет со соседните земји.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 8265/98. (27509)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3995/98, на регистарска влошка бр. 020118627-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија „ИЛ-ИВ“ Драган, ДООЕЛ ул. „Питу Гули“ бр. 50, Скопје.

Трговското друштво се усогласува со изјава за усогласување на претпријатието како трговско друштво во облик на ДООЕЛ од 15.08.1998 година дадена од Драган Поповски од Скопје.

Дејности: 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.63, 51.70, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 51.72, 51.72/1, 51.72/2, 60.23, 60.24, 71.33, 74.13, 74.40, 74.84, врши комплетен надворешно трговски промет со прехранбени и непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, застапување и посредување, реекспорт, меѓународно сообраќајно агенциски работи, меѓународен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СРЈ.

Во правниот промет со трети лица, друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските стори во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот и средства.

Управител на друштвото е Весна Попоска, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3995/98. (27510)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 10604/98, на регистарска влошка бр. 020123277-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за производство, трговија и транспортни услуги „ГЕМ-КОМЕРЦ“ Гоце Галабовски ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Марко Крале“ бр. 112, Скопје.

Содружник и управител без ограничување е Гоце Галабовски.

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.20/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.47, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.12, 74.40, 74.84, 36.62, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, застапување на странски фирми, посредување во надворешно трговскиот промет, комисиони и консигнационо работење, меѓународен превоз на патници, меѓународна шпедиција, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 10604/98. (27511)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1758/99, на регистарска влошка бр. 020145597-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за производство, трговија и инженеринг, услуги „ПРОЦЕСОР“ Љубомир и други ДОО ул. „Дон Кенеди“ бр. 25/5-16, Скопје.

Содружници: Љубомир Џутески и Илаја Тикваровски од Скопје.

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 18.21, 18.22, 18.23, 21.21, 21.23, 21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 24.42, 27.21, 27.51, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.22, 29.23, 29.24, 29.40, 29.71, 29.72, 30.091, 30.02, 32.10, 31.20, 31.20, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.10/1, 33.10/2, 33.20, 33.30, 33.40, 33.50, 35.43, 36.22, 36.63, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.432, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.25, 51.35, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.12, 52.26, 52.32, 52.33, 52.44/2, 52.43, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 56.02, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.1243, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, застапување на странски правни и физички лица, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, консигнациона продажба, угостителски и туристички услуги, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот и средства.

Управител на друштвото е Милка Џутеска.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1758/99. (27512)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5969/99, на регистарска влошка бр. 020163977-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за производство, промет и услуги „ПЕ-ЛИ-НЕ“ Петре, ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Илија Димовски“ бр. 2, Скопје.

Содружник: Тодоровски Петре од Скопје. Содружникот не одговара.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 21.22, 21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.33, 71.34, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки на

консигнациони складишта, посредување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Албанија и Грција.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител: Тодоровски Петре, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5969/99. (27529)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 10266/98, на регистарска влошка бр. 020159017-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Трговското друштво за производство и трговија „ПЕТРА-КОМЕРИЦ“ Перица, ДООЕЛ, ул. „Дебарца“ бр. 43, Скопје.

Дејности: 15.81, 15.85, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 50.10, 50.30, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 51.51, 51.57, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 51.51, 51.57, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 51.51, 51.57, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44, 52.48, 52.47, 52.26, 60.21, 60.23, 60.24, 55.51, 55.52, 55.40, 71.10, 71.13, 74.13, 74.14, 74.84, 74.12, 51.70, надворешно-трговски промет – Друга трговија на големо со прехранбени производи, 51.70 – Друга трговија на големо со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Цуцулов Перица, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 10266/98. (27531)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 11156/98, на регистарска влошка бр. 020123257-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија и услуги „РСЕ ОПТИМА“ Вите, ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 16/19, Скопје.

Единствен содружник: Вите Ѓоргиевски од Скопје.

Дејности: 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.63, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.23, 63.40, 64.12, 70.11, 70.12, 70.20, 71.10, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 93.05, 63.11, 63.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, комисиона продажба, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот.

Вите Ѓоргиевски, управител без ограничување во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 11156/98. (27532)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 6652/99, на регистарска влошка бр. 020169787-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Претпријатието за промет на големо и мало увоз-извоз „ГО-ЈА КОМПАНИ“ ЦО ул. „Гемидиска“ бб, Скопје.

Претворање на претпријатието ДООЕЛ согласно на ЗТД. Назив: Друштво за градежништво, производство, промет, услуги и продукција „ГО-ЈА КОМПАНИ“ Јане и други ДОО увоз-извоз, Скопје.

Седиште: ул. „Гемидиска“ бб.

Основачи: Стојаноски Гоце и Стојаноски Јане од Скопје.

Дејности: 28.75, 25.13, 28.21, 28.22, 25.21, 25.24, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 63.30, 51.54, 51.24, 52.47, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 22.31, 22.32, 22.33, 24.51, 28.11, 28.12, 28.40, 28.52, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 93.05, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.26, 52.27, 52.24, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.72/1, 52.72/2, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.53, 51.70, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 51.51, 51.55, 70.20, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/3, 74.81, 74.84, 50.50, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.34, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.46, 52.48, 52.74, 55.30/1, 55.40, 55.52, 63.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во меѓународниот промет.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Стојаноски Јане, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 6652/99. (27533)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13551/98, го запиша во трговскиот Друштво-то за производство, трговија и услуги „ЛСЛТ“ Љупчо ДООЕЛ извоз-увоз, ул. Бул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 83/3-11, Скопје.

Фирмата е основана со акт од 17.02.1992 год., а основач е Сајков Љупчо.

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.48, 52.44, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.50, 50.40/2, 51.21, 51.31, 51.38, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.37, 51.39, 51.44, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.64, 51.65, 51.53, 51.54, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.22, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 63.12, 70.20, 63.40, 74.20/3, 74.40, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител на друштвото и застапник во надворешно-трговскиот промет (без ограничување) е Сајков Љупчо од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13551/98. (27535)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13557/98, на регистарска влошка бр. 020163737-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги „ТИН КОМЕРЦ“ Драги, ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Веле Марков“ бр. 37, Скопје.

Фирмата е основана со акт од 28.11.1991 год., а основач е Ивановски Драги од Скопје.

Дејности: 28.11, 28.12, 20.10/1, 20.40, 20.51, 45.21/1, 45.22, 45.21/2, 45.23, 45.25, 45.31, 45.33, 45.34, 45.41, 45.43, 45.45, 60.24, 63.40, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.48, 52.44, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.50, 50.40/2, 50.21, 51.31, 51.38, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.64, 51.65, 51.53, 51.54, 51.44, 51.55, 51.50, 51.25, 51.35, 51.22, 74.12, 74.20/3, 50.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и застапување во промет на стоки и услуги, консигнација, реекспорт, малограничен промет со сите соседни земји и тоа: Бугарија, Грција, Албанија, Италија, Австрија, Романија, Унгарија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител без ограничување и застапник во надворешно-трговскиот промет е Ивановски Драги од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13557/98. (27537)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13582/98, на регистарска влошка бр. 02012151237-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за производство и промет „МИ-ЖАК КОМПАНИ“ Миле, ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. „Владимир Комаров“ бр. 8/4-13, Скопје.

Фирмата е основана со акт за основање од 18.10.1992 г.

Дејности: 17.60, 18.23, 17.72, 17.51, 17.54/2, 15.81/1, 15.85, 15.84, 15.86, 15.91, 15.98/2, 22.21, 01.11/1, 01.21, 02.01, 45.21/1, 45.22, 60.21, 60.24, 63.21, 60.22, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.50, 50.40/2, 51.21, 51.31, 51.38, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.64, 51.65, 51.53, 51.54, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 28.12, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со соседните земји: Бугарија и Грција, консигнациона продажба, комисиона продажба, малограничен промет со соседните земји: Албанија и СР Југославија, меѓународен транспорт со стоки и патници, туристички агенциски услуги, ишедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител без ограничување и застапник во надворешно-трговскиот промет е Јакимовски Миле од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13582/98. (27538)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5336/99, на регистарска влошка бр. 020169807-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на друштво на Трговското друштво „ЛЕ-ДЕР М“ Бранка и др. ДОО увоз-извоз, ул. „Мишко Михајловски“ бр. 4, Скопје.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11,

51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.4444, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Управител е Маријан Петковски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5336/99. (27539)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1779/99, на регистарска влошка бр. 02014054?–3-01-000, го запиша во трговскиот регистар Прометното претпријатие „СКОГЕН“ ДОО, ул. „11-ти Октомври“ бр. 4, Скопје.

Прометното претпријатие „СКОГЕН“ ДОО, ул. „11-ти Октомври“ бр. 4, Скопје, го менува својот назив во Трговско друштво за промет „СКОГЕН“ Синка и др. ДОО, Скопје, и се усогласува со Законот за трговските друштва со договор за друштво, донесен на 30.12.1998 година и именува органи на управување.

Содружници: Басаровски Благоја, Јордановска Најда и Филиповска Синка, сите од Скопје.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.4444, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 72.30, 74.12, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки во консигнациони складови, реекспорт.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лица овластено за застапување: Се разрешува Басаровски Благоја, директор без ограничување, а се именува Филиповска Синка, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1779/99. (27540)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1448/99, на регистарска влошка бр. 02016156?–8-09-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за вршење на услуги на дупчење и минирање на камен „МИНА“ Ванчо, ДООЕЛ, ул. „18“ бр. 28а, с. Стајковци.

Основач: Ванчо Наков од Скопје.

Дејности: 10.10, 10.20, 10.30, 14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 14.50, 26.40, 26.70, 45.11, 45.12, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.62, 51.65, 51.70, 71.31, 71.34, 74.84, 90.11.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1448/99. (27541)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3612/99, на регистарска влошка бр. 02015657?–8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Трговското друштво за производство и инженеринг „ЗИНЕС“ Зуљбиар, ДООЕЛ, Пат за Марков Манастир бб, Скопје.

Дејности: 28.11, 28.12, 28.61, 28.63, 28.75, 28.74, 29.40, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 25.21, 25.24, 20.40, 20.30, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 20.20, 28.175, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.45, 52.46, 52.44, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 52.44/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 52.72, 51.42/1, 51.4242, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 51.70, 50.10, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 28.52, 52.72, 74.20/3, 29.71, 29.72, 20.10, 20.30, 65.12/3, 74.40, 74.13, 74.14, 74.84, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, посредување во промет со странство.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Иљазовски Зуљбиар, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3612/99. (27542)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 8534/98, на регистарска влошка бр. 02007468?–8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија, производство и услуги „ПИТ-СТОП“ Алија, ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. „Васил Горгов“ бр. ба, Скопје.

Содружник: Исмаилов Алија од Скопје.

Дејности: 37.10, 37.20, 33.10/2, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 33.40, 02.01, 02.02, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 60.22, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.4444, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.46, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 63.30, 63.12, 74.40, 74.13, 74.84, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.18, 70.31, 63.40, 74.12, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.83, 50.20, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во надворешно-трговскиот промет, меѓународна шпедиција, угостителски и туристички услуги, консигнација, комисиона продажба и реекспорт, малограничен промет со соседните земји: Бугарија, Албанија, Југославија и Грција.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Исмаилов Ева, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 8534/98. (27544)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 8430/98, на регистарска влошка бр. 02008241?–8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги „БОРАН“ Ангелина, ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „Перо Наков“ бб, Скопје.

Содружник: Ангелина Трајковска од Скопје.

Дејности: 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 15.11, 15.12, 15.13, 15.89, 24.51, 24.52, 36.63, 02.01, 02.02, 60.24, 28.62, 28.11, 28.12, 28.21, 28.61, 29.72, 36.11.

36.12, 36.13, 33.10/1, 28.75, 29.24, 35.50, 36.14, 19.30, 25.21, 25.23, 25.24, 36.50, 24.65, 36.15, 20.10/1, 20.30, 17.72, 17.54/1, 18.21, 18.22, 18.24, 17.40/1, 17.40/2, 19.20, 18.10, 18.30, 15.85, 15.31, 15.32, 15.33, 15.89, 15.87, 15.84, 15.98/2, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.63, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.66, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 74.20/5, 74.14, 72.10, 72.20, 74.30, 74.84, 74.12, 72.30, 72.60, 72.40, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 54.16, 51.17, 51.19, 51.18, 70.31, 55.12, 55.11, 55.23, 55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 65.12/3, 74.40, 74.13, 63.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.83, 52.74, 28.52, 28.51, 31.10, 18.10, 25.12, 25.13, 52.71, 35.12, 20.40, 20.51, 25.22, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски лица, посредување во надворешно-трговскиот промет, продажба на странска стока од консигнационен склад, вршење на туристички работи со странство, вршење на малограничен промет со Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Филип Трајковски, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3430/98. (27545)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2440/98, на регистарска влошка бр. 0200122007-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за производство и промет „МОНДО-ТРЕЈД“ Зоран, ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Васил Адаларски“ бр. 26, Скопје.

Содружник: Трајчевски Зоран од Скопје.

Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 20.40, 20.30, 20.51, 20.52, 36.63, 19.30, 21.11, 21.12, 21.21, 21.23, 21.25, 21.22, 21.24, 17.14, 17.11, 17.16, 17.12, 17.13, 17.15, 17.60, 18.23, 17.72, 17.71, 17.54/1, 18.21, 18.22, 18.24, 17.40/1, 17.51, 17.54/2, 17.53, 19.30, 18.10, 18.30, 45.31, 45.33, 45.34, 45.22, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.54, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 63.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, 74.11, 74.83, 70.31, 55.30/2, 50.20, 50.20/4, 52.74, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 70.20, 74.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Трајчевски Зоран, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2440/98. (27547)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 10638/98, на регистарска влошка бр.

020173777-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво за производство, промет и услуги „ЛАДЕЊЕ“ Вецко Којчевски, ДООЕЛ, ул. „Леринска“ бр. 59, Скопје.

Се врши усогласување на Претпријатието за производство, промет и услуги „ЛАДЕЊЕ“ ДОО Скопје, во Трговско друштво за производство, промет и услуги „ЛАДЕЊЕ“ Вецко Којчевски, ДООЕЛ, ул. „Леринска“ бр. 59, Скопје, согласно ЗТД.

Основната главнина на друштвото изнесува 441.628,00 ДЕМ или во денарска противвредност од 13.681.200,00 денари.

Единствен содружник во друштвото е Вецко Којчевски од Скопје.

Дејности: 29.23, 28.51, 28.52, 28.63, 28.75, 29.24, 29.53, 29.56, 29.71, 31.62, 33.20, 33.30, 36.11, 36.13, 36.14, 36.32, 36.63, 45.34, 51.14, 51.15, 51.17, 51.19, 51.39, 51.53, 51.54, 52.24, 52.25, 52.48, 52.63, 52.74, 55.11, 55.52, 60.12, 60.24, 63.21, 70.20, 71.34, 72.10, 72.20, 93.05, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 52.72/1, 74.20/2, 74.20/4, 74.20/5, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складови, малограничен промет со соседните земји.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот.

Во внатрешен и надворешен трговски промет управител без ограничување е Вецко Којчевски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 10638/98. (27548)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3928/99, на регистарска влошка бр. 020165077-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги „ЛИНКОВ М“ Живко, ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „Скопска“ бр. 1/1-1а, Скопје.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 63.40, 74.84, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 60.21, 60.22, 60.23, 63.21, 71.10, 71.21, 60.24, 52.62, 25.22, 63.30, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 50.20, 52.74, 52.72/1, 52.72/2, 65.12/3, 21.21, 21.22, 63.12, 74.40, 74.12, 73.30, 17.21, 17.22, 17.24, 17.25, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 22.21, 22.22, 22.25, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 20.40, 20.51, 20.52, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, комисиона и консигнациона продажба, посредување и реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, туристички услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Живко Стојковиќ, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3928/99. (27549)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4806/99, на регистарска влошка бр.

020163117-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието на Друштвото за производство, трговија и угостителство „ПЕЗОГО“ Гордана, ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

Дејности: 52.45, 52.46, 51.38, 51.31, 15.81, 15.82/1, 55.52, 55.30, 55.30/1, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.12, 51.70, 51.31, 51.33, 51.34, 51.39, 74.84, 74.12.

Друштвото ќе го застапува Шимлеша Гордана, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4806/99. (27551)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12397/98, на регистарска влошка бр. 020164807-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за трговија и услуги „МАКТРАДЕ 92“ Жупа, ДООЕЛ, ул. „Никола Парапунов“ бр. 2, Скопје.

Единствен содружник на друштвото е Претпријатието за трговија и угостителство „ЖУПА“ Охрид, ПО, нас. „Свети Стефан“ бб.

Акционерското друштво „МАКТРАДЕ 92“ Скопје, регистрирано со рег. влошка 1-50321-0-0-0 е усогласено во Друштво согласно ЗТД со изјава од 15.12.1998 година.

Дејности: 28.71, 18.72, 28.73, 28.74, 28.75, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.14, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.4441, 52.4442, 52.44/3, 52.4444, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.30, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки, лица и шпедиција, угостителски и туристички услуги, реекспорт, посредување и застапување на прометот со стоки и услуги, малограничен промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител и застапник на ТД во надворешен промет е Драги Столковски, управител без ограничување во овластувањата.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12397/98. (27552)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13360/98, на регистарска влошка бр. 020160427-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво за угостителство и трговија „ЦЕ“ ДОО Миле и други, експорт-импорт, ул. „Црвена Општина“ бр. 56, Скопје.

Дејности: 52.24, 52.27, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.4444, 52.47, 52.11, 52.12, 50.10, 50.30/2, 51.21, 51.31, 51.70, 51.34, 51.23, 51.47, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.56, 51.39, 51.35, 51.57, 74.40, 74.12, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13360/98. (27553)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 227/99, на регистарска влошка бр. 001895, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејностите на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Никола Николовски, „ПЛАСТЕКС“ увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „Маршал Тито“ бр. 21а, Крушево.

Дејности: 30.01, 30.02, 51.64, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 92.33, 92.34, 93.04.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 227/99. (27606)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 602/99, на регистарска влошка бр. 1-7161, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Приватното претпријатието за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги „ЛАМБРИНА“ ПО, ул. „Ленинова“ бр. 26, Ресен.

Од претпријатието истапува Љубомир Богдановски и се брише од судскиот регистар како лице овластено за застапување, директор.

Во претпријатието пристапува Денесовски Васко и ќе го застапува претпријатието и во надворешно трговскиот промет.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 602/99. (27607)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 499/99, на регистарска влошка бр. 1-34, го запиша во судскиот регистар бришењето на Претпријатието во општествена сопственост „САМОСТОЈНА СЛУЖБА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО“ со ЦО, ул. „29 Ноември“ бр. 2, Ресен.

Престанок со работа и бришење во Судскиот регистар на „САМОСТОЈНА СЛУЖБА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО“ со ЦО, ул. „29 Ноември“ бр. 2, Ресен, согласно Законот за поттикнување на развојот на земјоделството „Сл. весник на РМ“ бр. 3/98.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 499/99. (27608)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 599/99, на регистарска влошка бр. 1-14162, го запиша во судскиот регистар усогласувањето и промена на директор на Основното училиште „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ с. Подгорци, општина Лабуништа.

Усогласување на Основното училиште „Гоце Делчев“ с. Подгорци, Лабуништа, согласно Законот за основно образование и промена на лице овластено за застапување.

Му престанува овластувањето за застапување на Стрезоски Душан и се брише од судскиот регистар.

Лице овластено за застапување е Гогоска Деница, директор.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 599/99. (27609)

Основниот суд во Битола, со решението П. Трег. бр. 231/99, на регистарска влошка бр. 004452, го запиша во трговскиот регистар бришењето на управител на Производното, трговско, транспортно, градежно и услужно друштво Илми Мемеди „ГЕ-МЕ“ увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „Петре Рафто“ бр. 6, Струга.

Мемеди Мерлинда се брише од трговскиот регистар како управител.

Од Основниот суд во Битола, П. Трег. бр. 231/99. (27610)

Основниот суд во Битола, со решението П. Трег. бр. 190/99, на регистарска влошка бр. 1-19355, го запиша во трговскиот регистар бришењето на Трговец

поединец за трговија на мало Вера Томислав Калано-ска „КАЛАН“ ТП с. Мешеишта.

Трговецот поединец е бришан врз основа на одлуката за престанок со вршење на дејноста сметано од 06.06.1999 година.

Од Основниот суд во Битола, П. Трег. бр. 190/99.
(27611)

Основниот суд во Битола, со решението П. Трег. бр. 211/99, на регистарска влошка бр. 001144, го запиша во трговскиот регистар бришењето на Трговецот поединец за трговија на мало Славица Кузе Кузмановска „ИВО“ ТП Битола, ул. „Елпида Караманди“ бр. 25, Битола.

Се врши бришење од трговскиот регистар на Трговецот поединец за трговија на мало Славица Кузе Кузмановска „ИВО“ ТП Битола.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 211/99.
(27612)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 595/99, го запиша во судскиот регистар истапувањето на основач на Мешовитото претпријатие за трговија на големо и мало, сервис и услуги „МОБИЛ“ увоз-извоз, ДОО ПО, ул. „Прилепска“ б.б., Битола.

Истапува основачот Вулгаридис Георгиос од Флорина, Република Грција.

Како единствен основач останува Драган Герзовски од Битола, со сите права и обврски.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 595/99.
(27613)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 601/99, на регистарска влошка бр. 1-2574, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието за трговија и производство „ПРЕХРАНА“ експорт-импорт АД, ПО ул. „Крали Марко“ бр. 5, Битола.

Му престанува овластувањето за застапување на Јосевски Благој и се брише од судскиот регистар.

Лице овластено за застапување и во надворешно-трговскиот промет е Стерјовски Христаки, в.д. директор.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 601/99.
(27614)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 507/99, на регистарска влошка бр. 1-69, го запиша во судскиот регистар престанокот со работа и бришење на Претпријатието во општествена сопственост „САМОСТОЈНА СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО“ Битола со ЦО, согласно Законот за основање на агенција за поттикнување на развојот на земјоделството („Сл. весник на РМ“ бр. 3/98).

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 507/99.
(27615)

Основниот суд во Битола, со решението П. Трег. бр. 232/99, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за трговија и производство „ЛАНТАНА“ Наташа и др. увоз-извоз, ДОО, ул. „Милтон Манаки“ бр. 32/9, Битола.

Пристапување на нов содружник, зголемување на главницата, промена на фирма и промена на управител на Друштво за трговија и производство „ЛАНТАНА“ Наташа Илијева, ДООЕЛ увоз-извоз, Битола.

Новата фирма гласи: Друштво за трговија и производство „ЛАНТАНА“ Наташа и др. увоз-извоз Битола ДОО.

Се брише Наташа Илијева од досегашен управител.

Се запишува Милунка Илијева, управител без ограничувања.

Од Основниот суд во Битола, П. Трег. бр. 232/99.
(27616)

Основниот суд во Битола, со решението П. Трег. бр. 222/99, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Друштвото за услуги и трговија Митко „АМОС ВИТАЛ“ увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „Нико Фондали“ бр. 7а, Битола.

Се врши проширување на дејноста за: 55.30/2, услуги на други угостителски објекти.

Од Основниот суд во Битола, П. Трег. бр. 222/99.
(27617)

Основниот суд во Битола, со решението П. Трег. бр. 220/99, на регистарска влошка бр. 001478, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Друштвото за внатрешна и надворешна трговија и производство Милорад и Ацо АД „КОМПАНИ“ увоз-извоз, ДОО, ул. „Горги Горгиев“ 2-а, Битола.

Му престануваат овластувањата на Милорад Андријашевиќ.

Лице овластено за застапување е Ацо Додовски, управител.

Од Основниот суд во Битола, П. Трег. бр. 220/99.
(27618)

Основниот суд во Битола, со решението П. Трег. бр. 202/99, на регистарска влошка бр. 00509, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на Друштвото за производство на глинени производи и трговија ДОО „ПЕЛИСТЕР – ТУЛАНА“ Кукуречани, ДООЕЛ.

Усогласување на дејностите на друштвото според Националната класификација на дејности: 15.11, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.98/1, 15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 26.40, 26.52, 28.21, 28.40, 28.52, 28.75, 29.71, 29.72, 33.10/2, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.50, 36.62, 36.63, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.48, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72/1, 52.72/2, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/3, 74.40, 74.70, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и настапување во промет со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, отстапување на инвестиционни работи на странски лица во Македонија, меѓународна шпедиција, меѓународно сообраќајно-агенциски работи, продажба на стоки од консигнациони складови, малограничен промет, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници.

Од Основниот суд во Битола, П. Трег. бр. 202/99.
(27619)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9783/99, на регистарска влошка бр. 02017861?8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД друштво за производство, трговија, превоз и услуги „НАСА-ТРАНСПОРТ“ Назми доел експорт-импорт с.Романовце Куманово.

Содружник Назми Шабедини од с.Романовце. Управител Насер Салиу од с.Романовце.

Дејности: 01.21, 01.23, 01.41, 01.41/2, 01.41/3, 15.11, 15.32, 15.51, 15.61, 15.81, 15.89, 15.98/2, 16.00, 16.00/2, 17.40/1, 17.16, 18.10, 19.30, 20.30, 20.40, 20.651, 21.12, 23.22, 25.24, 26.61, 45.21/2, 45.45, 51.10, 51.10, 50.20, 50.30, 50.30/3, 50.50, 51.19, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.55, 51.56, 61.57, 51.70, 52.11, 52.21, 52.12, 52.22, 52.24, 52.26, 62.27, 52.33, 52.41, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/4, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.12, 74.20/2, 74.40, 74.84. надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со СРЈ, Бугарија, Грција, Албанија и др., меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на патници во друмскиот сообраќај, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај, застапување и посредување на странски фирми, меѓународни агенциски работи, консигнандиони и комисиони работи, угостителски и туристички услуги, реекспорт.

Во внатрешен и надворешен трговски промет друштвото го застапува и претставува Насер Салиу – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9783/99. (29108)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5419/99, на регистарска влошка бр. 02016960?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги „ИГ-ФЕНИКС“ Горан доел увоз-извоз ул. „В.Карангелески“ бр.130 Куманово.

Основач Горан Ивановски од Куманово.

Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.52, 28.62, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 62.48, 60.21, 60.22, 50.23, 60.24, 53.11, 53.12, 63.21, 63.40, 65.12/3, 74.40, 74.84.

Дејности во надворешно трговски промет се: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, продажба на стоки од консигнандиони складишта, работи на привремен увоз односно извоз на стоки, застапување на странски фирми, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правен промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени со трети лица друштвото одговара со целиот имот.

Застапување во внатрешен и надворешен трговски промет Горан Ивановски-Управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5419/99. (29109)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 27/99, на регистарска влошка бр. 02015809?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за изработка и поправка на ортопедски помагала „ФИЛОС“ Асен доел увоз-извоз Куманово ул. „Б.Б. Гуцман“ бр. 6-2/5 Куманово.

Дејности: 33.10/1, 33.10/2, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 52.26, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-

рени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет Ненад Илиевски управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 27/99. (29110)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9747/99, на регистарска влошка бр. 02017979?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишување на ЗП ТП Превоз на стоки „АРБИН-ТРАНС“ Идриз Несим Ибиши с.Ларце-Желино.

Основач Идриза Несим Ибиши од с.Ларце-Желино. Дејност: 60.24.

За управител на ТП се одредува лицето Идриз Несим Ибиши од с.Ларце-Желино.

Овластувања Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица превземени во текот на работењето одговара ТП лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9747/99. (29111)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 11956/99, на регистарска влошка бр. 02018002?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец-поединец авто превозник „СВЕТЛОСТ“ ТП Ислам Заим Цудевиќ ул. „Солунска“ бр. 9 Скопје.

Дејности: 60.24 превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Управител Ислам Цудевиќ од Скопје ул. „Солунска“ бр. 9.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 11956/99. (29133)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 10032/99, на регистарска влошка бр. 02017475?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за трговија „МАРАНАТА“ Милка и др. ДОО увоз-извоз Скопје ул. „Димитрие Туцовиќ“ бр. 19 Скопје.

Милка Проевска Кипровска-Управител без ограничувања. Основачи-Содружници: Науман Томи Артур Ернст, Дајан Елизабет Шип, Вулетик Марија, Вулетик Александар, Томе Кипровски, Милка Проевска Кипровска.

Дејности: 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 61.37, 51.38, 51.39, 51.4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 61.57, 51.6, 61.61, 51.52, 51.63, 51.64, 51.65, 51.7, 51.70, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 62.27, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.5, 52.50, 52.6, 52.61, 52.62, 52.63. надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските превземени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 10032/99. (29134)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 745/99, на регистарска влошка бр. 1-69849-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватна здравствена организација-ординација по општа медицина „КУПИДОН“ Скопје, ул. „Анкарска“ бр. 29-а.

Со одлука за основање донесена на ден 07.07.1999 година под број 01/99 основана е приватна здравствена организација-ординација по општа медицина.

Основач на здравствената организација е Весна Тодороска од Скопје, ул. „Леринска“ бр. 31-а.

Здравствената организација ќе ја врши следната дејност: 85.12 медицинска пракса.

Здравствената организација е правно лице, а за своите обврски одговара со својот имот.

Со здравствената организација управува основачот. За директор на здравствената организација е именувана Весна Тодороска од Скопје, ул. Леринска бр. 31-а, која е овластена да ја застапува здравствената организација без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 745/99. (29135)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 7568/99, на регистарска влошка бр. 02017584?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец поединец Трговија на мало со метална стока, бои и лакови, санитарна опрема и опрема за осветлување „КЕМОПЛАСТ“ ТП Јован Русе Маркоски, Скопје, ул. „Московска“ бр. 12.

ТП е основано со пријава од 07.06.99 год. и изјава заверена на 09.06.99 год. Основач на ТП е Јован Русе Маркоски, од Скопје.

Дејност: 52.44/2, трговија на мало со опрема за осветлување, 52.46 трговија на мало со метална стока, градежен материјал, бои и стакло.

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во свое име и за сметка на фирмата, а за своите обврски сторени во правниот промет ТП одговара лично со целиот свој имот. Во внатрешниот промет се именува Јован Русе Маркоски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 7568/99. (29136)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 11089/99, на регистарска влошка бр. 02018029?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги „ЈАВОРОВ“ Слободан доел експорт-импорт, Скопје, ул. „Марко Орешковиќ“ бр. 2.

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 61.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 61.64, 51.66, 61.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 62.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 55.12/3, 51.19, 63.40, 15.81/1, 20.10/1, 25.22, 26.61, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 71.10, 55.30, 55.30/1, 45.45, 45.21/1, 45.21/2, 22.22, 74.40, 02.01, 02.02, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 45.31, 45.25, 45.141, 45.42, 45.43, 45.44. надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи, застапување, посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Р.Албанија, Р. Бугарија, и Р.Грција, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, изведување на градежни работи во странство, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Слободан Петрушевски-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 11089/99. (29137)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 5893/99, на регистарска влошка бр. 02017768?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштво за трговија на големо и мало и инженеринг „ГОМБАЕЛ“ Гоце ДООЕЛ увоз извоз ул. Маршал Тито бр. 58/10 Скопје.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.50, 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.53, 51.55, 51.64, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 63.30, 63.40, 71.33, 72.10, 72.20, 74.20, 74.20/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, малограничен промет.

Управител Горан Борнаров со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 5893/99. (29201)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 10979/98, на регистарска влошка бр. 02011716?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, трговија на големо и мало „ВЕ-МИКС“ Сузана ДООЕЛ увоз-извоз ул. Боривоје Милошевски бр. 31 Скопје.

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.89, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, за обврските сторени во правниот промет одговара со целиот свој имот.

Единствен содружник и управител е Велковска Сузана управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 10979/98. (29202)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 12803/98, на регистарска влошка бр. 02016969?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Трговско друштво за производство, промет и услуги „АБЕ“ Соња и други ДОО експорт-импорт ул. „Востаничка“ бр. 42-а Скопје.

Основна главнина на друштвото во износ од 10.000 ДЕМ или 310.000,00 денари од кои соодносот на влого-вите на содружниците е 50%:50%.

Управител на друштвото е Ефтим Бабачев без ограничување во овластувањата.

Дејности: 29.21, 29.40, 29.71, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 33.20, 33.30, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.45, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.13, 51.17, 51.18, 51.19, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 45.55, 51.56, 51.57, 51.64, 52.21, 52.22, 52.3, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 55.11,

55.21/1, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.20, 70.31, 71.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.13, 74.20, 74.20/21, 74.20/3, 74.30, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, изведување инвестициони работи во странство, меѓународна шпедиција и транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од странство на консигнација, агенциски услуги, купување на стоки во странство и продажба на истите во странство, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува од свое име и за своја сметка без ограничување во овластувањата.

За обврските спрема трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 12803/98. (29203)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 7038/99, на регистарска влошка бр. 020176287-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштво за трговија и услуги „БАЗАР-ТРЕЈД“ Даница ДООЕЛ увоз извоз ул. Мите Богоевски бр. 6-а Скопје.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.83, 74.84, 65.12/3, 60.21, 60.23, 60.24, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Содружник: Даница Настевска од Скопје.

Даница Настевска управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 7038/99. (29204)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 293/99, на регистарска влошка бр. 006434, го запиша во трговскиот регистар претварање на ПП во ДООЕЛ друштво за трговија и услуги Живко Јаневски „КРИСТИ“ Охрид ДООЕЛ ул. „Железничка“ бр. 139/2 Охрид.

Основач е Живко Јаневски.

Друштвото ќе ги врши следните дејности: 20.30, 45.31, 45.33, 45.21/1, 45.41, 26.61, 45.25, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.41, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 62.47, 50.10, 50.48, 60.23, 60.24, 51.21, 51.31, 51.32, 51.35, 51.34, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.52, 51.70, 51.47, 52.12, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 55.23, 55.30, 14.12, 26.52., надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања и одговара со целиот свој имот со полна одговорност.

Управител е Живко Јаневски со неограничени овластувања за застапување во рамките на запишаните дејности.

Основна главница на друштвото 350.000 денари во предмети по спецификација.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 293/99.

(29427)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 4437/99, на регистарска влошка бр. 005625, го запиша во трговскиот регистар претворање во ДОО трговско друштво за производство, трговија и услуги Илија Брдароски „НИА КОМЕРЦ“ с.Велгошти, Охрид дооел, с.Велгошти, Охрид.

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 15.98/2, 17.40, 17.40/1, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 28.62, 35.12, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 61.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.51, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 62.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 60.22, 60.24, 63.21, 71.10 и 71.21. надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства полна одговорност.

Со друштвото управува Илија Брдароски, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности. Основачот како основачки влог внесува 5200 ДЕМ во денарска противвредност од 161.200 денари, според изјавата на овластен проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 4437/99.

(29429)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 485/99, на регистарска влошка бр. 006631, го запиша во трговскиот регистар претворање на претпријатието во ДООЕЛ друштво за транспорт и трговија „БАЈКАЛА-ПРЕВОЗ“ Флорин Бошковски увоз-извоз Охрид ДООЕЛ Охрид ул. „Даме Груев“ бр.3/13.

Основач Флорин Бошковски од Охрид, со Изјава од 25.02.1999 година и Одлука за претворање на приватното претпријатие за транспорт и трговија на големо и малко „БАЈКАЛ-ПРЕВОЗ“ увоз-извоз П.О. Охрид од ден 25.02.1999 година.

Новиот назив на фирмата гласи: Друштво за транспорт и трговија „БАЈКАЛ-ПРЕВОЗ“ Флорин Бошковски увоз-извоз Охрид ДООЕЛ Охрид ул. „Даме Груев“ бр.3/12.

Дејности: 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 56.13, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 61.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 62.27, 52.44, 55.30, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 65.12/3, 71.10, 0770310, 070320.

Основна главнина на друштвото изнесува 5.600 ДЕМ во предмети.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 485/99.

(29430)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 4877/99, на регистарска влошка бр. 6343, го запиша во трговскиот регистар претворање на пп во ДОО друш-

тво за производство и трговија увоз-извоз Желчески Благоја и др. „ЖЕТЕКС“ ДОО Прилеп, Прилеп, ул. „Кузман Јосифоски“ бр. 46.

Дејности: 52.11, 52.24, 52.21, 52.23, 52.41, 52.42, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.109, 52.12, 50.50, 51.21, 51.34, 51.23, 51.39, 51.24, 51.54, 51.53, 51.70, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 55.40, 5.51, 55.52, 63.40, 63.30, 01.11, 01.21, 01.41, 02.01, 02.02, 24.16, 24.17, 26.70, 25.11, 25.21, 15.61, 15.32, 15.33, 15.81, 347.10, 37.20, 60.23, 60.21, 60.24, 52.25, 52.43, 52.45, 651.55, 50.30/1, 50.30/2, 51.51, 51.70, 93.01, 93.02, 74.40, 74.13, 74.14, 74.84, 74.12, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, откуп на шумски производи и лековити билки, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, овластувања на субјектот со уписот во правниот промет со трети лица – полни овластувања. Вид и обем на одговорност на субјектот со уписот во правниот промет полна одговорност. Лице овластено за застапување на друштвото во прав. промет Желчески Благоја како и управител.

Основната главнина е 10.000 ДМ по предмети по извештај од овластен проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 4877/99.

(29431)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 24/99, на регистарска влошка бр. 006082, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДОО на Приватно прометно претпријатие за трговија на големо и мало „ИНТЕР-ИМПОРТ“ Охрид со Ц.О. ул. „Гоце Делчев“ 141 Охрид.

Содружници се Мешкоски Љупчо и Мешкоски Драган.

Управител е Мешкоски Љупчо.

Дејности: 01.21, 05.02, 15.13, 15.31, 15.32, 15.52, 15.61, 15.81, 15.85, 15.86, 15.89, 15.98, 17.60, 18.21, 18.23, 18.24, 20.10, 20.30, 20.51, 21.22, 21.25, 26.15, 26.12, 55.30, 65.12, 71.10, 74.84, 74.82, 92.20, 92.62, 93.02, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.54, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.62, 52.47, 55.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СРЈ, услуги на шпедиции во прометот.

Основната главнина: 325.400,00 денари.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 24/99. (29459)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 222/99, на регистарска влошка бр. 006363, го запиша во трговскиот регистар претворањето во ДООЕЛ на Трговско друштво за производство, угостителство и трговија Кузмановски Деан „БИ-БО“ Охрид ДООЕЛ Охрид ул. „Никола Карев“ бр. 13.

Основач на друштвото е Кузмановски Деан од Охрид кој изврши претворање на претпријатието во Трговско друштво за производство, угостителство и трговија Кузмановски Деан „БИ-БО“ Охрид ДООЕЛ по закон за трговски друштва.

Дејности: 20.10/1, 20.20, 20.10/2, 15.81, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 01.42, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.22, 63.40, 52.11, 52.30, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.47, 52.48, 50.-10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, откуп на земјоделски производи шумски плодови и лековити билки, 55.11, 55.12, 55.22, 55.21/1, 55.23, 55.30, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 74.40, 70.20, 92.33, 74.12, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.84 надворешна трговија со прехранбени

производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, услуги на меѓународен транспорт на стоки и услуги.

Основачки влог во висина од 10.100 ДМ по Спецификација со извештај за проценети деловни средства од овластен проценител.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со сите свои средства со полна одговорност.

Управител на друштвото е основачот Кузмановски Деан и ќе го застапува друштвото во внатрешниот и надворешно трговски промет со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 222/99.

(29461)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 68/99, на регистарска влошка бр. 006128, ја запиша во трговскиот регистар трансформацијата и усогласувањето на Друштвото со ограничена одговорност за земјоделско производство „МИШЕ ЕФТИМОВ“ Крушево.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.24, 01.25/1, 01.41, 01.41/1, 01.41/3, 05.01, 05.02, 15.11, 15.51, 15.71, 15.91, 15.93, 15.94, 15.21, 15.31, 15.32, 52.11, 52.12, 52.48, 55.11, 55.30, 70.11.

Основната главнина на друштвото изнесува: 306.269 ДЕМ, од кои на Агенцијата на РМ 121.265 ДЕМ а на фондот за ПИОН 28.426 ДЕМ и имателите на удели 156.578 ДЕМ.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лица овластени за застапување се: Хаџи Лека Ѓоко, Крстески Киро и Бојоски Никола, управители.

Друштвото е настанато со поделба на АД „Нико Доага“ Крушево во мешовита сопственост кое во постапката за трансформација е поделено на две друштва и тоа: АД „Нико Доага“ Крушево и ДОО „Мише Ефтимов“ Крушево.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 68/99. (29462)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 55/99, на регистарска влошка бр. 006113, ја запиша во трговскиот регистар трансформацијата и усогласувањето со ЗТД на „НИКО ДОАГА“ – АД за производство, откуп, преработка и промет на тутун, увоз-извоз Крушево, ул. „Манчу Матак“ бр. 3.

Дејности: 16.00, 16.00/1, 16.00/2, 01.41/1, 01.11/2, 05.01, 05.02, 26.81, 26.82, 26.82/2, 36.22, 45.21, 45.21/1, 45.24, 45.25, 45.41, 45.43, 45.44, 45.45, 36.22, 36.61, 36.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 50.20, 51.17, 51.25, 51.35, 51.39, 51.51, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.26, 52.27, 52.48, 70.11, 70.12, 70.20, 070310, 070320 надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во промет на стоки и услуги, продажба на стоки од констигнациони складови на странски фирми, угостителски и туристички услуги.

Акционерското друштво во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Трајчулевски Душан – претседател на Управниот одбор – без ограничување.

Акционерското друштво е настанато со поделба на АД „Нико Доага“ во мешовита сопственост – Крушево

кое во постапката за приватизација е поделено на две друштва и тоа: „Нико Доага“ Крушево и ДОО „Мише Ефтимов“ Крушево.

Основната главнина изнесува: 1.702.052 ДЕМ.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 55/99. (29463)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 697/99, на регистарска влошка бр. 1-19713, го запиша во судскиот регистар основање на студентски дом „ОХРИД“ Охрид п.о. Охрид ул. „Партизанска“ 66, „Депанданс“ на Хотел „Палас“ Охрид.

Основач Влада на Република Македонија со Одлука од 31.08.1998 год. под бр. 23-2278/1.

Дејности: 85.31/1.

Студентскиот дом во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, Полни овластувања.

Студентскиот дом во правниот промет према трети лица одговара со целиот свој имот полна одговорност.

Лице овластено за застапување на Студентскиот дом е вршителот на должноста директор Ристо Ристовски.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 697/99.

(29494)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2989/99, на регистарска влошка бр. 009144, го запиша во трговскиот регистар основање на ЈТД друштво на големо и мало „ВИВА КОМПАНИ“ Ирена и Билјана ЈТД увоз-извоз Битола ул. „Партизанска“ бр.83/16 Битола.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 62.41, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.34, 51.35, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.55, 51.57, 51.70.

Во правниот промет со трети лица, друштвото настапува во свое име и на своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Ирена Селвијоска-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2989/99.

(29495)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1006/99, на регистарска влошка бр. 007162, го запиша во трговскиот регистар основање на ЈТД јавно трговско друштво за производство, услуги и трговија Назмија Бејноски и др. „КЕКО“ увоз извоз ЈТД с. Пласница Општина Пласница.

Дејности: 52.11 трговија на мало во продавници, претежно со храна пијалоци и тутун, 52.12 трговија друга на мало во продавници со мешовита стока, 52.21 трговија на мало со овошје и зеленчук.

Дејности: 01.42, 02.02, 15.11, 15.51, 15.81, 15.91, 15.93, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22, 17.40, 18.10, 18.21, 18.23, 20.10, 20.20, 20.3, 20.40, 45.11, 45.12, 45.22, 45.25, 45.31, 45.33, 45.34, 45.35, 45.42, 51.22, 51.25, 51.33, 51.35, 51.36, 51.42, 52.11, 52.12, 52.21, 60.21, 60.22, 560.24, 85.20, 74.14, 93.02, 95.00. Во правниот промет со трети лица, Јавното трговско друштво за производство услуги и трговија Назмија Бејноски и др. КЕКО увоз извоз ЈТД с.Пласница, настапува во свое име и за своја сметка.

Лице за застапување на јавното трговско друштво во внатрешниот и надворешниот промет е Бејноски Назмија, управител без ограничување.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1006/99.

(29496)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2988/99, на регистарска влошка бр. 009143, го запиша

во трговскиот регистар основање на ЈТД друштво за производство, трговија и услуги, Тафилошки Бежим и др. „БИНЧЕ“ увоз-извоз с.Подгорци – лабунинта ЈТД с. Подгорци – Лабунинта.

Дејности на друштвото: 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 63.30, 63.40, 55.11, 55.12, 55.23, 65.12/3, 71.10, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45. надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, малограничен промет, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, угостителски и туристички услуги, продажба на стоки од консигнационни складови на странски стоки, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странски лица во Македонија, меѓународна шпедиција, реекспорт. Во правниот промет со трети лица друштвото настапува со полни овластувања.

За обврските сторени во прометот со трети лица одговараат содружниците лично и солидарно со целиот свој имот.

Содружници на друштвото се лицата Тафилошки Бежим и Тафилошки Рамис.

Управител на друштвото – Тафилошки Бежим. Содружниците во друштвото вложуваат труд и услуги.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2988/99.

(29497)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2991/99, на регистарска влошка бр. 009146, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и услуги „ВИВ ПРОМ“ увоз-извоз Битола ДООЕЛ Владимир Битола, ул. „Васко Карангелевски“ Р-1-1-1.

Дејности: 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 15.81/1, 15.82, 15.82/2, 15.84, 15.93, 15.94, 15.98, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 35.41, 35.42, 35.43, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 70.11, 70.31, 72.10, 72.20, 90.00, 92.12, 92.33, 92.72, 93.01, 93.02.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Горшевски Владимир – управител без ограничување.

Основниот влог изнесува 5.000 ДЕМ во противвредност од 155.000,00 ден. според извештај од овластен судски проценител во средства.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2991/99.

(29504)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3000/99, на регистарска влошка бр. 009155, го запиша во трговскиот регистар Трговец поединец фризерски салон „ПЕ-МИ“ Митревска Ристо Гордана Битола,

Т.П. Битола, Станбена зграда „Кланица“ Локал бр. 1, Лам. 2.

Дејност: 93.02.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Трговецот поединец одговара за своите обврски лично, со целиот свој имот.

Гордана Митревска – Овластен застапник со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3000/99.

(29505)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2548/99, на регистарска влошка бр. 008705, го запиша во трговскиот регистар Трговец поединец за превоз на стоки во друмскиот сообраќај Ацко Стојан Ацковски Демир Хисар, ТП Демир Хисар, ул. „Маршал Тито“ бр. 44.

Дејност: 60.24 – Превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Во правниот промет со трети лица Трговецот поединец за превоз на стоки во друмскиот сообраќај Ацко Стојан Ацковски Демир Хисар т.п. Демир Хисар, ул. „Маршал Тито“ бр. 44 настапува во свое име и за своја сметка.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Трговецот поединец одговара лично со целиот свој имот.

Трговецот поединец: Ацко Ацковски од Демир Хисар, ул. „Маршал Тито“ бр. 44 со РМБГ: 2107927413015, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2548/99.

(29506)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 947/99, на регистарска влошка бр. 007103, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и услуги Горан Бошкоски „ФЕРО-ИНЖИНИРИНГ“ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп ул. „Димитар Влахов“ бр. 1 Прилеп.

Дејности: 28.11, 28.12, 28.30, 28.62, 28.63, 28.74, 28.75, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.40/1, 50.50, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.53, 51.54, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.30/2, 55.40, 52.61, 52.62, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 74.12, 74.20/3, 80.10/1, 92.62, 93.01, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05, 95.00, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, комисијска продажба.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка – полни овластувања.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот имот – полна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Горан Бошкоски – управител без ограничување во рамките на запишаните дејности, лк бр. 231107, МБ 2709970440018 УВР Прилеп.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 947/99.

(29507)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1837/99, на регистарска влошка бр. 007993, го запиша

во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за трговија и услуги „ИНТЕРКОРП“ Трајче Спироски, ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. „ЈНА“ бр. 18/1, Битола.

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.89, 15.87, 15.11, 15.12, 15.13, 15.51, 15.52, 15.88, 15.98/2, 15.98/1, 37.10, 37.20, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.30, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.22/2, 01.41/3, 02.01, 02.02, 45.22, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.21, 60.23, 60.24, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.44/4, 52.47, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.50, 51.21, 51.31, 51.38, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.53, 51.54, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.65, 51.66, 51.61, 51.62, 51.64, 51.57, 55.12, 55.23, 55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 63.30, 15.81/1, 15.82/2, 15.84, 15.81/1, 15.82/1, 15.20, 15.41, 15.42, 15.43, 15.61, 15.85, 36.63, 33.40, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 22.23, 36.21, 22.22, 52.74, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 63.40, 71.41, 71.32, 71.22, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, 74.83, 70.31, 29.32, 29.31, 29.53, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на странски стоки во консигнациони складови, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во транспортот, услуги на складирање на стоки.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Благоја Појовски – управител без ограничувањето во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1837/99.

(29516)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2966/99, на регистарска влошка бр. 009070, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги Сузана „САРА-ЧАО“ увоз-извоз ДООЕЛ, нас. Кланица 5/3, Битола.

Оснивач: Сузана Хајдаровиќ од Битола.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.23, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Сузана Хајдаровиќ – управител без ограничување.

Основачки влог во висина на 5.200 ДЕМ.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2966/99.

(29517)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1384/99, на регистарска влошка бр. 01007540?8-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало „ЕЛГО-ПЕ“ Митре ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Солунска“ бр. 13, Кравари Бистрица.

Оснивач на друштвото ќе биде: Нешевски Митре.

Оснивачкиот влог на друштвото изнесува 158.100,00 ден. или 5100 Д.М. рачунато по среден курс на Народна

банка на Р.М. и приложено според извештај на проценител.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.82/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.20/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.63, 16.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.23, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.41, 51.52, 51.3, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.33, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 64.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнационите склади на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и одстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот промет со трети лица ќе биде: Нешевски Горанчо од Кравари – Бистрица – управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1384/99.

(29518)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2927/99, на регистарска влошка бр. 009062, го запиша во трговскиот регистар оснивање на ДООЕЛ на Друштвото за промет трговија и услуги на Николоски Дејан „БЕРД“, увоз-извоз, ДООЕЛ Прилеп ул. „Мице Козар“ 155-а.

Оснивање на ДООЕЛ: Друштво за промет, трговија и услуги на Николоски, Дејан БЕРД, увоз-извоз, ДООЕЛ Прилеп, ул. „Мице Козар“ 155-а.

Седиштето на Друштвото: Прилеп ул. „Мице Козар“ 155-а.

Оснивач на друштвото, единствен содружник, Николоски Дејан од Прилеп, ул. „Мице Козар“ 155-а.

Основна главнина на друштвото: 5.500 ГМ во основни средства според проценката на овластено лице Танески Лаки од Прилеп.

Дејности: 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.20, 50.10, 50.50, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.198, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.45, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.33, 52.42, 52.43, 52.44, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 72.670, 74.81, 74.82, 93.01, 93.05.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи. Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за превземените обврски одговара со сиот свој имот со полна одговорност.

Управител на Друштвото: Николоски Дејан – управител на друштвото, со неограничени-овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2927/99.

(29519)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2425/99, на регистарска влошка бр. 008582, го запиша во трговскиот регистар оснивање на ДООЕЛ на Друштвото за производство, превоз, услуги и трговија Карамалески Ферхан „ФЕРГУЛ ПРОМ“ увоз-извоз ДООЕЛ с. Пласница с. Пласница – Пласница.

Оснивање на ДООЕЛ со назив Друштво за производство превоз, услуги и трговија Карамалеска Ферхан „ФЕРГУЛ ПРОМ“ увоз-извоз ДООЕЛ с. Пласница со седиштето во с. Пласнице – Пласнице, од основачот Карамалески Ферхан од с. Пласница со изјава бр. 01/99 од 7. 07. 1999.

Основна главница на друштвото изнесува 5.000 ДЕМ или во денарска противвредност 155.000,00 денари во предмети по проценка на овластен судски проценител.

Дејности кои ќе ги обавува друштвото се: 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/2, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 25.12, 25.22, 28.52, 28.63, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.50, 51.13, 51.15, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.709, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 65.12/3, 92.34.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, меѓународен превоз на стоки и патници, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за сотрените обврски одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Карамалески Ферхан – Управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2425/99.

(29520)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2964/99, на регистарска влошка бр. 009060, го запиша во трговскиот регистар запишување трговец поединец за превоз Горѓевски Ристе Зоранче „АЦХР“ Демир Хисар Т. П. с. Обедник Демир Хисар.

Запишување на трговец поединец во трговскиот регистар со фирма:

Трговец поединец за превоз Горѓевски Ристе Зоранче „АЦХР“ Демир Хисар Т. П. с. Обедник Демир Хисар.

Седиштето е во с. Обедник Општина Демир Хисар.

Дејности: 60.24, 60.23.

Трговец поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Трговец поединец Ѓорѓиовски Зоранчо од с. Обедник Општина Демир Хисар за преземените обврски одговара лично со целокупниот свој имот.

Овластено лице – овластен потписник е лицето Ѓорѓиовски Зоранче.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2964/99.

(29521)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1469/99, на регистарска влошка бр. 007696, го запиша во трговскиот регистар запишување на ТП Трговец поединец Рамадан Арслан Муртиши за угостителство с. Радолишта Струга т. л. с. Радолишта Струга.

Дејности: 55.30/1, 55.30.

Во прометот со трето лице настапува во свое име и за своја сметка.

Трговецот поединец одговара лично со целиот свој имот Рамадан Муртиши – трговец поединец со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности. ЕМБ 1704963434007.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1469/99.

(29522)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2187/99, на регистарска влошка бр. 008343, го запиша во трговскиот регистар основање на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, превоз и услуги на Јордан Наумоски „ЈОЦО“ увоз-извоз ДООЕЛ с. Беровци – Прилеп.

Основач: Јордан Наумоски, од с. Беровци – Прилеп, со лк. 135871, м.б. 1111944440011 УВР Прилеп.

Седиште: с. Беровци – Прилеп.

Основна главнина: 5100 ДЕМ

Дејности: 01.11/1, 25.12, 51.17, 51.47, 52.27, 52.74, 15.11, 25.22, 51.18, 51.51, 52.32, 55.11, 15.13, 26.13/1, 51.19, 51.52, 52.33, 52.12, 51.53, 26.40, 51.21, 51.53, 52.41, 55.30/1, 15.41, 26.52, 51.22, 51.54, 52.42, 55.30/2, 15.51, 26.70, 51.23, 51.55, 52.43, 55.40, 15.81, 45.21/1, 51.24, 51.56, 52.44, 60.21, 15.82, 45.21/2, 51.25, 51.57, ж 52.44/1, 60.22, 15.84, 50.10, 51.31, 51.61, 52.44/2, 60.23, 15.85, 50.20, 51.32, 51.62, 52.44/3, 60.24, 15.93, 50.30/1, 51.33, 51.63, 52.44/4, 63.12, 15.98/2, 50.30/2, 51.34, 51.64, 52.45, 63.21, 16.00/1, 50.30/3, 51.35, 51.65, 52.46, 673.30, 16.00/2, 50.40/1, 51.36, 51.66, 52.47, 50.50, 17.11, 50.40/2, 51.37, 51.70, 52.48, 65.12/3, 17.21, 60.40/3, 51.38, 52.11, 52.50, 65.23, 17.40, 50.40/4, 51.39, 52.12, 52.61, 71.10, 18.22, 51.11, 51.41, 52.21, 52.62, 74.12, 20.10, 51.12, 51.42, 52.22, 52.63, 74.20/2, 20.20, 51.14, 51.43, 52.23, 52.71, 74.20/3, 20.30, 51.14, 51.44, 52.24, 52.72/1, 74.40, 20.40, 51.15, 51.45, 52.25, 52.72/2, 74.84, 22.22, 51.16, 51.46, 52.26, 52.73, 74.20/5, 22.25.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, услуги во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна ипедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за превземените обврски одговара со свој имот со полна одговорност.

Наумоски Јордан – Управител без ограничување во рамките на запишаните дејности л.к. 135871, м.б. 1111944440011 УВР Прилеп.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2187/99.

(29527)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2410/99, на регистарска влошка бр. 008567, го запиша во трговскиот регистар основање на ДООЕЛ на Друштвото за трговија угостителство и услуги на Шпезим Фаризи „БОН АПЕТИТО“ Охрид ДООЕЛ, седиште Охрид, ул. „Васил Стефоски“ бр. 52.

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.41/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.22, 55.30, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.24, 74.20, 74.70, 74.81, 74.84, 92.33, 92.34, 92.42, 92.72, 93.04, 93.05.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка – полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства – полна одговорност.

Со друштвото управува управителот Шпезим Фаризи со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Содружникот како основачки влог обезбеди основачка главница, во висина од 6.000 ДЕМ во основни средства по проценка на овластен проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2410/99.

(29528)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2426/99, на регистарска влошка бр. 008583, го запиша во трговскиот регистар основање на ДООЕЛ на Трговското друштво за трговија, производство и услуги Лена Агни „ГЕНТА“ увоз-извоз с. Радолишта Струга ДООЕЛ с. Радолишта Струга.

Основање на трговско друштво со фирма: Трговско друштво за трговија, производство и услуги Лена Агни „ГЕНТА“ увоз-извоз с. Радолишта Струга ДООЕЛ.

Основач на трговското друштво е Лена Агни од с. Радолишта Струга, со МБР: 0802969434015.

Седиштето на друштвото ќе биде во с. Радолишта Струга. Основен влог при регистрација 5.100,00 ДЕМ или во денарска противвредност 160.650,00 ДЕН. не одговара.

Дејности: 60.21, 60.23, 60.24, 60.22, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 50.21, 51.31, 51.34, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 51.51, 51.57, 50.20, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 55.11, 55.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51.

Надворешна трговија: Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител Лена Агни од с. Радолишта Струга, со МБР: 0802969434015 со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Застапник во надворешно трговскиот промет: Управителот Лена Агни од с. Радолишта Струга со МБР: 0802969434015.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2426/99.

(29529)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 836/99, на регистарска влошка бр. 1-14422-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и лице овластено за застапување на Претпријатието за

внатрешен и надворешен трговски промет на големо и мало „МАК-ИМПОРТ“ Д.О.О. Скопје, „Антон Попов“ бб Скопје.

Истапува како основач лицето Трпевски Александар.

Се врши промена на лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет и тоа се брише лицето Митрова Максимија а се запишува лицето Костадинов Трајче-директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 836/99. (29543)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П. Трег. бр. 866/99, на регистарска влошка бр. 020166947-3-06-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за превоз на патници, промет и услуги „ПРОЛЕТ“ Димче и други ДОО увоз-извоз Скопје, ул. „Алекса Демниевски“ бр. 5/5.

Да се брише Јаневски Димче, управител без ограничување, а да се запише Чавдаровска Нада, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П. Трег. бр. 866/99. (29544)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 867/99, на регистарска влошка бр. 1-31261-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Производното трговско претпријатие „АНАБЕЛ КОМПАНИ“ ДОО со П.О. – Скопје, ул. „Рилски Конгрес“ бр. 57, Скопје.

Наместо досегашниот директор на Претпријатието Олтовски Роберт, како директор на претпријатието се запишува: Трајаноски Трајко, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 867/99. (29545)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 254/99, на регистарска влошка бр. 1-67948-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, основач и лице овластено за застапување на ЗАМП Друштво за заштита на авторски музички права, ДОО, П.О. Скопје, ул. „Максим Горки“ бр. 18, Скопје.

Се менува фирмата на ДОО „СОКОМ-ЗАМП“, П.О. – Скопје и во иднина ќе гласи: ЗАМП Друштво за заштита на авторски музички права, ДОО, П.О. Скопје, скратениот назив е: ДОО ЗАМП, П.О. Скопје.

Се менува основачот Сојуз на композиторите на Македонија од Скопје, истапува, а пристапува Здружение за заштита на авторски музички права Скопје со Договор од 18.12.1998 год.

Се брише законскиот застапник Зоран Васковски в.д. директор без ограничување, се запишува Антонета Токовска, в.д. директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 254/99. (29546)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 870/99, на регистарска влошка бр. 1-373-000, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Основното училиште „Кирил и Методи“ с. Стојаково – Богданци.

Се брише: Трајков Борис, директор на училиштето без ограничување.

Се запишува: Сламкова Даринка, в.д. директор на училиштето без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 870/99. (29547)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П. Трег. бр. 559/99, на регистарска влошка бр. 020027222-4-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице на „ХЕМИТЕКС“ акционерско

друштво за производство на полиестерски влакна с. Горно Лисиче – Скопје.

Да се брише: Јовановски Јован, претседател на Управниот одбор, директор со неограничени овластувања.

Да се запише: Соломановски Ристо, претседател на Управен одбор, директор со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П. Трег. бр. 559/99. (29548)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П. Трег. бр. 571/99, на регистарска влошка бр. 8-02000930-000-01, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, седиште, дејности и промена на управител на Друштвото за трговија со прехранбени производи и услуги „ТЕ-ВА ПРЕХРАНА, ТЕХНОМЕТАЛ-ВАРДАР“ ДООЕЛ извоз-извоз Скопје, ул. „12 Ударна бригада“ бр. 76.

Новата фирма гласи: Друштво за производство и трговија на санитарни и тоалетни производи „ТЕХНО ПЕЛ ТЕХНОМЕТАЛ-ВАРДАР“ ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, ул. „Првوماјска“ 18 бр. 29.

Скратен назив на фирмата гласи: „ТЕХНО ПЕЛ ТЕХНОМЕТАЛ-ВАРДАР“, ДООЕЛ извоз-увоз Скопје.

Дејности: 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 51.47, 51.70, 52.33, 52.44/4.

Се брише дејноста: Надворешна трговија со прехранбени производи.

Се брише: Филип Костовски, управител со неограничени овластувања.

Се запишува: Петар Галиќ – управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П. Трег. бр. 571/99. (29549)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 887/99, на регистарска влошка бр. 1-66997-000, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Акционерското друштво „СВС-АГРО“ Банка Интернешенел Македонија Скопје, ул. „27 Март“ бр. 1, Скопје.

Се брише лицето Јуриј Јакушев, директор на Банката со неограничени овластувања, а се запишува лицето Мирољуб Шукаров за в.д. директор на Банката со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 887/99. (29557)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 536/99, на регистарска влошка бр. 1-9080-000, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Народниот театар Куманово, ул. „Кирил и Методи“ бб Куманово.

Се врши промена на лице овластено за застапување. Се брише Гоце Јакимовски, директор без ограничување.

Се запишува Владимир Крстевски, вршител на должност директор.

Пречистен текст гласи: Владимир Крстевски, вршител на должност директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 536/99. (29558)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 546/99, на регистарска влошка бр. 1-1665-000, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Дом за култура „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“ Р.О. Куманово, ул. „Маршал Тито“ б.б.

Се врши промена на лице овластено за застапување.

Се брише Поповски Јован в.д. директор.

Се именува Петар Поп Арсов в.д. директор.

Пречистен текст гласи: Петар Поп Арсов в.д. директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 546/99. (29559)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 786/99, на регистарска влошка бр. 1-266-000, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен промет на Основното училиште „КРУМЕ КЕПЕСКИ“ Ц.О. ул. „Христо Татарчев“ бр. 76, Кисела Вода-Скопје.

Се брише досегашниот директор Петар Бочанов – директор, без ограничување.

Се запишува нов застапник Петар Танев, в.д. директор, без ограничување.

Пречистен текст: Петар Танев – в.д. директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 786/99. (29560)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 781/99, на регистарска влошка бр. 1-48891-000, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за производство, трговија и услуги „4-М“ експорт-импорт Ц.О. Куманово, ул. „ЈНА“ бр. 92.

Се брише Момчило Вучковски, директор, а се запишува Мирко Бучковски, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 781/99. (29561)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П.Трег. бр. 321/99, на регистарска влошка бр. 8-02000174-00-09, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за странски јазици „ЛОГОС ОКСФОРД“ Сигма и др. ДОО Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 59А 2/6.

Досегашната фирма се менува и во иднина ќе гласи: Друштво за странски јазици „ЛОГОС ОКСФОРД“ Сигма и др. ДОО Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 59А 2/6.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П.Трег. бр. 321/99. (29563)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П.Трег. бр. 726/99, на регистарска влошка бр. 02005868?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, содружник и управител на Друштвото за трговија „РИБС“ Весна ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Бутелска“ бб.

Се менува фирмата на Друштвото за трговија „РИБС“ Елизабета ДООЕЛ увоз-извоз Скопје во Друштво за трговија „РИБС“ Весна ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

Од друштвото истапува единствениот содружник Манева Елизабета, а пристапува Новеска Весна од Скопје.

Досегашниот управител Манева Елизабета се брише а се запишува Насковски Горан управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П.Трег. бр. 726/99. (28564)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 11953/98, на регистарска влошка бр. 02015702?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Трговското друштво за промет, транспорт и услуги „ГЛОБУС-ТРЕЈД“ – Александар и други, увоз-извоз ДОО Скопје, бул. „Кочо Рацин“ бр. 40/17.

Дејности: 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24,

18.30, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.33, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.82, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски лица во Македонија, посредување и застапување во надворешнотрговски промет, консигнациона продажба, реекспорт, малограничен промет со НР Бугарија, Р. Грција, Р. Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските превземени во правниот промет спрема трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Се брише Милан Јаковлев, директор, неограничени овластувања, а се запишува Богоев Бојан – управител без ограничување.

Пречистен текст: Богоев Бојан – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 11953/98. (29579)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 8881/98, на регистарска влошка бр. 02016168?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, трговија и услуги „ИНТЕРФЛОРА“ Александар ДООЕЛ Скопје ул. „Првوماјска“ бб.

Извршено е усогласување на Производно трговско претпријатие „ИНТЕРФЛОРА“ Експорт-Импорт д.о.о. Скопје ул. „Максим Горки“ бр. 12.

Фирмата гласи Друштво за производство, трговија и услуги „ИНТЕРФЛОРА“ Александар ДООЕЛ Скопје ул. „Првوماјска“ бб.

Седиштето ќе биде ул. „Првوماјска“ бб., по извршената промена на седиштето од ул. „Максим Горки“ бр. 12.

За управител на Друштвото се именува лицето Александар Павловиќ – без ограничувања во овластувањата.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.13/1, 01.30, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 65.12/3, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 74.14, 74.20/5, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓунаро-

ден транспорт на стоки, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 8881/98. (29580)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 6209/99, на регистарска влошка бр. 02016681?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претварање Трговско друштво „КАЉОШИ“ Наим ДООЕЛ увоз-извоз с. Глумово, општина Сарај.

Трговското претпријатие „КАЉОШИ“ ц.о. увоз-извоз с. Глумово – Скопје, основано е со акт за основање од 26.07.1999 година по Законот за претпријатијата, со рег. влошка 1-52035-0-0-0, усогласено е со ЗТД со Издава од 28.05.1999 година.

Оснивач – единствен содружник е лицето: Наим Алија с. Глумово, Скопје, лк. 1320472 и МБ. 1105970450149.

Дејности: 51.11, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Управител со неограничени овластувања: Наим Алија.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 6209/99. (29582)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 11656/99, на регистарска влошка бр. 02018081?-4-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на АД „ТЕТОВО – ТАБАК“ Акционерско друштво за производство и обработка на тутун Тетово, ул. „Маршал Тито“ бр. 47.

Дејности: 01.11/2, 01.12/1, 16.00, 16.00/1, 16.00/2, 51.11, 51.13, 51.15, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.25, 51.31, 51.35, 51.37, 51.39, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.66, 51.70, 52.11, 52.26, 52.44, 52.46, 52.21/1, 62.12, 65.12/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со тутунски преработки, увоз-извоз на репродукционен материјал, увоз-извоз на машини, опрема, уреди и резервни делови, услуги на надворешно трговски промет, посредување и застапување во промет со стоки и услуги во странство, услуги во меѓународна шпедиција и складирање, продажба на стварска стока од консигнационен склад, работи на увоз-извоз на стоки и услуги во малограничниот промет, продажба на стока во МПЦ.

Во правниот промет со трети лица Акционерското друштво настапува непосредно во свое име и за своја сметка, а за превземените обврски спрема нив одговара со сите свои средства – целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е дипл. инг. агр. Божо Грозданоски – извршен член на Одборот на директори – Директор на Акционерското друштво, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 11656/99. (29583)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 8791/98, на регистарска влошка бр. 02010355?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување со ЗТД на Производното услужно и трговско

друштво „СТОЛАР-ПРОМ“ Сали и др. ДОО увоз-извоз Гостивар ул. „Беличица“ бр. 99.

Седиште: Гостивар ул. „Беличица“ бр. 99.

Оснивачи: Сали Махмуди од Гостивар ул. „Беличица“ бр. 99, со лична карта бр. 185468 издадена од ОВР Гостивар и ЕМБГ 0105962473063 и Мурат Бешири од Гостивар ул. „Беличица“ бр. 105-а, со лична карта бр. 166573 издадена од ОВР Гостивар и ЕМБГ 0503964473015.

Дејности: 14.11, 14.12, 14.21, 19.30, 20.10, 20.20, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 21.16, 24.17, 24.51, 28.11, 28.12, 28.52, 28.62, 28.63, 27.37, 37.10, 37.20, 45.22, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.46, 52.48, 52.50, 52.63, 51.56, 51.57, 24.52, 42.65, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.52, 26.70, 28.61, 28.75, 29.24, 29.72, 33.10, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 63.12, 63.30, 63.40, 71.34, 74.84.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, консигнација, реекспорт, меѓународна шпедиција, малограничен промет.

Неограничени овластувања, целосна одговорност, Сали Мехмеди – Управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 8791/98. (29590)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 222/99, на регистарска влошка бр. 02013397?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување на СТД на Трговец на мало „МЕНО“ ТП Менсур Алајдин Менга Гостивар ул. „М. Ч. Филипошки“ бр. 166.

Седиште: Гостивар „М. Ч. Филипошки“ бр. 166.

Оснивач: Менсур Менга од Гостивар ул. „М. Ч. Филипошки“ бр. 166 со л.к. 208793 ОВР Гостивар и ЕМБГ 2405963473025.

Дејност:

52.11 – Трговија на мало во продавници претежно со храна, пијалаци и тутун.

52.12 – Трговија на мало во продавници со мешовита стока.

За овластувањата во правниот промет трговец поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот. Менсур Менга – Управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 222/99. (29591)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3069/99, на регистарска влошка бр. 02015602?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување со ЗТД на Друштвото за производство, преработка, внатрешен и надворешен промет на стоки и услуги „ЛАВ“ Васе и др. ДОО експорт-импорт Кратово ул. „Јосиф Даскалов“ бр. 83.

Дејности: 01.11/3, 01.11/4, 15.81/1, 15.98/2, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.12, 21.21, 24.16, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.66, 28.11, 28.12, 28.40, 28.74, 29.40, 31.50, 31.62, 36.14, 550.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.51, 51.53, 51.54, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 72.60, 74.12, 74.84.

Дејности на надворешно-трговско работење, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна

трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија. Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Управител на друштвото: Лилјана Ампова – Управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3069/99. (29592)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12906/98, на регистарска влошка бр. 020166277-3-08-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување со ЗТД на Друштвото за превоз на стоки патници шпедиција и трговија на големо и мало „МАКЕКСПРЕС“ Јован и други ДОО экспорт-импорт Скопје ул. „Иван Аговски“ 66.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.42/1, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.48, 52.63, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници. Содружници во друштвото се Јован Распашковски, Војо Велески и Милорад Димитријевски. Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Јован Распашковски, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12906/98. (29593)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег.бр. 733/99, на регистарска влошка бр. 1-551-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето на Основното училиште „КОЧО РАЦИН“ Нов Дојран – Стар Дојран.

Се брише Динчо Бошнаков, претседател, а се запишува Кочаров Илија, в.д. директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег.бр. 733/99. (29051)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 582/99, на регистарска влошка бр. 3-02000502-000-01, ја запиша промената на фирмата, содружникот и промената на лицето на Трговското друштво за производство и промет КТК Босна, „НЕЛА КОМЕРЦ“ и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. „Луј Пастер“ бр. 5 Скопје.

Истапуваат содружниците: Претпријатието за професионално оспособување и вработување инвалиди „НЕЛА – КОМЕРЦ“ ДОО увоз-извоз Скопје и Претпријатието за надворешна и внатрешна трговија КТК „ВИСОКО“ ДОО Скопје.

Пристапува како единствен содружник, со преземање на влогот: Компанија за трговија и туризам „ЕРТУРС“ ДОО экспорт-импорт Скопје.

Дејности: 15.93, 15.94, 15.96, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.21, 17.22, 17.25, 17.30, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.41, 27.44, 27.45, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15,

51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.65, 51.66, 51.66s5, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.64, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.10, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 61.10, 61.20, 62.10, 62.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.84, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, комисиона продажба, меѓународна шпедиција, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, туристички и угостителски услуги, агенциски услуги во областа на транспортот, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

Управителот Лакота Нермин се разрешува, а за управител со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет се именува Барбара Шуковиќ.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 582/99. (29055)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 373/99, на регистарска влошка бр. 020019167-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на Друштвото за производство, трговија и услуги „МОБИЛ ДИЗАЈН – МД“ Канцел Л.Ц. ДООЕЛ экспорт-импорт Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 706.

Се брише Лилјана Хаџи – Кимова, управител без ограничување.

Се запишува Драге Целески, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 373/99. (29057)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 629/99, на регистарска влошка бр. 020042777-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејностите на работење на Друштвото во мешовитата сопственост за трговија и производство „С.Л. – КОМПАНИ“ Љупчо и други ДОО экспорт-импорт Скопје, ул. „Партениј Зографски“ бр. 79а.

Дејности: 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 51.23, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 52.27, 52.44, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 65.12/3, 70.20, 93.05.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П. Трег.бр. 629/99. (29058)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег.бр. 857/99, на регистарска влошка бр. 1-22028-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Градежната занаетска задруга „НОВОГРАДБА“ – П.О. Скопје, ул. „Илинденска“ бр. 138.

Се брише Стефановски Симо, досегашен в.д. директор со неограничени овластувања.

Се запишува Јовановска Нада, в.д. директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П.Трег.бр. 857/99. (29060)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П. трег.бр. 850/99, на регистарска влошка бр. 02009390?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејностите на Друштвото за производство трговија и транспорт „С.Е.М.“ Слатица ДООЕЛ Скопје, ул. „Михаил Ефтихиј“ бр. 34 Скопје.

Дејности: посредување и застапување во правниот промет на стока и услуги, застапување на странски фирми и физички лица, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, консигнација, реекспорт, туристичко агенциски работи, меѓународен транспорт на стоки и шпедиција и др.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П.Трег.бр. 850/99. (29061)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12/99, на регистарска влошка бр. 02016145?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието со ЗТД на Друштво за консалтинг „БС“ Холдинг компанија „БС“ и др. ДОО ул. „Даме Груев“ 1 – Скопје.

Основачи се Слатица Пековиќ од Скопје Бул. „Јане Сандански“ 50/2-2 и Холдинг компанија „БС“ со договор од 17.12.1998 година.

Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 74.12, 74.13, 74.14, 74.84.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Слатица Пековиќ управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12/99. (29633)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 11287/98, на регистарска влошка бр. 02015973?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатието за производство, трговија и услуги „БИСЕР-А“ ц.о. експорт-импорт ул. „Илинденска“ бр. 41 – Демир Капија.

Ефремова Ангелина се усогласува со ЗТД со изјава од 4.12.1998 година.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 01.13, 55.30/1, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 74.80, 01.12/2, 01.41/3, 63.30, 52.72, 52.11, 63.12, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 15.98/2, 15.98/1, 15.93, 24.30, 25.24, 28.75, 45.43, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, меѓународен транспорт на стоки.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Се брише Ефремова Ангелина директор на претпријатието без ограничување.

Се запишува Ефремова Ангелина управител на друштвото со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 11287/98. (29634)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 11283/98, на регистарска влошка бр. 02015419?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатието за производство, трговија и услуги „БУКА“ ц.о. експорт-импорт ул. „Пано Калајиски“ бр. 26 – Неготино.

Трајков Стефчо се усогласува со ЗТД со изјава од 10.12.1998 година.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.11, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 36.11, 36.12, 36.13, 74.12, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 55.30/1, 55.30/2, 63.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, меѓународен транспорт на стоки.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Се брише Трајков Златко директор без ограничувања.

Се запишува Трајков Златко управител на друштвото со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 11283/98. (29635)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9527/98, на регистарска влошка бр. 02013481?-3-11-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатието на Друштво за консалтинг и издавачка дејност „ФИНАНСИСКИ КОНСАЛТИНГ“ Душан и др. ДОО ул. „Јани Лукровски“ бр. 5/2-4 – Скопје.

Друштвото е основано со договор од 11.12.1998 година.

Основачи се Душан Димитров од Скопје ул. „Трифун Хаџијанев“ бр. 10/2-9, Драган Димитровски од Скопје, ул. „Трифун Хаџијанев“ бр. 10/2-9 и Магдалена Лозановска од Скопје ул. „Јанко Мишиќ“ бр. 36.

Дејности: 22.11, 22.15, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 51.64, 51.65, 51.66, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.61, 72.10, 72.20, 72.30, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.83, 74.84, 80.42, увоз и извоз на прехранбени и непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, застапување на странски лица, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складишта.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

За обврските превземени во правниот промет со трети лица друштвото превзема целосна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Магдалена Лозановска управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9527/98. (29636)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 500/99, на регистарска влошка бр. 1-616, го запиша во судскиот регистар бришењето на Општественото претпријатие „Центар за унапредување на индивидуалното земјоделство“ Демир Хисар со ЦО.

Престанок со работа и бришење од судскиот регистар на Општественото претпријатие „Центар за унапредување на индивидуалното земјоделство“ Демир Хисар со ЦО, согласно Законот за основање Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството (Сл. весник на РМ бр. 3/98).

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 500/99. (27634)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 812/99 од 07.IX.1999 година, го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 422, се запишува здружението на граѓани Библиски Центар - Божилак, со седиште во Скопје, ул. "Благој Давков" бр. 10.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Д-р Иван Грозданов од Скопје.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на промовирање на библиската култура и образование кај заинтересираните граѓани во Република Македонија за проширување на своето разбирање за учењето на светото писмо (Библијата) по пат на набавување на библии, библиски прирачници на македонски и на други јазици, отворање на читална за своите членови, организирање на предавања, семинари за презентирање за учењето на светото писмо.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 07.09.1999 год.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31043)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 776/99 од 06.IX.1999 година, го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 419, се запишува здружението на граѓани "Меџим" - Гимнастички клуб за спортска, променета и медицинска гимнастика - Скопје, со седиште во Скопје, ул. "Дрезденска" бр. 19, лам. I/ст.404.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Ванчо Поп-Петровски.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на пропагирање на гимнастички програми, развивање на квалитетот на гимнастичките спортови, систем на гимнастичките натпревари, организирање форми на стручно усовршување на вежбачите како и соработка со други гимнастички, спортско воспитни образовни организации во Републиката и странство.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 06.09.1999 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31044)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 850/99 од 09.IX.1999 година, го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 426, се запишува здружението на граѓани Асоцијација на наставници по англиски јазик и книжевност на Македонија, со седиште во Скопје, ул. Орце Николов" бб, Центар за странски јазици.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Гордана Ѓоргова од Скопје.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на здружување на наставниците по англиски јазик и книжевност од целата држава за нивно понатамошно усовршување во областа на англискиот јазик и книжевност, организира соработка со стручни и научни институции од ист или сличен карактер во странство, развива интерес кај учениците и студентите по англиски јазик и книжевност и се јавува како организатор со други организации и заедници за организирање на заедничка програма од областа на англискиот јазик и книжевност.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 09.09.1999 год.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31046)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 435/99 од 12.VII.1999 година, го запиша следното:

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Здружение на сопствениците на приватните аптеки на Македонија, со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 18.10.1993 год. се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 359, се запишува здружението на граѓани Здружение на сопствениците на приватните аптеки на Македонија, со седиште во Скопје, ул. "Ѓорче Петров" бр. 1, кое го застапува неговиот претседател М-р Виолета Симиќ од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31048)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 435/99 од 12.VII.1999 година, го запиша следното:

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Здружение на жените влаинки на Република Македонија - Скопје, со скратено име ЗЖВРМ, со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 13.01.1995 год. се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 313, се запишува здружението на граѓани Здружение на жените влаинки на Република Македонија - Скопје, со скратено име ЗЖВРМ, со седиште во Скопје, ул. "Васил Ѓоргов" бб, барака број 4, кое го застапува неговиот претседател г-ѓа Елена Папацафа од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31049)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 829/99 од 07.IX.1999 година, го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 423, се запишува здружението на граѓани Спортско друштво Вардар Ракометен клуб жени, со скратено име СД Вардар РК жени, со седиште во Скопје, ул. "Кеј 13 Ноември" бб.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Блажевски Стојан од Скопје.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на унапредување и подигнување на квалитетот на ракометниот клуб во европски и светски размери, грижа за здравствена заштита на ракометарките во клубот и нивен правилен психички и физички развој, организирање на натпревари, првенствени, куп, оппособување на сопствен и стручен кадар како и вршење други активности од интерес на развојот на ракометниот спорт и клуб.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31050)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 837/99 од 13.IX.1999 година, го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 429, се запишува здружението на граѓани За повеќе жени во политиката, со седиште во Скопје, ул. "Илинденска" бб.

Лица кои се овластени да го застапуваат здружението се Светлана Каровска - претседател на здружението, Славица Ѓрковска - потпретседател на здружението и Весна Ѓорчева - секретар на здружението.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на организирање кампањи за популаризација на заложбата за повеќе жени во политиката, едукација на жените инволвираани во политичките партии, бизнисот, медицината, културата, едукација на жените во регуларните средини како и соработка со меѓународни асоцијации и фондации со слични програмски цели.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 13.09.1999 год.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31051)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 638/99 од 25.VI.1999 година, го запиша следното:

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Здружение на сопственици на земјоделски аптеки "АГРОПРИМЕНА", со скратено име ЗСЗА "АГРОПРИМЕНА", со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 25.06.1998 год. се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 331, се запишува здружението на граѓани Здружение на сопственици на земјоделски аптеки "АГРОПРИМЕНА", со скратено име ЗСЗА "АГРОПРИМЕНА", со седиште во Скопје, ул. "192" бр. 31, кое го застапува неговиот претседател Симовска Вера од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31033)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 863/99 од 07.IX.1999 година, го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 421, се запишува здружението на граѓани Друштво на македонците од Албанија, со седиште во Скопје, ул. "Софиска" бр. 11.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Халил Курти од Скопје.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на заштита и афирмација на етничкиот, јазичниот, културниот, историски и државен идентитет, континуитет, наследство на Македонците од Албанија, донесување национална програма за Македонците од Албанија, преземање мерки за спречување на асимилација на македонците во Албанија, заштита на националните богатства и културно и историското наследство на македонскиот народ во Албанија.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 07.09.1999 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31035)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 383/99 од 26.VIII.1999 година, го запиша следното:

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Атлетски сојуз на Македонија, со скратено име АСМ, со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 05.10.1996 год. се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 408, се запишува здружението на граѓани Атлетски сојуз на Македонија, со скратено име АСМ, со седиште во Скопје, Кошаркарска сала Работнички бб, Градски парк, кој го застапува неговиот претседател Милош Буцевски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31037)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 741/99 од 06.IX.1999 година, го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 417, се запишува здружението на граѓани Библиско здружение на Република Македонија, со седиште во Скопје, ул. "Партизанска" бр. 12.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Стојан Вељановски од Штип.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на организирана активност за координација на преведување и што поголема дистрибуција на светото писмо на заеднички цели и интереси.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 06.09.1999 год.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31038)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 280/98 од 12.VII.1999 година, го запиша следното:

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Друштво за научни и стручни преведувачи на Град Скопје, со скратено име ДНСПС, со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 12.02.1996 год. се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 358, се запишува здружението на граѓани Друштво на научни и стручни преведувачи на Град Скопје, со скратено име ДНСПС, со седиште во Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 42-а/II-50, кое го застапува неговиот претседател Милица Петровска од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31040)

Основниот суд во Кочани, со решение З.Г.бр. 38/99 во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации, го запиша Здружението на ловци "Горица" Општина Чешиново, со седиште во Општина Чешиново.

Лице овластено за застапување на здружението е претседателот на здружението Драгољуб Гаврилов.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: работи за утврдување на добри и цврсти односи меѓу своите членови, за слободно изразување на волјата на спортистите што членуваат во него, ќе се залага за целосна победа на здравитот разум и човековата етика во областа на сите сегменти на ловниот живот, ќе се залага за заштита на интересите на секој ловец заради создавање на здрава и цврста ловечка средина, заради обезбедување на поголема финансиска помош од страна на разни како јавни така и приватни претпријатија, а во краен случај и преку спонзорирање.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице од 17.09.1999 год.

Од Основниот суд во Кочани. (31843)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 30/99, Здружение на граѓани со име ФК "Готен" - Подареш, кое е основано заради спортување, рекреирање и одржување на фудбалски натпревари.

Здружението ќе дејствува на територијата на с.Подареш, а неговиот седиште се наоѓа во с.Подареш.

Од Основниот суд во Радовиш. (31086)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 31/99, Здружение на граѓани со име "ИКРАМ" - Радовиш, кое е основано заради хуманитарни, културни, спортски и уметнички активности.

Здружението ќе дејствува на територијата на Радовиш, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Шаин Мале" бр. 41.

Од Основниот суд во Радовиш.

(31088)

Основниот суд во Тетово, со решение Рег.СО.бр. 1/99 од 01.09.1999 год. го запиша следното:

I. Во Регистарот на странски организации што се води при Основниот суд Тетово, под Рег.СО.бр. 1/99, се запишува Странска невладинa организација за развој "Братски народи", од градот Валенција - Шпанија, со подружница во РМ, а со седиште во Тетово.

II. Работата и активнoста на странската невладинa организација ќе се однесува на поддржување на проучувањето и ширењето на принципите и дејствијата кои одат кон остварувањето на мирот, слободата, солидарноста, соработка и соживот меѓу луѓето и народите, промовирање и ширење на нормите и принципите кои ги уредуваат односите меѓу различните култури, народи, нации и придонес во барањето и остварувањето на поправеден и мирољубив меѓународен поредок и решавање на конфликтите преку преговор, максимално почитување на човековите права на принципот на недискриминација врз основа на раса, пол, возраст, религија и др., толеранција, едукација на младите и децата во поглед на културните вредности на мирот, солидарност, социјална правда и сл.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на странската организација е територијата на РМ.

Странската организација стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 01.09.1999 год.

Од Основниот суд во Тетово.

(31090)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишува - пререгистрира со решение Рег.Згф.бр. 28/99 од 06.09.1999 год. здружението на граѓани под име: Фудбалски клуб "Требеништа" - Требеништа или со скратено име: ФК "Требеништа" - Требеништа.

Здружението на граѓани има за цел: унапредување на фудбалскиот спорт со посебна грижа на најмладата популација, создавање материјални и други услови за развој на фудбалскиот спорт и пошироко, презентирање преку систем на натпревари во сите категории, со педагошка работа во фудбалот и усовршување на фудбалскиот кадар.

Седиштето на здружението е во с.Требеништа, општина Мешеишта, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Ѓоко Јордески.

Од Основниот суд во Охрид.

(31186)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишува со решение Рег.Згф.бр. 79/99 од 09.09.1999 год. здружението на граѓани под име: Клуб за боречки спортови "КУН-СУ-ТО" - Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: омасовување, развој и унапредување на боречките спортови, координирање на усогласување на програмските активности

на членовите, се грижи за спортски натпревари, унапредување на здравствената заштита на спортистите, учество во државни и меѓународни натпревари и организација во соработка со сите боречки здруженија.

Седиштето на здружението на граѓани е на ул. "I-ва Македонска ударна бригада" бр. 4, во Охрид, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Адо Смилевски.

Од Основниот суд во Охрид.

(31348)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден број 123 за 1999 година, се врши упис на основање на здруженија на граѓани со име Асоцијација за граѓанска толеранција и соработка на општина Прилеп од Прилеп.

Како основни цели и задачи на асоцијацијата се: заедничка грижа за унапредување и подобрување на меѓуетничките односи, екологијата, информирање во врска со граѓанската толеранција и соработката во светот, соработка со слични здруженија и асоцијации, едукација и обука на граѓаните за работа со компјутери и пристап на интернет, унапредување на народното здравје, истражување и зачувување на културното и уметничкото наследство и друго.

Седиштето на асоцијацијата е во Прилеп, ул. "Пиринска" бр. 62.

Лица овластени за застапување и претставување на асоцијацијата се: Александар Цветкоски - претседател и Дејан Кумпаниоски - секретар.

Од Основниот суд во Прилеп.

(31349)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 42/99, Здружение на граѓани со име Фудбалски клуб "Младост" - Муртино, кое е основано заради развој на фудбалскиот спорт.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с.Муртино.

Од Основниот суд во Струмица.

(30633)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 43/99, Здружение на граѓани со име Фудбалски клуб "Партизан" - с.Секирник, кое е основано заради развој на фудбалскиот спорт.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с.Секирник.

Од Основниот суд во Струмица.

(30636)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 44/99, Здружение на граѓани со име Фудбалски клуб "Огражден" Иловица, кое е основано заради развој на фудбалскиот спорт.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с.Иловица.

Од Основниот суд во Струмица.

(30637)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 45/99, Здружение на граѓани со име Фудбалски клуб "Огражден" с.Ново Село, кое е основано заради развој на фудбалскиот спорт.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с.Ново Село.

Од Основниот суд во Струмица. (30639)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 46/99, Здружение на граѓани со име Фудбалски клуб "Еленица" с.Вељуса, кое е основано заради развој на фудбалскиот спорт.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с.Вељуса.

Од Основниот суд во Струмица. (30641)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 47/99, Здружение на граѓани со име Фудбалски клуб "Штука" - с.Штука, кое е основано заради развој на фудбалскиот спорт.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с.Штука.

Од Основниот суд во Струмица. (30642)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 48/99, Здружение на граѓани со име Фудбалски клуб "Струмешница" - с.Зубово, кое е основано заради развој на фудбалскиот спорт.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с.Зубово.

Од Основниот суд во Струмица. (30644)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 50/99, Здружение на граѓани со име Фудбалски клуб "Младост" - с.Сушица, кое е основано заради развој на фудбалскиот спорт.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с.Сушица.

Од Основниот суд во Струмица. (30645)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 51/99, Здружение на граѓани со име Фудбалски клуб "Пчела" с.Сарај, кое е основано заради развој на фудбалскиот спорт.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с.Сарај.

Од Основниот суд во Струмица. (30646)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 52/99, Здружение на граѓани со име Фудбалски клуб "Турново" Турново, кое е основано заради развој на фудбалскиот спорт.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с.Турново.

Од Основниот суд во Струмица. (30647)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 60/99, Здружение на граѓани со име Кошаркарски клуб "Неметали Огражден" Струмица, кое е основано заради развој на кошаркарскиот спорт.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Маршал Тито" бр. 239, Струмица.

Од Основниот суд во Струмица. (30648)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 62/99, Здружение на граѓани со име Спортско риболовно друштво "Штука" с.Ново Село, кое е основано заради развој на риболовниот спорт.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Ново Село, Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Маршал Тито" 66, Ново Село.

Од Основниот суд во Струмица. (30649)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 64/99, Здружение на граѓани со име Здружение за советување, лекување, ресинтеграција и ресоцијализација на лица зависни од психо-активни супстанции "Избор" - Струмица, кое е основано заради борба и лечење на наркоманијата и други видови болести од зависност.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во Струмица.

Од Основниот суд во Струмица. (30650)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 65/99, Здружение на граѓани со име Здружение на родители од струмичкиот регион "Здрав живот" - Струмица, кое е основано заради пружање помош на младите лица за заштита од најразлични пороци.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Моша Пијаде" бр. 2, Струмица.

Од Основниот суд во Струмица. (30651)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 66/99, Здружение на граѓани со име Здружение на одгледувачи на крави "Фризер - 99" - Струмица, кое е основано заради развој и унапредување на краварското производство - краварството.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во Струмица.

Од Основниот суд во Струмица. (30653)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 67/99, Здружение на граѓани со име Хуманитарно друштво "Шукри Рамо" - Струмица, кое е основано заради пружање помош - хуманитарна на сите изнемоштени лица и друга помош во врска со хуманоста.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Бетовенова" бр. 67, Струмица.

Од Основниот суд во Струмица. (30656)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 68/99, Здружение на граѓани со име КУД "Мокриевски Бисер" - Мокриево, кое е основано заради одржување и обновување на културните традиции.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Ново Село и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с.Мокриево.

Од Основниот суд во Струмица. (30658)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 69/99, Здружение на граѓани со име Здружение на граѓани со дијабетес - Струмица, кое е основано заради подобрување на снабденоста со лекаства на заболените од шеќерна болест.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица, а неговото седиште се наоѓа во Медицински центар, Струмица.

Од Основниот суд во Струмица. (30659)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 70/99, Здружение на граѓани со име Здружение на организација на жените од Ново Село, кое е основано заради обезбедување застапеност на жената во сите сфери на јавниот живот.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Ново Село и РМ, а неговото седиште се наоѓа во Дом на културата во Ново Село.

Од Основниот суд во Струмица. (30660)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 71/99, Здружение на граѓани со име Центар за еколошка акција и едукација на млади истражувачи - Струмица, кое е основано заради поттикнување, обука и едукација на младите истражувачи од областа на екологијата.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица, Ново Село, Куклиш, Василево, Муртино и Босилово, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Братство Единство" бр. 29, Струмица.

Од Основниот суд во Струмица. (30662)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 72/99, Здружение на граѓани со име Спортски мото-туринг клуб "Мотофлеш" - Струмица, кое е основано заради развој и унапредување на мотоциклизмот.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Ленинова" бр. 42/6.

Од Основниот суд во Струмица. (30663)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 73/99, Здружение на граѓани со име Спортско друштво за одгледување и натпреварување расни гулаби "Златно крило" - Босилово, кое е основано заради развој и унапредување на гулабарството.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица, Ново Село, Босилово, Василево, Муртино, Куклиш и РМ, а неговото седиште се наоѓа во Босилово.

Од Основниот суд во Струмица. (30665)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 74/99, Здружение на граѓани со име Здружение на тутунопроизводители "Жолто злато" - с.Босилово, кое е основано заради развој и унапредување на тутунопроизводството.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општините: Босилово, Василево, Муртино, Ново Село и Куклиш, а неговото седиште се наоѓа во с.Босилово.

Од Основниот суд во Струмица. (30666)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение III.Рег.ЗГ.бр. 194/99 од 19.VII.1999 година, го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Здружението на овоштарите на Република Македонија - Скопје, со седиште во Скопје, ул. "Првوماјска" бр. 5.

Дејноста на здружението на овоштарите на Република Македонија е во Република Македонија да ги поврзува, обединува и организира своите членови на проблемите на овоштарството во агрокомплексот и сите подрачја на неговото дејствување за успешен развој и зголемување на ефективностата во овоштарската наука, практика и образование, да остварува соработка со државни и други институции за решавање на овоштарските проблеми, да ги заштитува општите и професионални, научни и социјални интереси на членовите, да работи на забрзана апликација на научно-техничките постигнувања во агрокомплексот и во заштитата на животната средина, да расправа за проблемите во овоштарската наука и практика и да дава предлози за нивно решавање како и да работи на ширење на демократијата, плурализмот, научната критика и колегијалната етика меѓу овоштарите.

Со денот на запишувањето во Регистарот здружението на овоштарите на Република Македонија - Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30371)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение I.Рег.ЗГ.бр. 204/99 од 24.V.1999 година, го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Здружението на граѓани за хуманитарна помош и поддршка "Вива" - Скопје, со седиште на здружението во Скопје - Општина Кисела Вода, ул. "Иван Козарев" бр. 10, со скратен назив на здружението ЗГХПП "Вива" - Скопје.

Основните цели и задачи на здружението за хуманитарна помош и поддршка "Вива" - Скопје се давање хуманитарна помош на социјално загрозени граѓани, членови на здружението, бегалците и другите незгрижени лица, соработка со други хуманитарни организации и здруженија на територија на Република Македонија, соработка со меѓународни хуманитарни организации, едукација на членови на здружението во давање на хуманитарна помош, соработка со државни органи со цел за унапредување на хуманитарна помош, соработка со државни органи со цел за унапредување на хуманитарната помош и заштита.

Здружението на граѓани за хуманитарна помош и поддршка "Вива" - Скопје, ќе го претставува и застапува во правниот промет лицето Иван Стоилковиќ од Куманово.

Со денот на запишувањето во Регистарот здружението на граѓани за хуманитарна помош и поддршка "Вива" - Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30984)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение III.Рег.зг.бр. 209/99 од 09.IX.1999 година, го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Карате клуб "Железарец" од Скопје, со седиште на ул. "Зеничка" бр. 8, Скопје.

Дејноста на Карате клуб "Железарец" - Скопје е: поттикнување, омасовување, развој и унапредување на карате спортот, координирање и усогласување на програмските активности на членовите на клубот, грижа за квалитетот на своите членови и нивно перманентно учество на сите карате натпревари и манифестации, грижа за објектите во кои ја одвива својата основна дејност - тренингот, грижа за унапредување на здравствената заштита на каратистите, учествува и организира државни и меѓународни натпревари од пријателски и официјален карактер, развива соработка со сите карате клубови во државата.

Со денот на запишување во Регистарот Карате клуб "Железарец" - Скопје стекнува својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (31165)

Основниот суд во Гевгелија, со решение ЗГ.бр. 76/99 од 17.09.1999 година, го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации Здружението на Медицински лаборанти и санитарни техничари на Општина Гевгелија - Гевгелија, со седиште на ул. "Слободан М. Данко" бр. 40, Гевгелија.

Основни цели и задачи на здружението се: да работи на стручно издигнување и усовршување на своето членство по пат на организирање различни облици на масовна, образовна-воспитна и стручна работа, постигнување еднакви услови на работа, заштита и наградување, поголема и поефикасна здравствена заштита на работните луѓе и граѓаните и побрз развој на здравството.

Лице овластено да го застапува здружението е Стојановиќ Виолета од Гевгелија.

Подрачјето на дејствување на здружението е територијата на Општина Гевгелија.

Од Основниот суд во Гевгелија. (31558)

Основниот суд во Гевгелија, со решение ЗГ.бр. 54/99 од 25.03.1999 година, го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации Здружението Фестивал-пролетни веселби - ХИД - Бахшен - Фест, Чалакли, Валандово, со седиште во с.Чалакли.

Основни цели и задачи на здружението се: организирање на активности од сферата на фолклорот, театарот, поезијата, народна музика и др., преку организираност на Здружението да се опфатат сите прогресивни идеи за развој и чување на споменатите вредности и друго.

Лице овластено да го застапува здружението е Шенол Тахар.

Подрачјето на дејствување на здружението е територијата на Општина Валандово и пошироко.

Од Основниот суд во Гевгелија. (31559)

Основниот суд во Гевгелија, со решение ЗГ.бр. 71/99 од 23.06.1999 година, го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации Спортскиот стрелачки клуб "Магнум" Богданци, со седиште на ул. "М.Тито" бб, Богданци.

Основни цели и задачи на здружението се да ја уредува и утврдува работата на клубот, да ја поттикнува, координира и обединува активноста на своите членови, изработува програми за одржување на натпревари во стрелање и друго.

Лице овластено да го застапува здружението е Попов Ристо од Богданци.

Подрачјето на дејствување на здружението е територијата на Општина Богданци и пошироко.

Од Основниот суд во Гевгелија. (31560)

Основниот суд во Гевгелија, со решение ЗГ.бр. 55/99 од 16.06.1999 година, го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации Културно уметничкото друштво "Бахар" Чалакли, Валандово, со седиште во с.Чалакли, Општина Валандово.

Основни цели и задачи на здружението се: организирање на активности и нивно ангажирање во разни секции на културниот живот, чување и негување на традициите како на фолклорното така и на целото културно богатство на овие простори, ангажирање на младите во ваквите активности.

Лице овластено да го застапува здружението е Шенол Тахиров од Валандово.

Подрачјето на дејствување на здружението е територијата на Општина Валандово и пошироко.

Од Основниот суд во Гевгелија. (31561)

Основниот суд во Гевгелија, со решение ЗГ.бр. 73/99 од 18.06.1999 година, го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации Здружението на граѓани со дијабетес од Општина Валандово, со седиште во Здравствен дом - Валандово.

Основни цели и задачи на здружението се: обезбедување на заедничка грижа за подобрување на здравствената состојба на граѓаните со дијабетес, информирање за новите научни и практични достигнувања во лекувањето на дијабетесот, обезбедување услови за заштита на граѓаните болни од дијабетес и друго.

Лице овластено да го застапува здружението е Манчев Леонид од Валандово.

Подрачјето на дејствување на Здружението на граѓани со дијабетес од Општина Валандово е територијата на Општина Валандово.

Од Основниот суд во Гевгелија. (31562)

Основниот суд во Гевгелија, со решение ЗГ.бр. 19/99 од 21.04.1999 година, го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации Здружението на одгледувачи на овци на Општина Валандово, со седиште на ул. "Кочо Рацин" бр. 6, Валандово.

Основна дејност на Здружението е унапредување на овчарството, запознавање на членовите со најсовремените зоотехнички мерки, поттикнување, помагање и организирање на постојан развој на индивидуалното овчарско производство и друго.

Лице овластено да го застапува здружението е Тодор Шунтов од Валандово.

Подрачјето на дејствување на здружението е територијата на Општина Валандово.

Од Основниот суд во Гевгелија. (31563)

Основниот суд во Гевгелија, со решение ЗГ.бр. 20/99 од 15.04.1999 година, го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации Авто мото друштвото "Томчо Шимов" од Богданци, со седиште на ул. "М.Тито" бб, Богданци.

Основна дејност на АМД "Томчо Шимов" од Богданци е да ги собира автомобилистите, моторциклистите и другите граѓани во членството на АМД, развивање на меѓусебна солидарност помеѓу членовите кај надлежните државни органи, врши технички преглед на моторни и приклучни возила и др.

Лице овластено да го застапува друштвото е Мирче Гавочанов од Богданци.

Подрачјето на дејствување на здружението е територијата на Општина Богданци.

Од Основниот суд во Гевгелија. (31564)

Основниот суд во Кратово, со решение ЗГ.бр. 12/99 од 17.09.1999 година, го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации Ракометниот клуб "Кратово" - жени од Кратово, со седиште во Кратово.

Цели: се грижи за развој, унапредување, обезбедување на материјални услови на клубот, квалитетот на ракометниот спорт, соработува со останати клубови во Република Македонија, се грижи за здравствената заштита и контрола на ракометарите и нивниот правилан психички и физички развој, организира натпревари од сите категории и меѓународни турнири во земјата и странство, оспособување на стручен кадар и се грижи за активности околу финансирање на клубот и други цели и задачи од чл.11 од Статутот.

Здружението ќе го претставува Мите Цветановски.

Од Основниот суд во Гевгелија. (31565)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С.О.бр. 8/98 од 26.VIII.1999 година, го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 57, се запишува подружница во Република Македонија на странската организација Светска визионерска интернационална организација со седиште во Монровија - Калифорнија - САД.

Седиштето на подружницата на странската организација Светска визионерска интернационална организација е во Скопје на ул. "Димитрие Чуповски" бр. 21/26.

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата на странската организација Светска визионерска интернационална организација од САД во Република Македонија е Г-ѓа Френсис Шелон Ли - државјанин на САД.

II. Работата и активностите на подружницата на странската организација Светска визионерска интернационална организација во Република Македонија се однесува на давање добротворна хуманитарна и техничка помош, обука и демонстративни проекти во областа на потребите на децата, помош на луѓето кои останале без работа, како и наоѓање можности и капацитети за развој на мали деловни активности во Република Македонија.

Подружницата на странската организација Светска визионерска интернационална организација стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 25.08.1999 година и ќе трае до завршување на потребата од нејзиното делување во Република Македонија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30133)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението III. Ст.бр.23/99 од 28.06.1999 година се отвора стечајна постапка над должникот ПТТУ "Свадбар - Комерц" д.о.о. Скопје, ул."АСНОМ" бр.1/3-25, со жиро сметка 40100-601-270368, со регистарска влошка број 1-48573-0-0-0 и истата не се спроведува на отворената стечајна постапка над должникот ПТТУ "Свадбар - Комерц" д.о.о. од Скопје, ул."АСНОМ" бр.1-3/25 со жиро сметка бр.40100-601-270368 се заклучува.

Со правосилноста на решението должникот да се бреше од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30759)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.918/96 од 10.09.1999 година Фабриката за пиво и безалкохолни пијалаци од Битола се организира во Акционерско друштво.

Стечајната постапка отворена со решение Ст.бр. 918/96 од 12.01.1998 година ја запре. (30913)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 36/99 од 06.09.1999 година, објавува дека се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Производно трговско услужно претпријатие "Алзор" п.о. Неготино, ул."Станко Франц-Пипан" бр. 6, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (30914)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 33/99 од 06.09.1999 година, објавува дека се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало "Дулика" ЦО-Кавадарци, ул."Горѓе Соколов" бр.73, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (30915)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 37/99 од 01.09.1999 година, објавува дека се отвора стечајна постапка над стечајниот должник трговец поединец за продажба на колонијални производи Дејан Јордан Стојанов "Деко Пром-97", Кавадарци, ул."Киро Спанцов" бб, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (30916)

Основниот суд во Прилеп со решението Ст.бр.74/99 од 07.09.1999 година отвори стечајна постапка према должникот Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз "Војгам", с. Беровци - Прилеп со седиште во с.Беровци заведен во регистарска влошка 1-8343 во Основниот суд во Битола со предмет на работење трговија на мало со разни животни продукти алкохолни производи и производи за домашни потреби со жиро сметка 41100-601-23329 во ЗПП-Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (30917)

Основниот суд во Прилеп со решението Ст.бр.73/99 од 07.09.1999 година отвори стечајна постапка према должникот Приватно претпријатие за производство и трговија "Лилјан" експорт-импорт п.о. Прилеп, Прилеп со седиште во Прилеп на ул."Рампо Левката" бр.13, запишан во регистарска влошка 1-14041 на Окружниот стопански суд во Битола со предмет на работење трговија на мало со месо, живина, риба и месни преработки, со жиро сметка 41100-601-26934 во Завод за платен промет - Филијала - Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (30918)

Основниот суд во Прилеп со решението Ст.бр.181/98 од 17.05.1999 година отвори стечајна постапка над должникот производно, трговско и услужно претпријатие

"Екс-Херера" увоз-извоз, Прилеп, П.О. со седиште на ул."Трајко Тарцан"бр.6/11.

Во текот на стечајната постапка утврдени се побарувањата на доверителите и по одлука на Собранието на доверители во парична и стечајна маса на должникот.

Стечајниот управник Пренцов Тодор до стечајниот совет достави известување дека имотот што влегува во стечајната маса е доволен само за намирање на трошоците на постапката и дел од обврските на стечајната маса.

Примерок од ова известување доставено е на сите доверители.

Стечајниот управник предложи после ова известување и распоредувањето на расположливите парични средства на доверителите на стечајната маса, стечајниот совет веднаш да ја запре стечајната постапка према должникот, а согласно чл.222, ст.1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Прилеп. (30920)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.161/99 од 09.09.1999 над Приватното претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз "Пан Крис" од Битола, ул. "Комплекс безистен" локал 7, со дејност трговија на мало и жиро сметка 40300-601-13469 при ЗПП Битола, се отвора стечајна постапка не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (31092)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.186/99 од 16.09.1999 над ПП "Темп" од Битола, ул."Партизанска" бр.89/13, со дејност трговија со жиро сметка 40300-601-86522 при ЗПП Битола, се отвора стечајна постапка не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (31093)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.183/99 од 13.09.1999 над Трговското услужно претпријатие "В.В." од Битола, ул."Христо Узунов" бр.42, со дејност услужна - кафе бар, со жиро сметка 40300-601-78422 при ЗПП Битола, се отвора стечајна постапка не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (31095)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст.бр.201/96 од 10.09.1999 година заклучена е стечајната постапка над должникот Трговско претпријатие за надворешна трговија на големо и мало, застапување на домашни и странски фирми "Матс комерц" од Скопје, ул."Никола Парашанов" бб и жиро сметка 40100-601-27216 се заклучува.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 70/97 од 1.09.1997 год. е отворена стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие на големо и мало "ВЕСТИМПЕКС" експорт-импорт, бул. "Партизански одреди" бр. 97/4, Скопје.

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски - судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Киро Јакимовски ул. "Бахар Моис" бр. 1-а и тел.366-087.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до стечајниот совет со пријава во два примерока со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање, рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 25.10.1999 год. во 8,50, соба број 45 - III спрат при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31848)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 1186/97 од 8.04.1998 год. е отворена стечајна постапка над должникот ПППУ "Гари експрес" од Скопје, ул. "4-ти Јули" бр. 45-15/1.

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски - судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Ристо Ѓорѓоноски ул. "Црвена Армија" бр. 10-1-2 и тел.339-610.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до стечајниот совет со пријава во два примерока со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање, рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 25.10.1999 год. во 9,10, соба број 45 - III спрат при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31849)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 38/97 од 15.09.1997 год. е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија "БЕНД Б" - Скопје, ул. "Франц Прешерн" бр. 107 и жиро сметка 40120-601-185865.

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски - судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Драган Петковиќ ул. "Димитар Гуштанов" бр. 24 и тел.592-395.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до стечајниот совет со пријава во два примерока со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање, рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 25.10.1999 год. во 9,00, соба број 45 - III спрат при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31850)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 8/97 од 20.10.1997 год. е отворена стечајна постапка над должникот ПП на големо и мало и надворешна трговија "ЕЛЕКТРОЦЕНТАР" од Скопје, ул. "Железничка" бр. 30 и жиро сметка 40100-601-42562.

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски - судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Илија Заковски с.Соње и тел.741-545.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до стечајниот совет со пријава во два примерока со докази.

публика Македонија" до стечајниот совет со пријава во два примерока со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање, рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 25.10.1999 год. во 9,00, соба број 45 - III спрат при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31851)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд СТ.бр. 135/98 од 22.04.1998 год. е отворена стечајна постапка над должникот ПППУ "Принг" ДОО од Скопје, ул. "Ѓорѓи Скржевски" бр. 27 и жиро сметка 40100-601-372335.

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски - судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Сабит Алиевски ул. "Пандил Шишков" бр. 7/3 и тел.428-405.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до стечајниот совет со пријава во два примерока со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање, рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 25.10.1999 год. во 9,20, соба број 45 - III спрат при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31852)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение на овој суд СТ.бр. 201/97 од 21.09.1999 год. е отворена стечајна постапка над должникот ПТП "Агро-Изворски" експорт-импорт ДОО Богданци, и конечно е запрена.

Должникот ПТП "Агро-Изворски" експорт-импорт ДОО Богданци да се организира во акционерско друштво согласно сопственичката структура на капиталот утврдена со Програмата за финансиска и сопственичка трансформација.

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 дена од денот на објавување, преку Основниот суд во Гевгелија, до Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд во Гевгелија. (31573)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.839/99 од 27.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Услужно трговско претпријатие "Цикар 95" п.о. експорт-импорт Скопје, ул."Циглана Вардар 7" бр.7, од Куманово, со жиро сметка 40900-601-45083.

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31168)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.940/99 од 27.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, трговско, услужно претпријатие "Фил" ц.о. експорт-импорт Скопје, ул."Џон Кенеди" бр.25-5/1, со жиро сметка 40100-601-323880.

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31169)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.933/99 од 27.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешен и надворешен промет и услуги "Фелис" д.о.о. експорт-импорт Скопје, бул."Видое Смилевски-Бато" бр.41/87, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-374067.

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31170)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.758/99 од 27.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало "Пејом" ц.о. увоз-извоз, Скопје, бул."ЈНА" бр.28/1, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-62072.

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31171)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.569/99 од 07.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија "Кастинг 92" ц.о. експорт-импорт, Скопје, бул."АВНОЈ" бр.106/2-16, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-255513.

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (31172)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.641/99 од 20.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за инженеринг и трговија "Елтекс-инженеринг" увоз-извоз д.о.о., Скопје, ул."Коста Новаковиќ" бр.22-12, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-196808.

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (31173)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.805/99 од 27.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и инженеринг "АБЦ" ц.о. увоз-извоз, Скопје, ТЦ нас.Лисиче бр.23 б, Скопје, со жиро сметка 40100-601-27770.

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (31174)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.506/99 од 08.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "Медиан" п.о. Скопје, бул."Партизански одреди" бр.66, од Скопје, со жиро сметка 40120-601-278569.

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (31175)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.528/99 од 19.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија "Карат-92" д.о.о. увоз-извоз, Скопје, ул."Партение Зографски" бр.1-в, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-113083.

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (31176)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.921/99 од 14.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско, транспортно претпријатие "Петрол Трајс" д.о.о. експорт-импорт, Скопје, бул."Видое Смилевски-Бато" бр.69, со жиро сметка 40100-601-293233.

За ликвидатор се определува лицето Петров Младен, ул."С.Кавракиров" бр.4/5.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (31187)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.809/99 од 28.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "Кристи-96" д.о.о. експорт-импорт, Скопје, ул."Коце Металец" бр.10/11, од Скопје, со жиро сметка 40110-601-204060.

За ликвидатор се определува лицето Сабит Алијевски од Скопје, ул."Пандил Шишков" бр.7/3 и тел.428-405.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (31291)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.698/99 од 16.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот

Претпријатие во мешовита сопственост за трговија и услуги на големо и мало "Алијевски-1" експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул."Вашингтонска" бр.100, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-340406.

За ликвидатор се определува лицето Сабит Алијевски од Скопје, ул."Пандил Шишков" бр.7/3 и тел.428-405.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (31292)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.595/99 од 14.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "Албатрос" д.о.о. увоз-извоз Скопје, с.Студеничани, Скопје, со жиро сметка 40100-601-393024.

За ликвидатор се определува лицето Радосав Ќипровски од Скопје, бул."АСНОМ" бр.8-3/36 и тел.435-021.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (31293)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.751/99 од 26.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "Брокер 2000" експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул."Партизански одреди" бр.78/7-14, од Скопје, со жиро сметка 40120-601-350189.

За ликвидатор се определува лицето Радосав Ќипровски од Скопје, бул."АСНОМ" бр.8-3/36 и тел.435-021.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (31295)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.985/99 од 10.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, туризам и услуги "Ди-Да" увоз-извоз д.о.о., Скопје, ул."Влае" бр.10, од Скопје, со жиро сметка 40120-601-337120.

За ликвидатор се определува лицето Радосав Ќипровски од Скопје, бул."АСНОМ" бр.8-3/36 и тел.435-021.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-

њето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (31296)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.723/99 од 09.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "МГ-Комерц" д.о.о. Скопје, ул."Трифун Хаџијанев" бр.12/1-20, од Скопје, со жиро сметка 40110-601-153999.

За ликвидатор се определува лицето Радосав Ќипровски од Скопје, бул."АСНОМ" бр.8-3/36 и тел.435-021.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (31297)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.727/99 од 15.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги д.о.о. "Индустриски електронски систем" од Скопје, ул."Јани Лукровски" бр.14, од Скопје, со жиро сметка 40110-601-174459.

За ликвидатор се определува лицето Радосав Ќипровски од Скопје, бул."АСНОМ" бр.8-3/36 и тел.435-021.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (31300)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.799/99 од 06.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "Авто-Стар МС" увоз-извоз д.о.о., Скопје, ул."К.Ј.Питу" бр.24, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-378729.

За ликвидатор се определува лицето Младен Божиновски, ул."Ордан Чопела" бр.116 и тел.260-694.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (31305)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.937/99 од 27.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, консалтинг и услуги "Гор-Тренд" д.о.о. експорт-импорт, Скопје, ул."Душан Тасковиќ" бр.45/1-52, од Скопје, со жиро сметка 40110-601-230477.

За ликвидатор се определува лицето Горка Тодотовска, ул."Душан Тасковиќ" бр.45/1-52.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (31311)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.932/99 од 30.08.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за деловни услуги и промет "Агенција - Емко" д.о.о. од Скопје ул."Козара" бр.42-2-16, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-107149.

За ликвидатор се определува лицето Радосав Кипровски од Скопје, бул."АСНОМ" бр.8-3/36 и тел.435-021.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (31333)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.741/99 од 27.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "Вики-Комерц" д.о.о. увоз-извоз, Скопје, ул."Васил Ѓоргов" бр.28/12, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-402017.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски, ул."Крсте Мисирков" бр.9/10.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (31337)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.740/99 од 27.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, транспорт и услуги "А.Д.-Траде" д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул."Климент Охридски" бр.24/2-10, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-348360.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски, ул."Крсте Мисирков" бр.9/10.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (31338)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.361/99 од 09.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "Вестра Инженеринг" д.о.о. експорт-импорт, Скопје, ул."Ор дан Пиперката" бр.42, од Скопје, со жиро сметка 40110-601-334449.

За ликвидатор се определува лицето Петровиќ Драган од Скопје, ул."Димитар Гуштаков" бр.42.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (31354)

Се заклучува ликвидациона постапка над претпријатието за трговија, угостителство, туризам и деловни услуги "ШЕРИ КАСИНО" д.о.о. од Скопје, со седиште на ул. "Маршал Тито" бр. 11-а и жиро сметка број 40100-601-80896 отворена со решение Л.бр. 77/98 од 21.07.1999 год. на овој суд.

По правосилноста на ова решение ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Паричните средства кои се наоѓаат на жиро сметката на должникот да се уплатат на основачот од Скопје ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЛЕИСУРЕ ГАМИНГ АБ С-171 22 Солна, Нубодагата 10 Шведска.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (31383)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 674/99 од 15.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "ЕКСТРА КОМ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Божин Николов" бр. 105 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-282313.

За ликвидатор се определува лицето Радосав Кипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36 и тел.435-021.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (31422)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 885/99 од 15.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за консалтинг "В и Г" д.о.о. од Скопје, ул. "Вич" бр. 2-16 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-412634.

За ликвидатор се определува лицето Радосав Кипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36 и тел.435-021.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (31425)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 872/99 од 28.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско друштво за трговија и услуги "ФАЛКОН С.Р.С" д.о.о. Розета и Саша од Скопје, ДТЦ Мавровка лам.Ц, спрат л.7 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-396799.

За ликвидатор се определува лицето Надица Младеновска од Скопје, ДТЦ Мавровка лам.Ц. кат 1 кан.бр. 2 и тел.111-144.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (31493)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 800/99 од 06.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало со увоз-извоз, угостителство и туризам "БРАЗИЛ ПРОМ" од Скопје, ул. "Георги Димитров" бр. ДЦ 2 ламела 1/1 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-391628.

За ликвидатор се определува лицето Атанасовски Владо од Скопје, ул. "Френклин Рузвелт" бр. 63а/1-2.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (31502)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 662/99 од 21.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот

Претпријатие за производство и промет "ЦЕРЕРА" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. "Првوماјска" бр. 24 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-272838.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски од Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бр. 9/10.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (31598)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 948/99 од 16.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие земјоделско и производно "ПАТА-ФРЕШ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Илинденска" бр. 49, со жиро сметка 40110-601-147344.

За ликвидатор се определува лицето Горан Марковски од Скопје, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 47-II/9.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (31657)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1026/99 од 09.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "КОН-ЗУМ МАКСИ МАРКЕТИ" Орхан Бербери и др. д.о.о. од Скопје, ул. "Хо Ши Мин" бр. 300-а, со жиро сметка 40110-601-187833.

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Димитровска од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (31665)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 763/99 од 19.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо, мало и услуги "ФАНИ КОМЕРЦ" извоз-увоз д.о.о., бул. "Јане Сандански" бр. 109/5-31, жиро сметка 40100-601-161992.

За ликвидатор се определува лицето Лилјана Стојановска од Скопје, ул. "Васил Главинов" ДТЦ Палом Бјанка 3 кат локал 8 и тел.135-482.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (31677)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 895/99 од 06.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за транспорт, трговија на големо и мало, експорт-импорт "КРЕАЦИЈА" п.о. од Скопје, бул. "Партизански одреди" ДГЦ Алумина 4 кат од Скопје, со жиро сметка 40100-601-229448.

За ликвидатор се определува лицето Јелена Петровиќ бул. "Партизански одреди" бр. 5-5/23 и тел.222-671.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (31771)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1033/99 од 15.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија "УНИКОМЕРЦ-92" експорт-импорт од Скопје, ул. "Петар Поп Арсов" бр. 19/2-11 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-167751.

За ликвидатор се определува лицето Зоран Давчев од Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 29/5 и тел.221-307.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (31757)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште КП бр.760 на м.в. "Бијалница" ливада, 5 класа, површина од 759 м², план уп.бр.1103-2641/1 од 01.09.1999 год. опишана по ПЛ бр. 760 на КО Одри, сопственост на Спироска Стојанова Олгица од с.Саракино за вкупна цена од 68.310,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ",

писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул."Илинденска" бр.76, Тетово. (30518)

Се продава земјоделско земјиште КП бр.327/1 на м.в. "Лас" нива, 5 класа, површина од 880 м², план уп.бр. 1103-2789/1 од 09.09.1999 год. опишана по ПЛ бр.300 на КО Гајре, сопственост на Беадини Фазлија Незафет од с.Гајре за вкупна цена од 88.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул."Илинденска" бр.76, Тетово. (30519)

Се продава земјоделско земјиште КП бр.1106 на м.в. "Судерек" нива, 2 класа, површина од 2330 м², план уп. бр.1103-386/1 од 04.02.1999 год. опишана по ПЛ бр.528 на КО Желино, сопственост на Баки Баки Мехаз од Тетово ул."Илинденска" бр.216/24 за вкупна цена од 512.600,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул."Илинденска" бр.76, Тетово. (30520)

Се продава земјоделско земјиште една идеална половина КП бр.922/6 на м.в. "Ограда" нива, 4 класа, површина од 2500 м², план уп. бр.1103-1511 од 05.01.1999 год. опишана по ПЛ бр.138 на КО Џешиште, сопственост на Нухиу Асана Ариффе од с.Џешиште, за вкупна цена од 875.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул."Илинденска" бр.76, Тетово. (30521)

Се продава земјоделско земјиште КП бр.5160 на м.в. "Дреновец" пасиште, 5 класа, површина од 750 м², план уп.бр.1101-1840/1 од 17.08.1999 год. опишана по ПЛ бр. 3434 на КО Тетово, сопственост на Абдулаи Несим Џеми од с.Мерово, за вкупна цена од 97.500,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул."Илинденска" бр.76, Тетово. (30522)

Се продава земјоделско земјиште КП бр.1273 на м.в. "Ограде" нива, 2 класа, површина од 1448 м², план уп. бр.1103-2648/1 од 02.09.1999 год. опишана по ПЛ бр.103 на КО Цепчиште, сопственост на Беадини Џемаил Абдула од с.Цепчиште, за вкупна цена од 347.520,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул."Илинденска" бр.76, Тетово. (30523)

Се продава земјоделско земјиште во КО Кавадарци 1(вок) КП бр.5589, дел 3, план 010, скица 010, м.в."Доловица" кат.култура лозје, кат.класа 4, со површина од 2310 м², сопственост на Атанас Петрова и тоа 17/46 или 34/92 од кои продава 11/92 идеален дел видно од Имотен лист бр.40 за цена од 82.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул."Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (30524)

Се продава земјоделско земјиште во КО Росоман, Кавадарци, КП бр.2516, план 045, скица 547, м.в."Коњаревац", кат.култура нива, кат.класа 5, со површина од 5153 м², видно од Имотен лист бр.12663а цена од 82.500,00 денари, и КО Крушевица, КП бр.635, план 5, скица 64, м.в."Квартал" култура градина, класа 3, површина од 1512 м² видно од ПЛ бр.116 за цена од 28.500,00 денари, и двете во сопственост на Томо Попов од Охрид, ул."Сирма Војвода" бр.23 а.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул."Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (30525)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр.181, м.в."Буджан", нива, класа 5, површина од 917 м²; КП бр.191, м.в."Буждан" нива, класа 5, површина од 186 м² и КП бр.209, м.в."Буждан", нива, класа 5, површина од 5491 м², сите опишани по ПЛ бр.24 на КО Милетино, за вкупна цена од 140.000,00 денари, сопственост на Горески Аврам Крсто од Белград, ул."XI Крајишка дивизија" бр.48/11.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Александар Мих.Захариевски, ул."ЈНА" бр.4, Тетово. (30526)

Се продава земјоделско земјиште КП бр.1872/1, на м.в."Леске", ливада, класа 5, со површина од 1384 м² и КП бр.1872/2 на м.в."Леска" ливада, класа 5, со површина од 1373 м² опишани по ПЛ бр.164 на КО Доброште, за цена од 150.000,00 денари сопственост на Илјази Нуредин Реџеп од с.Доброште, Тетово.

Се продава земјоделско земјиште КП бр.1241/6 на м.в."Село", овошна градина, класа 2, површина 433 м², опишано во ПЛ бр.204 на КО Доброште, за цена од 100.000,00 денари сопственост на Есати Абдул Изаир, Есати Абдул Зекирија и Есати в.д.Абдул Радије сите од с.Доброште, Тетово.

Се разменуваат земјоделските земјишта и тоа КП бр.1241/4 на м.в."Село" ов.градина, класа 2, површина од 415 м² опишано по ПЛ бр.674 на КО Доброште сопственост на Есати Сабит Хусејн од с.Доброште, Тетово и КП бр.1241/5 на м.в."Сели", ов.градина, класа 2, површина од 286 м² опишано по ПЛ бр.927 на КО Доброште сопственост на Есати Беџир Рушит од с.Доброште, Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наџи Зекири, ул."ЈНА" бр.41, Тетово. (30524)

Со решение Згф.бр. 64/99 од 16.04.1999 год. во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основен суд Штип под реден бр. 64 за 1999 година се запишува Организација на жени на Пробиштип - Пробиштип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Јордан Стојанов" бб, Пробиштип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Пробиштип.

Од Основниот суд во Штип. (31057)

Со решение Згф.бр. 82/99 од 06.09.1999 год. во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основен суд Штип под реден бр. 82 за 1999 година се запишува Здружение на инвалидски пензионери на Општина Пробиштип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Илинденска" бр. 37 во Пробиштип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Пробиштип.

Од Основниот суд во Штип. (31058)

Со решение Згф.бр. 7/99 од 30.08.1999 год. во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основен суд Штип под реден бр. 7 за 1999 година се запишува Здружение на возачи - Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Железничка" бр. 12 во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Штип.

Од Основниот суд во Штип. (31059)

Со решение Згф.бр. 51/99 од 11.06.1999 год. во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основен суд Штип под реден бр. 51 за 1999 година се запишува Ракометен клуб Текстилец - Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа во ЦОУ "Тошо Арсов" - "8-ми Ноември" - Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Штип.

Од Основниот суд во Штип. (31060)

Се продава недвижен имот кој претставува: КП бр. 535/дел, нива на м.в. "Песка", класа 2, површина од 1476 м², по ПЛ бр.878 на КО Челопек, сопственост на Фејзулаи вд.Каљош Хириша од с.Челопек-Тетово, за цена од 355.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр.41/А, Тетово. (30936)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 396/1-3-5, нива, класа 3 и 4, м.в. "Требеница", површина од 3 класа од 528 м² и од 4 класа од 300 м² по ПЛ бр.953 за КО Врапчиште, сопственост на Салији Јајова Сеадет од с.Врапчиште, за цена од 65.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зулфиќар Сејфулаи, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А, Гостивар. (30938)

Се продава земјоделско земјиште во КО Кавадарци 1 (вон), КП 8603, план 016, скица 016, м.в. "Шамаците", кат.култура - лозје, кат. класа 3, површина од 11342 м², и КП 8604, план 016, скица 016, м.в. "Шамаците", кат. култура - пасиште, кат. класа 5, површина од 870 м², сопственост на Глигор Стефанов од Кавадарци, видно од имотен лист бр.1328, за цена од 210.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (30941)

Се продава земјоделско земјиште во КО Ресави, Кавадарци, КП 2150, план 008, скица 020, м.в. "Чаковец", кат.култура - лозје, кат. класа 4, површина од 1968 м²; КП 2150, план 008, скица 020, м.в. "Чаковец", кат. култура - шуми, кат. класа 4, површина од 130 м² и КП 2151, план 008, скица 020, м.в. "Чаковец", кат.култура - пасиште, кат. класа 4, површина од 1279 м², сопственост на Орданчо Клиначаров од Кавадарци, видно од имотен лист бр.461, за цена од 38.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (30943)

Се продава земјоделско земјиште КП бр.600/2 на м.в. "Лагои", овошна градина, класа 5, површина од 759 м², во КО Мал Папрадник, опишано во ПЛ бр.184, за цена од 90.000,00 денари, сопственост на Фетовски Џезо Гафур од Ц.Жупа Дебар..

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Агрон Чутра, ул. "Атанас Илиќ" бб, Дебар. (30945)

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП 350, план 2, скица 11, м.в. "Адата", класа 2, површина од 2478 м², во КО Богородица, сопственост на Оков Илија од Богданци, за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Васо Караџанов" бр.4, Гевгелија. (30946)

Се продава земјоделско земјиште во КО Глишиќ, Кавадарци, КП 384, дел 3, план 005, скица 003, м.в. "Падината", кат.култура - лозје, кат. класа 1, површина од 2303 м², сопственост на Радослав Златевски од Кавадарци, видно од имотен лист бр.1036, за цена од 62.500,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (30948)

Се продава недвижен имот и тоа: нива, класа 5, план 8, скица 23, на КП 719/3, со површина од 2245 м², во м.в. "Рашки Дол", што се води во ПЛ бр.50, за КО Раштани, сопственост на Милан Јордановски од с.Раштани, Велес за сума во износ од 67.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Славјанка Андреева, ул. "Борис Карпузов" бр.2, Велес. (30949)

Се продава земјоделско земјиште, пасиште построено на КП бр.1025/3 во м.в. "Занџа", површина од 1560 м², што се води по ПЛ бр.220 за КО Матка како сопственост на Марија Фидановска од Скопје, за цена од 100,00 денари по м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Папазов, ул. "Горче Петров" бр.22, општина Г.Петров, Скопје. (30995)

Се продава земјоделско земјиште построено на КП бр.1883 - нива, м.в. "Присој", површина од 654 м², заведено во ПЛ 23 за КО Живиње, сосопственост на Арсов Трајан, за цена од 10.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Јорданка Митевска, ул. "Доне Божинов" бр.18, Куманово. (31076)

Се продава земјоделско земјиште - нива и тоа: КП 1973 во м.в. "Крушки", површина од 5835 м²; КП 3467 во м.в. "Ѓамулица", површина од 5949 м²; и КП 4158 во м.в. "Раманки", површина од 8568 м², сите во КО Могила, за цена од 460.000,00 денари. Парцелите се сопственост на Радомир Талевски од с.Могила.

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците на парцелите што граничат со погоре наведените парцели, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", доколку се заинтересирани, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Божидар Кочов, бул. "1 Мај" бр.152, Битола. (30929)

Се продава земјоделско земјиште построено на КП бр.14, план бр.1, скица бр.1, на м.в. "Клуково", овошна градина, класа 3, површина од 300 м², нива класа 4, површина од 2839 м² и нива класа 4, површина од 579 м², или вкупно 3718 м², по ПЛ бр.950, во КО Долно Седларце, сопственост на Трпевски Младен Илчо, од Тетово, ул. "П.Јанчески" бр.8, за цена од 81.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Тодор Бошковски, ул. "ЈНА" бр.61, Тетово. (30930)

Се продава дел од 5/6 (пет идеални шестини) од земјоделско земјиште построено на КП бр.7686/1, план бр.53, скица бр.163, на м.в. "Клуково", нива, класа 4, вкупна површина од 2364 м², по ПЛ бр.11812, во КО Тетово, сопственост на Наумовски Столе Томислав, од Тетово, ул. "29 Ноември" бр.11, за цена од 527.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Тодор Бошковски, ул. "ЈНА" бр.61, Тетово. (30932)

Се продава земјоделско земјиште КП бр.6268, на м.в. "Купеник", лозје, класа 2, површина од 1054 м², опишани во ПЛ бр.10910, на КО Тетово, за цена од 105.000,00 денари, сопственост на Селами Кадри Шериф од Тетово, нас. "Дреновец".

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нази Зекири, ул. "ЈНА" бр.41, Тетово. (30934)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

- Пасош бр.874713/96 издаден од УВР - Скопје на име Исен Алими, ул.15 бр.18, с.Сингелик, Скопје. (31352)
- Пасош бр.1069656/97 издаден од УВР - Скопје на име Камуран Бериша, ул.Дримкол бр.13, Скопје. (31384)
- Пасош бр.583993/95 издаден од УВР - Тетово на име Самии Јусуф, с.Шемшово, Тетово. (31386)
- Пасош бр.1120525/98 на име Јашари Хиса, с.Сенокос, Гостивар. (31387)
- Пасош бр.1169515/98 издаден од УВР - Скопје на име Муарем Бакиу, с.Сарај, ул.М.Тидо бр.4/79, Скопје. (31389)
- Пасош бр.045429/93 на име Амети Менсур, ул.Томе Шумски бр.5, Гостивар. (31389)
- Пасош бр.0677771 на име Абдули Фатиме, ул.Павле Аврамоски бр.7/15, Гостивар. (31391)
- Пасош бр.823645/96 издаден од УВР - Тетово на име Надири Ајрули, с.Раковец, Тетово. (31393)
- Пасош бр.623478/95 издаден од УВР - Скопје на име Мустафа Адеми, ул.О.Чопела бр.85, Скопје. (31395)
- Пасош бр.246190/94 издаден од УВР - Тетово на име Муареми Реџеп, с.Шемшово, Тетово. (31433)
- Пасош бр.396196 на име Мострова Катерина, ул.Галичица бр.54, Охрид. (31451)
- Пасош бр.945804/96 издаден од УВР - Скопје на име Абдулах Елми, ул.А.Попов бр.1/7, Сингелик, Скопје. (31471)
- Пасош бр.1079666/98 издаден од УВР - Тетово на име Бекири Хадере, с.Шипковица, Тетово. (31471)
- Пасош бр.767591 издаден од ОВР - Кичево на име Изери Муса, с.Стрелци, Кичево. (31527)
- Пасош бр.1276695 издаден од ОВР - Кичево на име Изери Дашурије, с.Стрелци, Кичево. (31528)
- Пасош бр.0522802 издаден од УВР - Тетово на име Алија Медит, с.М.Речица, Тетово. (31530)
- Пасош бр.518463/94 издаден од УВР - Тетово на име Зендели Насер, ул.Благоја Тоска бр.308, Тетово. (31531)
- Пасош бр.1222776/99 издаден од УВР - Гостивар на име Шабановиќ Африм, с.Дебрење, Гостивар. (31538)
- Пасош бр.1143572/98 издаден од УВР - Гостивар на име Селими Медит, с.Дебрење, Гостивар. (31540)

Пасош бр.0747767/95 издаден од УВР - Скопје на име Елифе Ылази, ул.Дримкол бр.3, Скопје. (31546)

Пасош бр.684242/95 издаден од УВР - Скопје на име Спасовски Војислав, ул.Л.Геров бр.44/1-3, Скопје.

Пасош бр.743046/95 издаден од УВР - Скопје на име Спасовска Лила, ул.Л.Геров бр.44/1-3, Скопје. (31579)

Пасош бр.742996/95 издаден од УВР - Скопје на име Спасовска Мери, ул.Л.геров бр.44/1-3, Скопје. (31581)

Пасош бр.0651282 на име Стаменковска Љубица, ул.Партизанска бр.99/9, Битола. (31583)

Пасош бр.0509213 издаден од УВР - Кочани на име Предраг Илиќ, ул.8-ми Март бр.28, Кочани. (31584)

Пасош бр.755722/95 издаден од ОВР - Крушево на име Есада Ибровиќ, с.Житоше, Крушево. (31585)

Пасош бр.736050/95 на име Неби Весели, с.Гургурница Тетово. (31586)

Пасош бр.451604/94 издаден од УВР - Скопје на име Идриз Зендељи, с.Грчец, Скопје. (31603)

Пасош бр.0054087 издаден од УВР - Скопје на име Демири Веби, с.Бојане, Скопје. (31608)

Пасош бр.203526 издаден од УВР - Куманово на име Нухија Абдула, ул.Ј.Илиевски бр.35, Куманово. (31630)

Пасош бр.110118/93 издаден од УВР - Куманово на име Јашари Енвер, с.Оризаре, Куманово. (31631)

Пасош бр.007570/92 издаден од УВР - Тетово на име Рамадани Оран, ул.107 бр.2, Тетово. (31633)

Пасош бр.1093814/98 издаден од УВР - Скопје на име Дашмир Арслани, с.Ласкарци, Скопје. (31655)

Пасош бр.1141642 издаден од УВР - Скопје на име Мухамед Шабедин, ул.Дижонска 1 бр.15 а, Скопје.

Пасош бр.677421 издаден од УВР - Гостивар на име Мемеди Зулкарди, с.Г.Бањица, Гостивар. (31674)

Пасош бр.1060458/97 издаден од УВР - Скопје на име Ангеловски Васко, ул.М.Тито бр.72 а, Скопје. (31735)

Пасош бр.0375060 на име Стојаноски Пецо, ул.Славеј Планина бр.37, Прилеп. (31738)

Пасош бр.0234372 на име Секулоска Каролина, ул.М.Тито бр.95, Прилеп. (31742)

Пасош бр.1050879 на име Костадинов Ѓорѓи, ул. "М.Ацев" бр.23, Радовиш. (31746)

Пасош бр.1144371 на име Ајдини Али, с.Пирок, Тетово. (31748)

Пасош бр.534423/94 издаден од УВР - Скопје на име Бери Шуманова, ул.М.П.Јорданов бр.41 б, Скопје.

Пасош бр.537109/94 издаден од УВР - Скопје на име Зоран Шуманов, ул.М.П.Јорданов бр.41 б, Скопје.

Пасош бр.333146 издаден од УВР Тетово на име Селџими Џемил, с.Одри, Тетово. (31756)

Пасош бр.077238, на име Куртоски Кани, Дебар. (31853)

Пасош бр.008765, на име Редеп Ајнур, Дебар. (31854)

Пасош бр.1044036, на име Машкули Агрон, Дебар.

Пасош бр.0271642, на име Јани Трендалина, Дебар.

Пасош бр.0271643, на име Јани Лек, Дебар. (31857)

Пасош бр.0271641, на име Јани Ѓзие, Дебар. (31858)

Пасош бр.0271640, на име Јани Галип, Дебар. (31859)

Пасош бр.3284521/94, издаден од УВР - Скопје на име Исамедин Азири, ул. "Серава" бр.29 б, Скопје. (31877)

Пасош бр.664681, издаден од УВР - Охрид на име Рангеловиќ Пера, с. Велгошти бр.166, Охрид. (31878)

Пасош бр.824527/96, издаден од УВР - Гостивар на име Незири Алма, с. Чегране, Гостивар. (31891)

Пасош бр.1248397 на име Јовановска Сузана, с. Породин, Битола. (31904)

Пасош бр.1148256 на име Кире Мирковски, ул. "ЈНА" бр.20/8, Битола. (31905)

Пасош на име Рамадан Узеири, с. Желино, Тетово.

Пасош бр.1041360 на име Горанчо Симеонов, с. Грдовци, Кочани. (31933)

Пасош бр.0986919 на име Поп-Димитријоска Неда, Прилеп. (31934)

Пасош бр.076854, издаден од ОВР - Дебар на име Папранику Баудин, ул. "Ангел Обочки" бр.17, Дебар.

Пасош бр.506510, издаден од ИВР - Штип на име Демовска Зејнета, ул. "С.Рибата" бр.1, Штип. (31942)

Пасош бр.1062080 на име Јусуфи Абдул, с. Добридол, Гостивар. (31943)

Пасош бр. 117906 на име Мукадес Амети, Дебар.

Пасош бр. 1136876, издаден од УВР - Тетово на име Бајрами Нури, с. Цепчиште, Тетово.

Чекови од тековна сметка бр.133114-60 чекови бр. 4559572, 4559574; од бр.4559572 до 4559578, броевите 4559581 и 4550582, и тековна картичка на име Велков Зоранчо, ул.Брушндкс бр.42, Кавадарци. (31378)

Чекови од тековна сметка бр.40919-34 чекови од бр. 2615095 до 2615109 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ристовски Ацо, Скопје. (31394)

Чекови од тековна сметка бр.203121330 чекови бр. 3436937 и 3436938 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Цветков Димитрија, Скопје. (31660)

Работна книшка издадена од Скопје на име Фиданка Петровска, Скопје. (31353)

Работна книшка на име Тоип Асани, с.Пирок, Тетово.

Работна книшка издадена од Скопје на име Виолета Илиевска, Скопје. (31407)

Работна книшка издадени од Скопје на име Божиновски Мишо, с.Бардовци, Скопје. (31516)

Работна книшка издадена од Скопје на име Божиновска Моника, с.Бардовци, Скопје. (31519)

Работна книшка на име Стоилковски Манаско, Делчево. (31529)

Работна книшка на име Цветаноска Софија, с.Д.Седларце, Тетово. (31532)

Работна книшка на име Анастасов Илија, ул.Сутјеска зг.2, 2/1, Штип. (31542)

Работна книшка на име Јончевска Снежана, ул.Д.Јахчански бр.64/17, Битола. (31543)

Работна книшка на име Кериш Мендиш, Струга.

Работна книшка на име Назми Фејзоски, ул.Јане Сандански бр.56-А, Битола. (31595)

Работна книшка на име Гашоски Драги, с.Мешеништа, Охрид. (31596)

Работна книшка на име Елмозоски Вебија, с.Подгорци, Струга. (31597)

Работна книшка на име Солкоски Курташув, с.Лабуништа, Струга. (31599)

Работна книшка на име Дашмир Абдураман, с.Делогожда, Струга. (31600)

Работна книшка на име Тајроски Емин, с.Октиси, Струга. (31601)

Работна книшка на име Стоименовски Симеон, с.Градец, Веница. (31602)

Работна книшка на име Сандев Зоран, ул. Миро Бараја бр.2, Пробиштип. (31604)

Работна книшка на име Татјана Кокотова-Рунтева, ул. Браќа Доневи бр.8/14, Штип. (31605)

Работна книшка издадена од Скопје на име Ѓуровска Сузе, Скопје. (31610)

Работна книшка издадена од Скопје на име
Кехајовски Трајко, Скопје. (31632)
Работна книшка издадена од Скопје на име Растодер
Алина, Скопје. (31654)
Работна книшка издадена од Скопје на име Јусуфи
Џемиљ, Скопје. (31656)
Работна книшка на име Велинов Крума, Скопје.
Работна книшка на име Адровиќ Рустем, Скопје.

Работна книшка на име Синани Адита, с. Радолишта,
Струга. (31880)
Работна книшка на име Настевска Снежана, ул. "Јане
Сандански" бр.47, Охрид. (31881)
Работна книшка на име Бајрам Мамутовски, ул.
"Средорек" бр.3, Куманово. (31898)
Работна книшка на име Шаубу Селајдин, с. Слупчане,
Куманово. (31902)
Работна книшка на име Илиев Горан, ул. "Прво-
мајска" бр.33, Штип. (31913)
Работна книшка на име Ѓоргиева Ленче, с. Горобинци,
Свети Николе. (31915)
Работна книшка на име Исмаиловски Митат, с. Буда-
ково, Битола. (31924)
Работна книшка издадена од СО - Македонски Брод на
име Столески Живко, с. Инче, Македонски Брод. (31926)
Работна книшка на име Шкриељ Осман, с. Лажани,
Прилеп. (31927)
Воена книшка на име Иљов Илија, Блаже, ул. Диме
Атанасов бр.40, Кавадарци. (31547)

Чековна картичка бр.1557-95 на име Цветанка
Мацунарова, Штип. (31545)
Свидетелство за 1 год. гимназија на име Емини
Алтрим, с.Д.Палчиште, Тетово. (31397)
Свидетелства за V, VI, VII и VIII одд. на име Ибиши
Ислами, ул.167 бр.144, Тетово. (31398)
Свидетелство издадено од ОУ Кирил и Методи-
Тетово на име Кујти Адеми, блок 82, згр.А/Б 1, стан 17,
Тетово. (31401)

Свидетелства за I и II год. на име Мухамет Мустафи,
с.Гермо, Тетово. (31406)
Свидетелства за V одд. на име Зекије Мустафи,
с.Боговиње, Тетово. (31408)
Свидетелство за VIII одд. на име Нашиде Хисеини,
с.Форино, Гостивар. (31420)
Свидетелство за II год. гимназија математички смер
на име Драгана Савиќ, ул.Христијан Карпош бр.96,
Штип. (31426)
Свидетелство за III год. на име Гогов Љупчо,
ул.Партизанска бр.49/12, Штип. (31432)
Свидетелство на име Адере Алии, ул.Место бр.46,
Скопје. (31456)
Свидетелство за VIII одд. на име Шерифоски Едевит,
с.Дебреште, Прилеп. (31459)
Свидетелства за I, II, III и IV год. гимназија на име
Жарко Бошкоски, ул."Д.Наредникот" бр.65, Прилеп.
Свидетелство за VII одд. на име Алими Раиф,
с.Житоше, Прилеп. (31534)
Свидетелство на име Брднички Велиу, ул.107 бр.35,
Тетово. (31535)
Свидетелство за VIII одд. на име Асани Розелита, ул.
"И.Л.Рибар" бр.17, Гостивар. (31537)
Свидетелство за VII одд. на име Асани Розелито,
ул."И.Л.Рибар" бр.17, Гостивар. (31539)

Свидетелство за VIII одд. на име Стојанов Марјан,
с.Чифлик, Кочани. (31541)
Свидетелство на име Фатих Џемаили, с.Студеничани,
Скопје. (31544)
Свидетелство за VIII одд. на име Иванова Милена,
с.Подареш, Радовиш. (31548)
Свидетелство за I година гимназија на име Миленкова
Олгица, Радовиш. (31549)
Свидетелство за VIII одд. на име Пауноска Емилија,
Струга. (31554)
Свидетелство за IV одд. на име Трго Софет,
с.Лабуништа, Струга. (31555)
Свидетелство на име Демишоска Ајнурка, с.Лабу-
ништа, Струга. (31557)
Свидетелство за завршено средно образование
издадено од Зем.училиште Киро Бурназ Куманово на
име Коцев Будимир, ул.О.Рњволуција бр.4/1-19,
Куманово. (31569)
Свидетелство за I год. издаден од УСО Перо Након-
Куманово на име Андријана Ангеловска, Куманово.
Свидетелство за VIII одд. на име Зифовски Ванчо, ул.
Борис Кидрич бр.3/10, Пехчево. (31571)
Свидетелство за VIII одд. на име Захит Муслиу,
с.Форино, Гостивар. (31609)
Свидетелство на име Шабани Гадаф, с.Слатино,
Тетово. (31611)
Свидетелство за VI одд. на име Шабани Гадаф,
с.Доброште, Тетово. (31612)
Свидетелство за VIII одд. на име Шабани Гадаф,
с.Доброште, Тетово. (31613)
Свидетелство за VII одд. на име Шабани Гадаф,
с.Доброште, Тетово. (31614)
Свидетелство за 8 одд. на име Зуријет Фетаи, Тетово.
Свидетелство за VIII одд. на име Нуроски Мустафа,
с.Лабуништа, Струга. (31616)
Свидетелство за VIII одд. на име Исмаили Урим,
с.Радолишта, Струга. (31617)
Свидетелство за IV одд. на име Стојчева Богатин,
Јорданка, с.Пресека, Кочани. (31618)
Свидетелство за VIII одд. на име Усеинов Мехмед,
Берово. (31619)
Свидетелство за I год. гимназија на име Апостолоски
Младен, с.Сланско, М. Брод. (31620)
Свидетелство за IV год. гимназија на име Буова Соња,
ул.Рудо бр.7, Штип. (31623)
Свидетелства за V, VI, VII и VIII одд. на име Јусуфи
Јусуф, с.Џепчиште, Тетово. (31625)
Свидетелства за VI и VII одд. на име Салити Ејуп,
с.Џепчиште, Тетово. (31626)
Свидетелство на име Сани Алимани, с.Боговиње,
Тетово. (31627)
Свидетелство за VIII одд. издадено од ОУ Ј.Б.Тито
с.Арачиново - Скопје на име Џемишит Алимовски,
с.Арачиново, Скопје. (31722)
Свидетелство за VIII одделение на име Витановска
Станка (Гоцевска), с.Селник, Делчево. (31885)
Свидетелство за VIII одделение на име Ѓоргиева Гор-
дана, с.Спанчево, Струмица. (31886)
Свидетелство на име Сашко Стојанов, ул."Андон
Урков" бр.29/1-3, Велес. (31887)
Свидетелство за VIII одделение на име Исмаили Гани-
мете, с.Синичане, Тетово. (31888)
Свидетелство за V одделение на име Чичев Даниел,
ул."5-ти Когрес" бр.35/8, Штип. (31889)

Свидетелство за VIII одделение на име Масари Неки, с.Делогожда,Струга. (31890)

Свидетелство за V одделение, издадено од ОУ "Х. Табини" -с.Седларево на име Таип Алиу,с.Седларево, Тетово. (31892)

Свидетелство за VII одделение на име Фатиме Хани, с. Велешта,Струга. (31895)

Свидетелство за VIII одделение на име Зикри Ризвани, с. Велешта,Струга. (31896)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ "Дрита"-с. Рашче-Скопје на име Фати Али,с. Копаница, Скопје. (31900)

Свидетелство за VIII одделение на име Ристовска Јованка, ул."29 Ноември"бр.5,Велес. (31908)

Свидетелство за VIII одделение на име Ибраима Ибраими, с. Боговиње,Тетово. (31910)

Свидетелство за III одделение на име Адеми Бурим, с. Градец,Гостивар. (31911)

Свидетелство на име Антоловиќ Марија ул. "Енгелсова"бр. 8/9,Штип. (31914)

Свидетелство за IV година средно образование на име Бајдевски Најден, ул."Горче Петров"бр.6,Куманово.

Свидетелство за V одделение на име Таљфур Реџепов, ул."Стамен Манов" бр. 34,Кочани. (31918)

Свидетелство на име Величкова Данче,у л."Ударничка" бр.7,Кочани. (31919)

Свидетелство на име Атанасова Весна, ул."Љупчо Сатков" бр.125/А,Кочани. (31921)

Свидетелство на име Осман Шкриел, с. Лажани, Прилеп. (31928)

Свидетелство за VIII одделение,издадено од ОУ "Браќа Рамиз Хамид"-Скопје на име Зекирова Елизабета, Скопје. (31929)

Свидетелство за VIII одделение,издадено од ОУ "26 Јули" Скопје на име Османов Идриз,Скопје. (31931)

Свидетелство за IV одделение на име Селвије Демири, с.Жужње,Гостивар. (31932)

Свидетелства за I, II, III, и IV година и диплома,издаден од Гимназија "Гоце Делчев" - Куманово на име Рефика Османи,ул."Киро Ратевски" бр. 11,Куманово.

Свидетелство за VIII одделение на име Казимоска Ценита, с. Лабуншта,Струга. (31948)

Свидетелство за VIII одделение на име Бујар Пајазити, с. Синичане,Куманово. (31951)

Свидетелство на име Љуљзана Беадини, с.Палчиште, Тетово. (31952)

Свидетелство на име Тутиќ Музафера, с. Водоврати, Велес. (31953)

Ученичка книшка,издадена од УСО "Кочо Рацин" Скопје на име Трајковска Емилија,Скопје. (31862)

Диплома издадена од гим.Р.Ј.Корчагин Скопје на име Кочан Суада, Скопје. (31390)

Диплома на име Африм Демири, с.Д.Дол, Гостивар.

Диплома на име Агим Мехмеди, ул.Владимирска бр.24, Куманово. (31607)

Диплома на име Зибалмира,Струга. (31884)

Диплома за завршено средно образование на име Ѓорѓи Спасиков, ул."Митко Шеќерински"бр.8,Штип.

Диплома на име Јовановиќ Илинка,ул."Леско"бр.15/3, Штип. (31930)

Диплома, издадена од Зем.Училиште "Киро Бурназ"-Куманово на име Петрушевска Даниела, ул."Народна

Револуција"бр.117,Куманово. (31946)

Диплома на име Илиевска Билјана, ул."Кукуш"бр.9, Штип. (31949)

Диплома на име Митев Васе, с. Сулдурци,Радовиш.

Службена легитимација на име Цветановска Сузана, ул.Беличица бр.149, Гостивар. (31454)

Здравствена легитимација бр.56391 на име Стојанка Стојанова, с.Злетово, Пробиштип. (31606)

Документи на име Димитрова Наташа, ул."Вита Поп-Јорданова"бр.17,Штип. (31954)

АДР сертификат бр.1115 издаден од Министерство за сообраќај и врски - Скопје на име Нелоски Васко, Охрид. (31652)

Лична карта на име Јованова Ленче, Злетово, Пробиштип. (31429)

Лична карта МБ 1201941475069 на име Салија Микерем, с. Мала Речица,Тетово. (31899)

Лична карта МБ 1103935470029 на име Салија Абдулбари, с. Мала Речица,Тетово. (31901)

Избирачка легитимација на име Симоска Наташа, ул.Гоце Делчев бр.152, Тетово. (31396)

Избирачка легитимација бр.13041954-01-01 издадена од Министерство за правда - Скопје на име Бојан Јончевски, Скопје. (31400)

Избирачка легитимација бр.13042462-01-01 издадена од Министерство за правда Скопје на име Јончева Драгица, Скопје. (31402)

Избирачка легитимација бр.12861621-01-01 издадена од Министерство за правда - Скопје на име Бужаровски Михајло, Скопје. (31403)

Избирачка легитимација бр.12856911-01-01 издадена од Министерство за правда - Скопје на име Бужаровска Виолета, Скопје. (31404)

Избирачка легитимација на име Драгослав Васиќ, ул.Довлечик бр.25-А, Битола. (31418)

Избирачка легитимација бр.13222681-01-01 издадена од Министерство за правда - Скопје на име Бундалеска Оливера, Скопје. (31550)

Избирачка легитимација на име Нацева Благородна, ул.Жртва на фашизмот бр.12, Струмица. (31551)

Избирачка легитимација бр.11594417-01-01 издадена од Министерство за правда - Скопје на име Панајотовиќ Весна, Скопје. (31576)

Избирачка легитимација на име Бојковски Богдан, ул.Ѓ.Наумов бр.27, Битола. (31587)

Избирачка легитимација на име Курчиев Захарије, ул.Р.Ковачевиќ бр.18, Гевгелија. (31588)

Избирачка легитимација на име Сашко Крстев, ул. Благој Ѓорев бр.119, Велес. (31589)

Избирачка легитимација на име Снежана Цветковска-Крстева, ул.Благој Ѓорев бр.119, Велес. (31590)

Пасош на име Паскаловска Марија, ул.Д.Влахов бр.53 Охрид. (31751)

Пасош на име Паскаловски Томе, ул.Д.Влахов бр.53, Охрид. (31754)

Избирачка легитимација бр.05513871-01-01 на име Елена Важарова, ул.Коча Миленку бр.14, Крушево.

Избирачка легитимација бр.05519241-01-01 на име Атанасоска Виолета, ул."Коча Миленку" бр.14, Крушево. (31592)

Избирачка легитимација бр.05516757-01-01 на име Атанасоска Лилјана, ул.Коча Миленку бр.14, Крушево.

Избирачка легитимација на име Тони Лазаревски, ул."Т.Чучков" бр.21, Струмица. (31594)

Избирачка легитимација бр.13155267-01-01 издадена од Министерство за правда - Скопје на име Ади-Крстева Аксиња, Скопје. (31629)

Избирачка легитимација бр.15091231-01-01, издадена од Министерство за правда - Скопје на име Олгица Марковиќ, Скопје. (31844)

Избирачка легитимација бр.14802223-01-01, издадена од Министерство за правда - Скопје на име Ирфан Захири, Скопје. (31845)

Избирачка легитимација бр.14805451-01-01, издадена од Министерство за правда - Скопје на име Бајрамша Захири, Скопје. (31846)

Избирачка легитимација бр.13059977-01-01, издадена од Министерство за правда - Скопје на име Иван Арсов, Скопје. (31860)

Избирачка легитимација бр.14675396-01-01, издаден од Министерство за правда - Скопје на име Јелена Самарџиќ, Скопје. (31866)

Избирачка легитимација на име Наушоска Љубица, ул. "Македонска" бр.17, Прилеп. (31893)

Избирачка легитимација на име Наушоски Гоце, ул. "Македонска" бр.17, Прилеп. (31894)

Избирачка легитимација на име Петровска Бранка, ул. "В.Прке" бр.64, Делчево. (31906)

Избирачка легитимација на име Славевски Димче, нас. Тунел-Блок-1/8, Велес. (31907)

Избирачка легитимација на име Васиќ Спасија, ул. "Довлецик" бр.25-А, Битола. (31922)

Избирачка легитимација на име Тошевска Љуба, ул. "Довлецик" бр. 25-а, Битола. (31923)

Избирачка легитимација на име Мустафа Бесник, ул. "4-ти Јули" бр.188-1/1, Кичево. (31925)

АДР сертификат бр.1115 издаден од Министерство за сообраќај и врски - Скопје на име Нелоски Васко, Охрид. (31652)

Решение бр.13-918 на име Муради Сали, с.Бродец, Тетово. (31385)

Решение бр.11-5092/91 издадено од С.О. Чаир - Скопје на име Менсур Демировиќ, Скопје. (31497)

Решение ул. бр.25-3627 издадено од С.О. Центар - Скопје на име Амети Зекирија, Скопје. (31582)

Чекови од тековна сметка бр.2374617 чекови бр. 3073191, 3155131, 3347241, 3453511, 3453521, 2333001, 2333011, 2407566 и 2449431 издадени од Поштанска Штедилница на име Костески Митре, Струга. (30983)

Чекови од тековна сметка бр.10385607 чекови од бр. 2453468 до 2453473 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Владимир Какуринов, Скопје. (30989)

Чекови од тековна сметка бр.1848472 чекови од бр. 4285032 до 4285038, 4285030 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Несторовски Благоја, Скопје. (31015)

Чекови од тековна сметка бр.11552290 чекови бр. 2618767, 2618774, 1769769, 3118673, 3118674, 3118671, 155909 5, 1559101 и 1559105 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Рогик Цветанка, Скопје. (31015)

Чекови од тековна сметка чек бр.836292 издаден од Стопанска банка АД Гостивар на име Димче Трајчевски, Гостивар. (31041)

Чекови од тековна сметка бр.00810675, 1 чек издаден од Стопанска банка - Гостивар на име Мустафи Хазир, ул.М.Угринова бр.72, Гостивар. (31113)

Чекови од тековна сметка бр.542177 чекови од бр. 4012203 до 4012209 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Трпчевска Верка, Скопје. (31149)

Чекови од тековна сметка бр.91561/87 чекови бр. 3914658 и 3914659 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Титова Анита, Скопје. (31178)

Чекови од тековна сметка бр.36906-80 чекови од бр. 3835874 до 3835877, 3835870 и 3526972 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Снежана Анчева Макиќ, Скопје. (31188)

Чекови од тековна сметка бр.128169-65 чекови од бр. 4267016 до 4267024 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Андонова Елизабета, Скопје. (31323)

Чекови од тековна сметка бр.31995-20 чекови од бр. 2315350 до 2315353 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Халити Ајше, Скопје. (31350)

Работна книшка издадена од Скопје на име Владо Миловановиќ, Скопје. (30606)

Работна книшка на име Ајрули Аргена, ул.108 бр.28, Тетово. (30624)

Работна книшка на име Огненовски Љубе, с.М.Илино, Д.Хисар. (30625)

Работна книшка на име Шапкарска Ристана, с.Велгошти, Охрид. (30626)

Работна книшка на име Славоски Иле, Струга. (30628)

Работна книшка на име Јованоски Стеван, ул.С.Темелковски-54, Прилеп. (30629)

Работна книшка на име Георгиев Сашко, ул.Панче Пешев бр.60/1, Струмица. (30630)

Работна книшка на име Лазаров Блаже, Радовиш.

Работна книшка на име Крајческа Борка, Гостивар.

Работна книшка на име Бранко Богоев, ул.Партизанска бр.5, Стар Дојран. (30678)

Работна книшка на име Коцев Сашко, Кочани. (30679)

Работна книшка на име Симјаноска Ленче, Гостивар.

Работна книшка на име Стојаноска Виолета, Прилеп.

Работна книшка на име Ѓорѓиоска Мирка, Прилеп.

Работна книшка на име Тмушиќ Сенат, Прилеп. (30751)

Работна книшка на име Димитрова Рада, Неготино.

Работна книшка на име Кодовски Леонид, Велес.

Работна книшка издадена од Скопје на име Игор Стевковски, Скопје. (30763)

Работна книшка на име Идризи Шпенд, Гостивар.

Работна книшка на име Целал Пурелку, Кичево.

Работна книшка на име Петар Папруловски, Битола.

Работна книшка на име Стојчевски Никола, Битола.

Работна книшка на име Сашо Донески, Д.Хисар.

Работна книшка на име Соколова Славица, Кочани.

Работна книшка на име Јакимовски Горан, К.Паланка.

Работна книшка на име Туркан Чолаку, Струга. (30837)

Работна книшка на име Тодоровски Зоран, Охрид.

Работна книшка на име Душаноски Сашо, Велес.

Работна книшка на име Жарко Шаркоски, с.Обршани, Прилеп. (30855)

Работна книшка на име Фаизи Рамадани, с.Лавце, Тетово. (30911)

Работна книшка на име Тришоски Алексо, ул.Партизански одр. бр.63-а, Кичево. (30912)

Работна книшка на име Тришкоски Алексо, ул.П.Одреди бр.63-а, Кичево. (30921)

Работна книшка на име Стојаноски Славе, ул.Р.Ристески бр.38, Прилеп. (30923)

Работна книшка на име Малинов Марјанчо, ул.Благој Пеов бр.48, Велес. (30924)

Работна книшка на име Алекса Орце, с.Иванковци, Велес. (30926)

Работна книшка на име Зоран Станковиќ, ул.Б.Буха бр.40, Куманово. (30950)

Работна книшка на име Тодороска Сузана, ул.Трајко Тарцан бр.4, Прилеп. (30954)

Работна книшка издадена од Скопје на име Игор Гаврилов, Скопје. (31000)

Работна книшка на име Ахмедов Ариф, Велес. (31007)

Работна книшка на име Ацо Голубовски, К.Паланка. (31009)

Работна книшка на име Бранко Трајчевски, К.Паланка. (31009)

Работна книшка на име Трпowska Марија, Ресен. (31012)

Работна книшка издадена од Скопје на име Давиткова Валентина, Скопје. (31012)

Работна книшка на име Етемова Мевљуде, Битола. (31061)

Работна книшка на име Дорменциева Македонка, Радовиш. (31061)

Работна книшка на име Гоговска Весна, К.Паланка. (31064)

Работна книшка на име Минир Мефмети, Гостивар. (31064)

Работна книшка на име Сивов Томе, Гевгелија. (31119)

Работна книшка на име Трифуновска Кате, ул.ЈНА бр.2/3, Битола. (31119)

Работна книшка на име Гушевски Димитар, ул.Иван Милутиновиќ бр.57/1, Битола. (31120)

Работна книшка на име Илиева Гордана, ул.Павлина Велјанова бр.20, Кочани. (31121)

Работна книшка на име Коталески Ристо, Охрид. (31123)

Работна книшка на име Неџбудин Таироски, с.Преглево, М.Брод. (31123)

Работна книшка на име Трајчев Боро, с.Ораовица, Радовиш. (31124)

Работна книшка на име Руфат Веин, ул.М.Ч.Ј. бр.60, Гостивар. (31125)

Работна книшка на име Секуловски Горанче, ул.8-ма Вел.Бригада-18, Велес. (31126)

Работна книшка издадена од Скопје на име Марковски Игор, Скопје. (31142)

Работна книшка издадена од Скопје на име Љупчо Стојанов, Скопје. (31151)

Работна книшка издадена од Скопје на име Поповски Трајко, Скопје. (31155)

Работна книшка издадена од Скопје на име Јовановска Зорица, Скопје. (31157)

Работна книшка издадена од Скопје на име Исмани Адилџемиљ, с.Бојане, Скопје. (31161)

Работна книшка издадена од Скопје на име Садику Амдија, Скопје. (31179)

Работна книшка издадена од Скопје на име Садикова Дијана, Скопје. (31181)

Работна книшка издадена од Скопје на име Елвира Шабан, Скопје. (31190)

Работна книшка издадена од Скопје на име Имер Алимовски, Скопје. (31191)

Работна книшка издадена од Скопје на име Муловска Славица, Скопје. (31192)

Работна книшка издадена од Скопје на име Хавуше Калоши, Скопје. (31193)

Работна книшка издадена од Скопје на име Калешки Бајрам, Скопје. (31301)

Работна книшка издадена од Скопје на име Рамадани Ремзије, Скопје. (31308)

Работна книшка издадена од Скопје на име Садиковиќ Нихад, Скопје. (31309)

Работна книшка издадена од Скопје на име Садиковиќ Суада, Скопје. (31310)

Работна книшка издадена од Скопје на име Велковски Маријанчо, Скопје. (31312)

Работна книшка издадена од Скопје на име Маринковиќ Љубодрог, Скопје. (31334)

Воена книшка АГ.бр.33049 на име Митревски Стеван Горјан, с.Прибилци, Д.Хисар. (30623)

Воена книшка на име Новески Александар, ул.ПУМБ бр.90, Охрид. (30673)

Воена книшка издадена од Скопје на име Стевковски Маријан, Скопје. (30906)

Воена книшка издадена од Скопје на име Враниќ Јован, Скопје. (30919)

Воена книшка на име Амети Мухамет, ул.Благоја Тоска бр.192, Тетово. (30928)

Воена книшка на име Јовановски Мики, с.Злетово, Пробиштип. (30931)

Воена книшка на име Новески Александар, Охрид

Чековна картичка бр.3256-12 издадена од Стопанска банка - Штип на име Кетакова Убавка, Кеј Димитар Влахов бр.65, Штип. (30622)

Чековна картичка бр.1584/23 издадена од Стопанска Банка АД Скопје филијала Штип на име Мире Донеvски, Штип. (30735)

Чековна картичка бр.12520-48 издадена од Комерцијална банка АД Скопје на име Трајковски Слободан, Скопје. (30994)

Чековна картичка бр.1976/15 на име Димитров Зоран, Штип. (31045)

Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одд. издадени од ОУ "Наши Фрашри"-Тетово на име Шакири Реџеп, Тетово. (30655)

Свидетелство за 8 одд. на име Зеџије Салиу, с.Пирок, Тетово. (30657)

Свидетелство на име Рамадани Сеад, с.Велебрдо, Гостивар. (30661)

Свидетелство за 8 одд. на име Рамадани Сеад, с.Велебрдо, Гостивар. (30664)

Свидетелства за 5, 6, 7 одд. издадени од ОУ "Ашум Агуши"-с.Радолишта на име Кишта Тасим Мереин, с.Шум, Струга. (30668)

Свидетелство за 8 одд. издаден од ОУ "Тодор Јанев" - Чашка на име Давчевски Христо Бошко, нас. Чашка, Велес. (30669)

Свидетелство за 6 одд. на име Борова Јасмин, с.Коропиште, Струга. (30670)

Свидетелство за 8 одд. издадено од ПОУ - с.Мелница, на име Исмаиловска Екрем Филиска, с.Мелница, Велес. (30671)

Свидетелство за 4 одд. на име Ковачевиќ Бојана, Штип. (30672)

Свидетелства за 5, 6, 7, и 8 одд. на име Каралиоски Ферди, с.Пласница, М.Брод. (30685)

Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ "Тодор Јанев" - Чашка на име Велковска А. Јорданка, с.Теово, Велес. (30687)

Свидетелство за 8 одд. на име Николовски Миле, ул.Сремска бр.70, Кочани. (30687)

Свидетелство за 8 одд. на име Сулооџоска Незанет, ул.Н.Веслиевски 66, Ресен. (30688)

Свидетелство за 5 одд. на име Бејноски Севдаил, с.Пласница, М.Брод. (30689)

Свидетелства за 1,2,3,4 год. и диплома издадена од гим. Кочо Рацин, Скопје на име Ангеловска Павлина, Скопје. (30748)

Свидетелство на име Изет Цафери, Тетово. (30760)

- Свидетелство на име Гафур Фазлија, Тетово. (30764)
- Свидетелство на име Секиде Асани, Тетово. (30766)
- Свидетелство на име Секиде Асани, Тетово. (30768)
- Свидетелство на име Форедин Бајрамин, Тетово.
- Свидетелство на име Јетмир Казими, Тетово. (30775)
- Свидетелство на име Ибраими Керим, Тетово. (30777)
- Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ "Бајрам Шабани" Скопје на име Февзи Јакупи, с.Г.Свиларе, Скопје. (30778)
- Свидетелство на име Ефтимов Антоан, Кочани. (30779)
- Свидетелство на име Чолевска Виолета, Пехчево.
- Свидетелство на име Соколовиќ Светлана, Куманово.
- Свидетелство на име Бектим Ило, Струга. (30783)
- Свидетелство на име Буов Горге, Радовиш. (30785)
- Свидетелство за 8 одд. издаден од ОУ "Емин Дураку" Скопје на име Седат Абази, Скопје. (30809)
- Свидетелство на име Алили Мустаф, Гостивар. (30843)
- Свидетелство на име Размовски Тони, Ресен. (30845)
- Свидетелство на име Зашов Зоранчо, Кочани. (30848)
- Свидетелство на име Александар Дејановски, Кочани.
- Свидетелство за 1 год. на име Шемшедини Нефи, с.Корошишта, Струга. (30851)
- Свидетелство на име Бегоски Сефидаи, с.Подгорци, Струга. (30852)
- Свидетелство за 8 одд. на име Јусуфи Флори, с.Радолишта, Струга. (30853)
- Свидетелство на име Коришои Расим, с.Лажани, Прилеп. (30854)
- Свидетелство за 6 одд. на име Исмаили Камил, с.Требош, Тетово. (30937)
- Свидетелство за 8 одд. на име Мемети Адвије, с.Требош, Тетово. (30939)
- Свидетелство за 7 одд. на име Алиу Шевал, с.Чајле, Гостивар. (30940)
- Свидетелство за 5 одд. на име Екрем Куртиши, Гостивар. (30942)
- Свидетелство за 8 одд. на име Насер Ислами, с.Боговиње, Тетово. (30944)
- Свидетелство на име Бекир Куртиши, с.Студеничани, Скопје. (30947)
- Свидетелство за 2 год. издаден од Зем.училиште "Киро Бурназ" - Куманово на име Крстевски Јонче, нас.А.Чешма бр.263-а, Куманово. (30951)
- Свидетелство за 8 одд. на име Алогзовски Љупчо, с.Русиново, Куманово. (30952)
- Свидетелство за 5, 6, и 7 одд. на име Кишта Тасим, Мерсин с.Радолишта, Струга. (30953)
- Свидетелство за 8 одд. на име Јанев Ванче, ул.8-ми Септември бр.52-1/14, Пробиштип. (30955)
- Свидетелство за 8 одд. издаден од ПОУ - с.Г.Јаболчиште на име Ахмедов Камил Ариф, с.Горно, Јаболчиште, Велес. (30956)
- Свидетелство за 4 год. на име Јанев Никола, Штип.
- Свидетелства од 5 до 6 одд. на име Сервет Исмаили, ул.146 бр.60, Тетово. (30958)
- Свидетелство за завршено средно образование издадено од ЕМУС - Скопје на име Серафимовски Зоран, Скопје. (30981)
- Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ "Браќа Рамиз - Хамид" Скопје на име Сејфулов Серхан, Скопје. (30991)
- Свидетелство за 2 год. издадено од ЕМУЦ "Никола Тесла" Скопје на име Костовски Александар, Скопје.
- Свидетелство на име Хасани Сафет Дашир, Радовиш. (31014)
- Свидетелство на име Буов Горге, Радовиш. (31016)
- Свидетелство на име Несими Кимил, Тетово. (31017)
- Свидетелство на име Шабан Бајрами, Тетово. (31018)
- Свидетелство на име Абдули Локман, Тетово. (31019)
- Свидетелство на име Арта Абедин, Тетово. (31021)
- Свидетелство на име Мемети Сузана, Тетово. (31022)
- Свидетелство на име Селими Зефкли, Гостивар. (31023)
- Свидетелства за 5, 6, 7, и 8 одд. издадени од Основен суд на име Мумамет Мустафа, с.Седларце, Тетово.
- Свидетелство за 8 одд. на име Димески Влатко, с.Црнилиште, Прилеп. (31069)
- Свидетелство за 4 одд. на име Алилоски Нусрет, с.Норово, Прилеп. (31070)
- Свидетелство за 8 одд. на име Боре Трајчев, с.Ораовица, Радовиш. (31071)
- Свидетелство за 8 одд. на име Ахмедоски Алија, с.Подгорци, Струга. (31072)
- Свидетелство за 7 одд. на име Османоски Дидори, с.Лабуништа, Струга. (31073)
- Свидетелство за 8 одд. на име Адеми Бесник, с.Татеши Струга. (31074)
- Свидетелство за 7 одд. на име Бесим Алити, с.Теарце, Тетово. (31075)
- Свидетелство за 5 одд. издадено од ОУ Н.Фрашери-Тетово на име Хикмете Абдулахи, Тетово. (31077)
- Свидетелство за 5 одд. на име Целадин Јакупи, с.Г.Речица, Тетово. (31079)
- Свидетелство за 8 одд. на име Лавдрим Нухии, с.Камењане, Тетово. (31081)
- Свидетелство за 8 одд. на име Менсур Пајазити, с.Голема Речица, Тетово. (31084)
- Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одд. на име Самет Абази, с.М.Речица, Тетово. (31085)
- Свидетелство за 8 одд. на име Белим Алити, с.Гершовци, Тетово. (31087)
- Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ Шигени-Тетово на име Рејхан Шурати, ул.Ј.Златановски бр.39, Тетово. (31091)
- Свидетелство на име Кадрија Дритан, с.Слупчане, Куманово. (31127)
- Свидетелство за 1 година на име Димковиќ Жаклина, ул.О.Револуција бр.58/13, Куманово. (31128)
- Свидетелство за 8 одд. на име Јанчев Влатко, с.Трсино Винаца. (31129)
- Свидетелство за 8 одд. на име Димитровска Јангелина, с.Звегор, Делчево. (31130)
- Свидетелство за 8 одд. на име Стоименовски Бобан, Македонска Каменица, Пробиштип. (31131)
- Свидетелство на име Манасиева Весна, с.Тркање, Кочани. (31132)
- Свидетелство за 6 одд. на име Чочовски Игор, Берово.
- Свидетелство за 8 одд. на име Цафероски Селман, с.Канатларци, Прилеп. (31134)
- Свидетелство на име Билјана Јорданова, с.Теранци, Кочани. (31135)
- Свидетелство за средно образование на име Миленко Камила, ул.70 бр.180, Тетово. (31136)
- Свидетелство на име Љика Исмаил Фатмир, ул.М.Рајчевик бр.24, Тетово. (31137)
- Свидетелства од 5 до 8 одд. на име Бајрами Муабере, с.Селце, Тетово. (31138)
- Свидетелство за 8 одд. на име Салији Кефер, с.Д.Бањица, Гостивар. (31139)
- Свидетелство на име Јосевска Станка, Штип. (31144)

Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ "АС
Макаренко" Скопје на име Калеша Бајрам, Скопје.

Свидетелств за завршено средно образование
издадено од УПУ "Лазар Личеновски" Скопје на име
Диме Темков, Скопје. (31320)

Ученичка книшка на име Ѓилмсере Алији, с.Порој,
Тетово. (30935)

Дозвола работна за превоз на име Маневски Ѓоре,
Велес. (30805)

Диплома на име Чучурски Борислав, Берово. (30643)

Диплома на име Котев Дани, Прилеп. (30652)

Диплома на име Лазарова Сузана, ул.Б.Мучето бр.3,
Штип. (30654)

Диплома на име Идризи Хетон, с.Градец, Гостивар.

Диплома на име Дичов Даниел, с.Блатец, Винаца.

Диплома издадена од Гимназија "Гоце Делчев"-

Куманово на име Садика Бурани, с.Слупчане,
Куманово. (31067)

Диплома на име Пеписовска Драгица, ул.Киро
Кучук бр.46, Велес. (31089)

Диплома за природно математички смер-гимназија на
име Илијоска Добрила, ул.Драган Димески бр.299,
Прилеп. (31094)

Легитимација на име Душан Зарчев, Кавадарци. (30680)

Штедна книшка бр.22394/34 издадена од Охридска
банка а.д. - Охрид на име Доста Рембоска, ул.15 Корпус
бр.20, Охрид. (30961)

Легитимација на име Фатмир Абдиу, Тетово. (31006)

Легитимација на име Петкоски Ивица, Гостивар.

Девизна штедна книшка бр.8163-54 на име Трајко
Ристов, Кавадарци. (30757)

Избирачка легитимација бр.14454969-01-01 издадена
од Министерство за правда - Скопје на име Белева
Марија, Скопје. (30575)

Избирачка легитимација бр.14455019-01-01 издадена
од Министерство за правда - Скопје на име Белевска
Василка, Скопје. (30577)

Избирачка легитимација бр.14450106-01-01 издадена
од Министерство за правда - Скопје на име Белев Гоце,
Скопје. (30580)

Избирачка легитимација бр.1385878 А-01-01 издадена
од Министерство за правда Скопје на име Миленкоски
Радован, Скопје. (30607)

Избирачка легитимација бр.13863873-01-01 издадена
од Министерсво за правда - Скопје на име Миленкоска
Виолета, Скопје. (30608)

Избирачка легитимација на име Крајчески Страте,
Гостивар. (30634)

Избирачка легитимација на име Кројчески Бобан,
Гостивар. (30635)

Избирачка легитимација на име Бунеска Севда,
с.Кривогаштани, Прилеп. (30638)

Избирачка легитимација на име Бунески Јордан,
с.Кривогаштани, Прилеп. (30640)

Избирачка легитимација на име Мирјанка Зарчевска,
ул.В.Прке бр.15-с.Ватаца, Кавадарци. (30681)

Избирачка легитимација на име Точко Никола,
ул.Цар Самоил бр.18, Охрид. (30682)

Избирачка легитимација на име Даути Алије,
с.Калишта, Струга. (30683)

Избирачка легитимација на име Даути Ашим,
с.Калишта, Струга. (30684)

Избирачка легитимација на име Героска Митсова,
Тетово. (30736)

Избирачка легитимација на име Коцевска Марина,
Гевгелија. (30737)

Избирачка легитимација бр.01579797-01-01 на име
Јован Аврамов, Гевгелија. (30738)

Избирачка легитимација на име Величковски Дејан,
Велес. (30803)

Избирачка легитимација на име Салихи Хасибе,
ул.Б.Миладиновци бр.55, Тетово. (30895)

Избирачка легитимација на име Салихи Јисуф,
ул.Б.Миладинови бр.55, Тетово. (30900)

Избирачка легитимација на име Џафери Букурије,
ул.105 бр.23, Тетово. (30901)

Избирачка легитимација на име Џафери Сеадин,
ул.105 бр.23, Тетово. (30902)

Избирачка легитимација на име Ангелова Љубица,
ул.Орце Николов бр.8, Делчево. (30903)

Избирачка легитимација на име Кавтаноска Момана,
Охрид. (30904)

Избирачка легитимација на име Моника Шукуроска,
ул.Орде Чопела бр.14, Прилеп. (30905)

Избирачка легитимација бр.1433496-01-01 издадена од
Министерство за правда - Скопје на име Јотовска Олга,
Скопје. (30978)

Избирачка легитимација бр.14333762-01-01 издадена
од Министерство за правда - Скопје на име Христовска
Злата, Скопје. (30979)

Избирачка легитимација бр.14336214-01-01 издадена
од Министерство за правда - Скопје на име Христовски
Каменко, Скопје. (30980)

Избирачка легитимација бр.14332570-01-01 издадена
од Министерство за култура - Скопје на име
Христовски Гело, Скопје. (30990)

Избирачка легитимација на име Жани Котески,
ул.Корсте Ноле бр.63, Битола. (31114)

Избирачка легитимација на име Вучкова Костадинка,
ул.Пролетерска бр.14, Струмица. (31116)

Избирачка легитимација на име Атанас Вучков, ул.
Пролетерска бр.14, Струмица. (31117)

Избирачка легитимација на име Вера Вучкова,
ул.Пролетерска бр.14, Струмица. (31118)

Избирачка легитимација бр.14075895-01-01 издадена
од Министерство за правда - Скопје на име Ѓорѓиева
Љупка, Скопје. (31284)

Избирачка легитимација издадена од С.О.Карпош -
Скопје на име Арсов Борче, Скопје. (31335)

Избирачка легитимација бр.13492077-01-01 издадена
од Министерство за правда - Скопје на име Русевски
Јанко, Скопје. (31341)

Индекс бр.6780 издаден од Градежен Факултет -
Скопје на име Лазов Александар, Неготино. (31160)

Општ на име Дојчиноска Лепа ул.Град Јајце бр.24,
Прилеп. (31140)

Легитимација на име Мегадие Зарчевски, Кавадарци.

Девизни штедни книшки бр.13-50-18846-4 и 12-50-
54298-4 на пок.Стојан Стевановски, бивш од Куманово

издадена од "Југо банка" - Куманово на име Стојко
Стевановски ул.Патрис Лумуба бр.4, Куманово. (31250)

Лична карта бр.274003 издаден од УВР - Битола на
име Џемајл Јусуфовски, ул.Таки Димитровски бр.9,
Битола. (31299)

Решение уп.бр.12-7529 издадено од С О Центар-Скопје
на име "Мода - Л" Лена Сотировска, Скопје. (31303)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија објавува:

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-2408/362

1. Нарачател на отворениот повик е Министерството за одбрана ул. „Орце Николов“ б.б. Скопје:

2. Предмет на набавката: Конзерва морска риба од 125 гр. 22.000 кгр.

Испораката на бараниот производ е до Скопје, Штип и Битола и тоа 50% од бараната количината во месец октомври, а 50% до 31.12.1999 година.

Бараните производи мора во потполност да ги исполнуваат условите предвидени во Правилникот за риби, школки и сл. производи („Службен лист на МКД“, бр. 29/64, 27/68 и 45/83) и др.). Секоја конзерва да биде ставена во масна хартија и целофан со клуч за отворање и пропишана декларација или лесно отворлива конзерва.

Можност за поделба на набавката.

На денот на јавното отворање секој понудувач е должен да достави од секој понуден производ по најмалку 10 (десет) примероци, заради дегустација, испитување и оценување на квалитетот.

Повикот е јавен, отворен и анонимен, и право на учество имаат сите домашни и странски правни и физички лица кои вршат стопанска дејност.

Постапката на отворениот повик се спроведува согласно член 31 од Законот за јавни набавки.

3. Содржина на понудата:

- име, адреса и седиште на понудувачот,
- цена, без пресметан данок на промет и царина,
- начин и услови на плаќање,
- рок на испорака,
- производител и земја на потекло на производот,
- рок на трајност на конзервата најмалку 2 год.

4. Придружна документација

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:

- извод до регистрација на дејноста,
- документ за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 32/98),
- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишан и заверен од одговорното лице на понудувачот,
- документ дека не е изречена мерка на безбедноста забрана за вршење на дејност.

5. Доставување на понудата

Понудата се доставува во еден оригинален примерок и потпишана од овластено лице на понудувачот.

Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на комисијата за јавни набавки да ја предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен коверт кој не смее да содржи никаква ознака освен на горниот лев агол ознака „не отворај“ како и бројот на Отворениот повик. Во средината на ковертот да биде назначена адресата на набавувачот.

Во затворениот коверт треба да има уште два коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „понуѓа“, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и содржи ознака „документација“ и точната адреса на понудувачот.

Понудувачите понудите да ги достават на лице место на денот и во времето на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6. Критериум за избор на најповолен добавувач согласно член 25 од Законот за јавни набавки:

- цена на производите. 40%
- квалитет 40%
- рок на испорака. 10%
- начин на плаќање 10%

Јавното отворање на понудите во присуство на овластените претставници на понудувачите ќе се изврши на ден 12.10.1999 година со почеток во 10,00 часот во просторите на Министерството за одбрана, ул. „Орце Николов“ б.б. Скопје.

Понудите што нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не се изработени според пропозициите и условите утврдени во повикот нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/239-119.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 43/99 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, ул. „Димче Мирчев“ б.б., 91000 Скопје.

2. Предмет на јавниот повик број 43/99 е прибирање документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на набавка за патнички моторни возила „Мерцедес“ Е 250 – 3 парчиња, „Голф“ SDi 1,9 дизел 30 парчиња, „Ровер“ 620 SDi – 1 парче и цип „Ланд Ровер“ – 1 парче.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, и право на учество имаат сите домашни правни и физички лица кои вршат стопанска дејност.

4. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 31 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98).

ІІ. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација, кои би биле повикувани да достават понуди за набавка на патнички моторни возила „Мерцедес“ Е 250 – 3 парчиња, „Голф“ SDi 1,9 дизел – 30 парчиња, „Ровер“ 620 SDi – 1 парче и цип „Ланд Ровер“ – 1 парче.

2. Понудувачите кои се баваат со стопанска дејност, своето учество на јавниот повик можат да го пријават

за извршување на предметот на набавката врз основа на оценка дали тие имаат потребен техничко-технолошки бонитет, економско-финансиски бонитет; расположива опрема и други физички капацитети за реализирање на набавката; меѓациска способност; искуство и стручен кадар; немаат правосилна пресуда со изречена мерка за безбедност – забрана на вршење на дејност и дали има документ за регистрација.

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите треба да ги приложат документите и податоците кои се приложуваат кон пријавата од точка II на овој повик.
2. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.
3. Рок за прием на документацијата изнесува 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“ и во едно од средствата за јавно информирање.
4. Документацијата се доставува до набавувачот – Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. „Димче Мирчев“ б.б. – Скопје.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржина во повикот нема да се разгледува.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10, 14 и 16 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ број 26/98) Комисијата за јавни набавки на ЈП Македонски железници објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 12-1259/1 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА МАШИНА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА КОЛОСЕК И СВРТНИЦИ ПО НИВЕЛЕТА, СМЕР И ПОДБИВАЊЕ ПРАГОВИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувач
– ЈП Македонски железници со седиште во Скопје, ул. „Железничка“ 50-б.
- 1.2. Предмет на набавката
Набавка на машина за регулирање на колосек и свртници по нивелета, смер и подбивање прагови.
- 1.3. Вид и количество
Даден: во тендер документацијата (технички карактеристики).
- 1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според последното квантифицирање:
– цена на производот,
– квалитет на производот,
– начин на плаќање,
– рок на испорака,
– референтна листа.
- 1.5. Рок на доставување на понудите е до 12.10.1999 година до 11 часот кога ќе се изврши јавното отворање на понудите.
- 1.6. Рок на важност на понудата: 40 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски, правни и физички лица.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација, односно техничките карактеристики можат да се подигнат во ЈП Македонски железници – Дирекција – Скопје, ул. „Железничка“ бр. 50-б, соба број 9, секој работен ден од 7 до 15 часот.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на техничката документација е неповратен и изнесува 1.000,00 денари, на жиро сметка 40100-601-469, даночен број 40300995107709 депонент на Стопанска банка – Скопје или 16,50 ЕВРА на STOPANSKA BANKA A.D. – SKOPJE, SWIFT ADREASA STOB MK 2x, Account 25730-149, Telex 51140, 51472, 51226 For Macedonian Railways – Skopje, Republic of Macedonia.

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер документацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.
- 3.2. Понудата треба, исто така, да содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавни набавки) како гаранција за квалитетно работење:
– референци – список на извршени работи во последните три години,
– техничка опременост – опис на техничките постројки и машини со кои располага
– кадровска структура.

3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават следната придружна документација:

- документ за бонитет, за домашниот понудувач чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник или за странско правно или физичко лице сертификат за бонитет издаден од професионално репрезентативно тело на индустрија, трговија, занаетчиство, земјоделство или професионално здружение на земјата во која се наоѓа неговото седиште односно ревизорски извештај од странска ревизорска институција, согласно член 22 од Законот за јавни набавки и
- доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење дејност, издаден од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

Горе наведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или тие доколку се фотокопии да бидат заверени од страна на нотар.

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција на понудите во износ од 5% од вредноста на понудата во валута на понудата, на STOPANSKA BANKA A.D. – SKOPJE, SWIFT ADREASA STOB MK 2x, Account 25730-149, Telex 51140, 51472, 51226 For Macedonian Railways Skopje, Republic of Macedonia.

3.5. Понудата треба да содржи единечна цена, која треба да биде конечна, франко набавувач во валута на понудата и истата претворена во ЕВРА, со вкalkулиран данок на промет на производот.

3.6. Доколку производот е со странско потекло во цената задолжително се внесува износот на царината и други давачки (согласно член 54 од Законот за јавни набавки).

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови. Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на барањето. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адреса на набавувачот.

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката „документација“. Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата ја носи ознаката „понуѓа“.

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на ЈП „Македонски железници“ – Дирекција, најдоцна до 12.10.1999 година до 11 часот, со задачи да се обезбедат докази за датумот на предавање на понудата.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 12.10.1999 година во 11 часот во просториите на ЈП Македонски железници – Дирекција – Скопје.

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

5.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на телефон 227 903.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на Решението на Стеčajниот совет на Основниот суд во Охрид С.Т.Бр.9/96 од 03.06.1999 година за давање на согласност за трансформација и Одлуката за трансформација Бр. 02-390/1 од 04.08.1998 година „Југотутун“ А.Д. Охрид, објавува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА КУПУВАЊЕ НА АКЦИИ СО ПОПУСТ

1. Акциите ги издава „ЈУГОТУТУН“ А.Д. ОХРИД, друштво во мешовита сопственост со седиште во Охрид.

2. Вредноста на претпријатието е утврдена со проценка според методологијата за проценка на вредноста на претпријатијата со општествен капитал.

3. Структурата на капиталот е следната:

– Трајни влогови	93,27%
– Акционерски капитал	1,87%
– Општествен капитал	4,86%

4. Вредноста на акциите со попуст е 31.100 ДЕМ, или 311 акции.

Најнискиот износ на акција која може да биде купена е 100 ДЕМ.

5. Право на купување на акции со попуст имаат:

а) работниците кои во претпријатието работеле најмалку две години пред донесувањето на Одлуката за трансформација;

б) лица чиј работен однос престанал во претпријатието што се трансформира и кои во него работеле најмалку две години;

в) пензионирани работници кои во претпријатието што се трансформира непрекинато работеле најмалку две години.

6. Акциите се запишуваат под следните услови:

– попуст од 30% зголемен за 1% за секоја полна година работен стаж во претпријатието, со тоа што износот на купените акции не може да го надмине износот од 25.000 ДЕМ.

– отплата на запишаните акции ќе се врши согласно законските прописи.

7. За запишаните, а исплатени акции купени под повластени услови ако се наплатат во целост и во готово работниците имаат право на попуст од 50% од износот што треба да го платат.

8. Правото на запишување на акции со попуст ќе се врши во рок од 8 дена од објавувањето на повикот, секој работен ден во просториите на „Југотутун“ А.Д. Охрид.

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-87/99 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА МАСЛО ЗА ГРЕЕЊЕ ЕЛ ЗА СЕЗОНА 1999/2000

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-87/99 е ЈП „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на: 800.000 литри масло за греење ЕЛ, наменето за потребите на подружниците и друштвата на Електростопанство на Македонија за грејната сезона 1999/2000, дадени во преглед (спецификација) на потребите.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.5. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖНИЦИ И РОКОВИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА НАБАВКАТА

2.1. Распределба на набавката по подружници е дадена во прегледот (спецификација) на потребите кој заинтересираните понудувачи можат да го добијат во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“, ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, 9 кат, соба бр. 1, од 8 до 9³⁰ часот.

2.2. Рокот за испорака на маслото за греење е крајот на грејната сезона 1999/2000 по диспозиција на набавувачот.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата мора да го опфати целиот обем на набавката (не е дозволена делумна понуда).

3.3. Понудата треба да ја содржи единечната цена како и вкупната вредност на целата набавка, (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки ако набавката е од странство).

3.4. Понудата да се однесува на паритет ф-ко магацин на набавувачот, според распоредот даден во Прегледот, со вклучен данок на промет, акциза, транспорт и истовар и изразена во денари.

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.
3.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавни набавки).

3.7. Понудата треба да го содржи рокот на извршување на набавката.

3.8. Понудата треба да има рок на важност.

3.9. Понудите од странските понудувачи (документација која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки, (оригинални документи или заверени копии верни на оригиналот).

4.3. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки:

4.4.1. Понудувачот треба да достави список на испораки на ваков вид стоки во последните 3 години (референтна листа).

4.4.2. Понудувачот треба да достави технички карактеристики (сертификат) за производот што го нуди со кој го потврдува квалитетот и стандардот на производот.

4.4.3. Понудувачот треба да достави доказ за техничка опременост:

– специјализирани превозни средства за ваков вид производи,

– специјален складишен простор за држење поголеми количини од овие производи, а со цел континуирано и навремено снабдување на набавувачот.

4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки)

5.1. Цена – 70 поени.

5.2. Начин на плаќање – 30 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса ЈП „Електростопанство на Македонија“, за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91000 Скопје.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 13.10.1999 год., во 13 часот, во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“, ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД „Македонски Телекомуникации“ го објавува следниот

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 172/99 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА НА СТОПАНСКИ ДВОР ВО ПРТЦ КИЧЕВО ЗА НАДЗОРНИШТВО

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Набавувач: АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ – Скопје, ул. „Орце Николов“ бб Скопје.

1.2. Предмет на набавката: Реконструкција и адаптација на стопански двор во ПРТЦ Кичево за надзорништво.

1.3. Вид и количина: Градежни, градежно-занаески работи, електрика и машинство по предмер кој може да се подигне во канцеларијата бр. 33 на Самостојната градежна служба на набавувачот, на ул. „Маркс и Енгелс“ бр. 3 (во зградата на Агромеханика), секој работен ден за времетраењето на повикот од 10 до 13 часот.

Износот на надоместокот кој треба да се плати при подигањето на техничкиот опис е неповратен износ од 1.600 денари, на жиро сметка 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска банка – Скопје.

1.4. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе во согласност со Законот за јавни набавки.

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

– цена	60%
– квалитет	10%
– бонитет	10%
– рок на изведба	3%
– начин на плаќање	5%
– референтна листа	4%
– кадровска опременост	4%
– техничка опременост	4%.

1.6. Рок на поднесување на понудите 04.10. до 12,00 часот.

1.7. Рок на важноста на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на Понудата.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи единечни цени за сите позиции и вкупна цена изразена во денари.

2.2. Цената треба да биде конечна, вградено на објект, со вкalkулирани сите даночни и царински обврски.

2.3. Исплатата на договорените работи ќе се врши sukcesивно по доставени месечни времени ситуации, без аванс.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите треба да се достават во архивата на дирекцијата на АД „Македонски Телекомуникации“ – Скопје, ул. „Орце Николов“ бб.

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително треба да ја достават и следната придружна документација:

– документ за бонитет, од носителот на платниот промет, чија содржина на документот ја пропишува министерот за финансии со правилник. Странското правно или физичко лице, кое се јавува како понудувач треба да достави сертификат – извештај за бонитет издаден од

професионално репрезентативно тело на индустријата, трговијата, занаетчиството, земјоделството или на професионално здружение, односно ревизорски извештај од странска ревизорска институција, согласно член 22 од Законот за јавни набавки;

– доказ од судот дека понудувачот не е во стечај или е во процес на ликвидација согласно член 24 точка а;

– извод односно потврда од судот дека на понудувачот со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност – забрана на вршење на дејност согласно член 24, точка б; и

– банкова гаранција во износ од 2% од вкупната вредност на понудата.

3.3. Понудите треба да се достават во затворен коверт, кој содржи два затворени и запечатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака > понуда <, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и ја носи ознаката > документација <.

3.4. На предната страна од ковертот, на горниот лев агол треба да биде назначено > не отворај <, како и бројот на барањето, а во средината на ковертот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

4. РОКОВИ

4.1. Отворениот повик трае до 04.10.1999 година.

4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 04.10.1999 г. во 12,00 часот во Дирекцијата на АД за Телекомуникации „Македонски Телекомуникации“, во салата на 4-ти кат.

4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок и не ги содржат бараните податоци, како и оние кои немаат доказ за финансиски бонитет, нема да се разгледуваат.

4.4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

За дополнителни информации, понудувачите можат да контактираат со Самостојна градежна служба на тел. 141 415; 141 177.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10, 14 и 16 од Законот за јавни набавки, Комисијата за јавни набавки во ЈЗО Медицински центар „Кавадарци“ – Кавадарци, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/99 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВО КАВАДАРЦИ

ОПШТИ ОДРЕДБИ:

1.1. Нарачател на отворениот повик е ЈЗО Медицински центар „Кавадарци“ – Кавадарци, ул. „Шипка“ ББ.

1.2. Предмет на набавката е реконструкција и адаптација на Здравствен дом во Кавадарци.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни, правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува во согласност со Законот за јавни набавки со отворен повик.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација, односно техничката спецификација на работите може да се подигне во ЈЗО Медицински центар „Кавадарци“ Кавадарци, секој работен ден од 7.00 до 14.00 часот во време на траењето на отворениот повик.

2.2. При подигањето на тендерската-техничка документација, заинтересираните понудувачи треба да платат 500,00 денари неповратни средства на жиро с-ка бр. 41620-603-1809, единствен даночен број 4011974110241 банкарски депозитор Стопанска банка Филијала Кавадарци или на благајната на Медицински центар „Кавадарци“.

2.3. Изведбениот проект е ставен на увид во правната служба на ЈЗО Медицински центар „Кавадарци“ – Кавадарци од 7.00 до 14.00

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Назив, адреса и седиште на понудувачот.

3.2. Рок на завршување на работите.

3.3. Крајна цена на чинење.

3.4. Начин на плаќање.

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Извод од регистрација на дејноста

4.2. Документ за бонитет од носителот на платен промет во оригинален примерок или фотокопија заверена кај нотар.

4.3. Изјава од понудувачот дека не е под стечај потпишана од овластено лице на понудувачот.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕЊА ПОНУДУВАЧ

5.1. Цена на чинење

5.2. Квалитет

5.3. Рок на изведување на работата

5.4. Начин на плаќање.

6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Рок на поднесување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на отворениот повик во весникот „Нова Македонија“ и „Службен весник на РМ“.

6.2. Понудите се доставуваат на начин пропишан со одредбите на членовите 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

7. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

7.1. Јавното отворање на понудите ќе се одржи првиот нареден ден по истекот на рокот за доставување на понудите, за што понудувачите ќе бидат известени по телефон.

7.2. Јавното отворање ќе биде во присуство на овластени претставници на понудувачите.

8. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

8.1. Понудите кои не ќе бидат доставени до утврдениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите и условите утврдени со повикот и тендерската документација нема да бидат разгледувани.

8.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

8.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 093-413-315.

Комисија за јавни набавки

КОНКУРСИ

Врз основа на член 4 став 3 од Деловникот за организација и начин на работа на работните тела на Претседателот на Република Македонија и Заклучокот на Комисијата за одликувања и признанија на Претседателот на Републиката, Комисијата распишува

КОНКУРС

ЗА ПРИБИРАЊЕ ИДЕЈНИ РЕШЕНИЈА ЗА ОБЛИКУВАЊЕ НА ОДЛИКУВАЊАТА И ПРИЗНАНИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Цел на Конкурсот е да се добијат идејни решенија за ликовно обликување на одликувањата и признанијата на Република Македонија.

2. Идејните решенија за секој орден и признание треба да претставува израз на содржините утврдени во членот 11, 12 и 15 од Законот за одликувањата и признанијата на Република Македонија, како и на државноста, самостојноста и сувереноста на Републиката, историските традиции, културното наследство, природните карактеристики на Републиката, заедничкото и сожителството.

3. Идејните решенија за секој вид одликувања и признанија треба да содржат ликовно – графичко решение на формата, изгледот со опис и упат за пластично и колористичко обликување и предлог од кои материјали истите ќе се изработуваат (племенити материјали – злато, сребро и други соодветни легури комбинирани со емаил во една или повеќе бои, скапоцени и полускапоцени камења – дијаманти, рубини, кожа и пергамент).

4. Конкурсот е јавен, а понудите за идејните решенија се доставуваат анонимно.

5. За најдобрите идејни решенија предвидени се награди, и тоа:

– Орден на Републиката	170.500,00 ден.
– Орден „Илинден 1903-44“	155.000,00 ден.
– Орден „8 Септември“ со лента и Орден „8 Септември“ на гердан	155.000,00 ден.
– Орден за заслуги за Република Македонија со златен, сребрен и бронзен венец	124.000,00 ден.
– Орден за воени заслуги со златен, сребрен и бронзен штит	124.000,00 ден.
– Орден за храброст со златни, сребрени и бронзени зраци	124.000,00 ден.
– Медал за заслуги за Република Македонија	62.000,00 ден.
– Медал за воени заслуги	62.000,00 ден.
– Медал за храброст	62.000,00 ден.
– Медал за храброст со дабов лист	62.000,00 ден.
– Повелба на Република Македонија	46.500,00 ден.
– Плакета на Република Македонија	37.000,00 ден.

6. Жири комисија формирана од Комисијата за одликувања и признанија на Претседателот на Република Македонија ќе изврши вреднување на добиените идејни решенија и до Комисијата за одликувања и признанија ќе поднесе извештај.

7. Комисијата за одликувања и признанија на Претседателот на Република Македонија ќе изврши избор за најдобрите идејни решенија и на Претседателот на Републиката ќе му предложи да донесе соодветен акт за описот и квалитетот на одликувањата и признанијата на Република Македонија.

8. Наградените идејни решенија остануваат во сопственост на Комисијата за одликувања и признанија на Претседателот на Република Македонија.

9. Авторските права на учесниците во Конкурсот чии идејни решенија ќе бидат прифатени се пренесуваат во целост на Претседателот на Република Македонија.

10. За идејните решенија што ќе бидат земени во предвид за реализација со авторите ќе се заклучат договори за изработка на изведбен елаборат на основа на кој изведувачите ќе го обликуваат прототипот.

11. Идејните решенија да се достават до Комисијата за одликувања и признанија на Претседателот на Република Македонија од денот на објавувањето на Конкурсот, заклучно со 15 октомври 1999 година.

За идејните решенија испратени по пошта важи датумот и часот на пратката. Идејните решенија испратени по пошта треба да се најават телеграфски со ознака на бројот на поштенската пратка.

12. За дополнителни консултации и информации учесниците на Конкурсот можат да се обратат до Комисијата за одликувања и признанија на Република Македонија лично или на телефон 112-255 локал 278.

Комисија за одликувања и признанија
на Претседателот на Република Македонија

СОДРЖИНА

Страна

1562. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за униформата и ознаките на униформата на полицијата во Министерството за внатрешни работи.	3181
1563. Одлука за денот и моментот на завршување на летното сметање на времето во 1999 година	3082
1564. Одлука за давање на согласност на излезната рафинериска цена на одделни нафтени деривати.	3082
1565. Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски сигнал	3082
1566. Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски сигнал	3083
1567. Одлука за определување највисоки цени на одделни поштенски услуги	3083
1568. Одлука за замена на правото на сопственост на земјоделско земјиште – шуми	3083
1569. Одлука за изменување на Одлуката за замена на недвижности, број 23-2709/1 од 8.02.1999 година	3083
1570. Одлука за изменување на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз	3084
1571. Одлука за изменување на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз	3084
1572. Одлука за изменување на Одлуката за определување посебна давачка при увоз на одделни земјоделски и прехранбени производи	3084
1573. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини	3084
1574. Одлука за измена и дополнување на урбанистичкиот план за граничниот премин „Богородица“	3085
1575. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за основање на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија	3085
1576. Решение за пренесување на правото на користење и располагање на моторни возила	3086
1577. Одлука за определување на висината на надоместокот на трошоци на членовите на работните тела на Собранието на Република Македонија од редот на научните и стручните работници.	3086
1578. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 89/99 од 9 септември 1999 година	3086
16. Акти на фондските и заводите Одлука за основните на осигурување за пресметување и плаќање на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување на индивидуалните земјоделци за периодот јули-септември 1999 година.	3087